



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 31 јули 2003
Скопје

Број 51

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

1184.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за водните заедници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2003 година.

Бр. 07-4014/1
23 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

ЗАКОН ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, регистрација, работење, надзорот над работењето и престанокот на водните заедници.

Член 2

Под водна заедница, согласно со овој закон, се подразбира здружение на сопственици или корисници на земјоделско земјиште здружени заради користење, управување, одржување, изградба, реконструкција и доградба на малите системи за наводнување и/или одводнување и делничната и/или разводната мрежа на хидромелиоративните системи за наводнување и/или одводнување (во натамошниот текст: инфраструктура за наводнување и одводнување) на територијата на заедницата утврдена врз основа на хидромелиоративна единица.

Член 3

(1) Под хидромелиоративна единица, во смисла на овој закон, се подразбира определена површина на земјиште опфатена или која може да се опфати со инфраструктура за наводнување и/или одводнување и која претставува хидротехничка целина.

(2) Хидромелиоративната единица е неделива, односно во рамките на една утврдена територија може да постои само една водна заедница (во натамошниот текст: заедница).

Член 4

(1) Заедницата има својство на правно лице и е непрофитна.

(2) Заедницата може да отвори само една жиро-сметка во деловна банка по претходна согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управата за водостопанство (во натамошниот текст: Управа).

Член 5

(1) Заедницата може да ги врши следниве дејности:

- набавка на вода за наводнување од правните лица кои обезбедуваат вода за наводнување;
- распределба на водата за наводнување на членовите и нечленовите на заедницата во рамките на територијата на заедницата;
- одводнување;
- користење, управување и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување;
- доградба, реконструкција или подобрување на постојната инфраструктура со која управува заедницата;
- изградба на нови, мали системи за наводнување и/или одводнување на територијата на заедницата;
- набавка, користење, одржување и замена на опремата за наводнување и/или одводнување;
- утврдување на висината на надоместокот за наводнување и одводнување и неговата наплата согласно со членот 57 став (2) алинеја 2 и членот 61 став (2) алинеја 2 од овој закон и
- активности кои се неопходни за вршење на овие дејности.

(2) Со вршењето на дејностите од ставот (1) на овој член заедницата го поддржува развојот на земјоделството преку давање на сигурни услуги за наводнување и/или одводнување и ги застапува интересите на крајните корисници во управувањето со водата за наводнување.

(3) Дејностите на заедницата од ставот (1) на овој член се дејности од јавен интерес.

Член 6

(1) Сопствениците или корисниците на земјоделско земјиште на територијата на заедницата кои не се членови на заедницата имаат еднакви права во однос на користењето и распределбата на расположливите количества вода за наводнување како и членовите на заедницата.

(2) Заедницата врз основа на договор ги регулира односите со сопствениците или корисниците на земјоделско земјиште на територијата на заедницата.

(3) Заедницата има право на пристап и користење на земјиштето на сопствениците или корисниците на земјоделско земјиште заради поправки и преправки на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување.

(4) Пристапот и користењето се врши по претходно добиена согласност на сопственикот или корисникот на земјиштето.

(5) Доколку сопственикот или корисникот се спротивстави, заедницата може да донесе решение и воспостави временна службеност врз земјиштето, со кое го определува обемот на службеноста, нејзиното време траење и престанокот на истата.

(6) Против решението од ставот (5) на овој член, сопственикот или корисникот може да изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението.

(7) Изјавената жалба од ставот (6) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако со неизвршувањето на утврдените мерки ќе се предизвикаат последици кои тешко можат да се отстранат.

(8) За штетата предизвикана со пристапот и користење на земјиштето врз основа на одредбите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член заедницата одговара според Законот за облигациони односи.

Член 7

(1) Членовите и нечленовите на заедницата се должни до управниот одбор на заедницата да ги пријават потребите за вода и земјоделски култури што ќе бидат засејувани на тоа земјиште најдоцна до 1 октомври во тековната за наредната година.

(2) Заедницата е должна до правното лице кое испорачува вода за наводнување, заради изготвување на годишните планови за наводнување, да го пријави земјиштето и земјоделските култури што ќе бидат засејувани на тоа земјиште најдоцна до 30 октомври во тековната за наредната година.

Член 8

(1) Заедницата, како единствен корисник, со договор ги регулира односите со правното лице кое испорачува вода за наводнување и/или кое ја прифаќа водата од одводнување од територијата на заедницата во согласност со закон.

(2) Во договорот од ставот (1) на овој член заедницата ќе се смета како корисник на вода на кој ќе му биде прекинато испорачувањето на вода ако не платил за користење на водата, ако ги оштетил објектите или не ги извршил другите обврски утврдени со овој закон.

II. ОСНОВАЊЕ НА ВОДНА ЗАЕДНИЦА

Член 9

(1) Заедница може да основаат физички и правни лица кои поседуваат повеќе од половината од земјоделското земјиште на територијата на заедницата и имаат интерес за вршење на дејностите од членот 5 на овој закон.

(2) Заедница може да основаат и физички и правни лица сопственици или корисници на земјоделско земјиште, доколку за тоа се согласи сопственикот на земјиштето.

(3) Името на заедницата мора да ги содржи зборовите: „водна заедница“.

(4) Заедницата се основа на основачко собрание на кое се донесува акт за основање - статут.

Член 10

(1) Заедницата се основа на доброволна основа, на иницијатива на два или повеќе сопственици или корисници на земјоделско земјиште кои формираат иницијативен одбор.

(2) Иницијативниот одбор ги свикнува сите сопственици или корисници на земјоделско земјиште во рамките на територијата на која може да се основа заедницата на прелиминарно собрание.

Член 11

(1) На прелиминарното собрание се одобрува предлогот на иницијативниот одбор за територијата на која би се основала заедницата и инфраструктурата за наводнување и/или одводнување со која би управувала заедницата и се определуваат лица кои ќе го подготват предлогот на статутот и другите потребни документи за основање на заедницата по добивањето на мислењето од ставот (5) на овој член.

(2) Иницијативниот одбор до Управата доставува информација за иницијативата за основање на заедницата и за одржаното прелиминарно собрание.

(3) Кон информацијата од ставот (2) на овој член се приложуваат и прегледна карта на територијата на заедницата со инфраструктурата во размер 1:25.000, опис на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување во рамките на таа територија, можниот број на членови на заедницата од вкупниот број на сопственици или корисници на земјоделско земјиште и нивни писмени изјави дека се согласни да членуваат во заедницата.

(4) Иницијативниот одбор од Управата може да бара стручна помош околу натамошните подготвителни дејствија за основање на заедницата.

(5) Управата е должна во рок од 15 дена од денот на приемот на информацијата од ставот (2) на овој член да даде мислење по иницијативата за основање на заедницата.

Член 12

(1) Статутот на заедницата мора да содржи одредби за:

- името и седиштето на заедницата;
 - опис на територијата на заедницата и инфраструктурата за наводнување и/или одводнување на таа територија, придружена со прегледна карта на територијата и инфраструктурата;
 - дејностите кои заедницата ќе ги врши;
 - условите и начинот на пристапување во членството на заедницата;
 - органите на заедницата;
 - постапката и начинот за свикнување на собранието на заедницата;
 - начинот на одлучување и бројот на присутните членови потребен за кворум на седниците на собранието;
 - правото на глас на членовите на заедницата;
 - постапката за избор на членовите на Управниот одбор и претседателот; овластувањата, постапката за одлучување и надлежностите на Управниот одбор и претседателот;
 - условите и постапката за одговорноста и разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор и на претседавачот и членовите на одборот за контрола;
 - ограничување на дејствијата на претседателот на Управниот одбор;
 - постапката за изготвување на плановите за распределба на расположливите количества вода и координација на распоредот на наводнување;
 - постапката за изготвување на програмата за користење и одржување на инфраструктурата и опремата за наводнување и/или одводнување со која управува заедницата;
 - постапката за утврдување на висината и наплатата на надоместоците за трошоците за услугите кои ги дава заедницата на членовите и нечленовите;
 - правото на членовите на заедницата да истапат од членството на заедницата и одредби за престанок на членството;
 - постапката за разрешување на спорови меѓу заедницата и нејзините членови, како и меѓу членовите на заедницата;
 - постапката за одобрување на финансискиот план и годишните сметки;
 - постапката за измени и дополнувања на статутот на заедницата и
 - престанокот на заедницата.
- (2) Со статутот на заедницата можат да се уредат и други прашања во согласност со овој закон.

Член 13

(1) Иницијативниот одбор свикнува основачко собрание во рок од 15 дена од денот на добивањето на мислењето од ставот (5) на членот 11 од овој закон.

(2) Иницијативниот одбор ги известува потенцијалните членови на заедницата за времето и местото каде што тие можат да остварат увид во предлогот на статутот на заедницата пред денот на одржувањето на основачкото собрание, како и за потребните документи кои потенцијалните членови на заедницата треба да ги приложат на основачкото собрание како доказ за сопственоста или правото на користење на земјоделското земјиште.

Член 14

(1) Основачкото собрание го донесува статутот на заедницата со мнозинство гласови од потенцијалните членови на заедницата, под услов тие да поседуваат или користат повеќе од половината од земјоделското земјиште на територијата на заедницата.

(2) Доколку статутот на заедницата не биде донесен, основачкото собрание се свикнува повторно во рок од најмалку 20 дена.

Член 15

На основачкото собрание се избираат претседател на собранието, претседател и членови на Управниот одбор и членови на другите органи на заедницата предвидени со овој закон и статутот на заедницата.

Член 16

(1) Претседателот на Управниот одбор го доставува статутот на заедницата до Управата за одобрување во рок од осум дена од денот на донесувањето.

(2) Управата одобрува статутот го дава во рок од 15 дена од денот на приемот.

(3) Ако Управата не го одобри статутот на заедницата, заедницата може да изјави жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија во рок од осум дена од денот на добивањето на решението со кое не се одобрува статутот.

Член 17

(1) Во рок од 15 дена од денот на добивањето на одобрение на статутот на заедницата од Управата, претседателот на Управниот одбор како овластено лице за застапување на заедницата поднесува пријава за упис на заедницата во регистарот на водните заедници (во натамошниот текст: регистар) што го води основниот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на заедницата.

(2) Регистарот на водните заедници е јавен.

(3) Постапката за регистрација на заедницата се води според правилата за вонпроцесна постапка, ако со овој закон поинаку не е уредено.

(4) Образецот и начинот на водење на регистарот го пропишува министерот за правда.

Член 18

Со пријавата за упис во регистарот се поднесува:

- статутот на заедницата;
- актот од Управата со кој се одобрува статутот;
- записникот од основачкото собрание;
- одлука за изборот на претседателот на Управниот одбор како овластено лице за застапување на заедницата.

Член 19

(1) Надлежниот суд е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на пријавата за упис да донесе решение со кое ќе одлучи за упис на заедницата во регистарот.

(2) Заверен препис од решението за упис во регистарот основниот суд доставува до подносителот на пријавата.

(3) Ако судот утврди дека пријавата за упис во регистарот не е комплетна, ќе побара од подносителот во рок од 15 дена да ги отстрани недостатоците и да ја комплетира пријавата.

(4) Доколку подносителот не постапи по барањето на судот од ставот (3) на овој член, судот со решение ќе ја отфрли пријавата за упис во регистарот.

(5) Против решението на судот од ставот (4) на овој член, подносителот има право на жалба до апелациониот суд во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 20

Заверен препис од решението за упис во регистарот, како и примерок од одлуката по жалбата на решението за упис, надлежниот суд доставува до Управата.

Член 21

(1) Во случај на измени и дополнувања на статутот на заедницата, овластеното лице е должно во рок од 30 дена од денот на донесувањето на измените и дополнувањата на статутот да поднесе пријава за упис на измените и дополнувањата.

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член се приложува записник од седницата на собранието на заедницата на која се донесени измените и дополнувањата на статутот, измените и дополнувањата на статутот и актот од Управата за одобрување на измените и дополнувањата.

Член 22

Заедницата стекнува својство на правно лице со денот на објавувањето на уписот во регистарот во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 23

Податоците запишани во регистарот се објавуваат во “Службен весник на Република Македонија”, на трошок на субјектот на уписот.

Член 24

(1) Надлежниот суд за регистрација во рок од осум дена од денот на уписот на заедницата во регистарот доставува податоци за уписот до Основниот суд Скопје I - Скопје.

(2) Врз основа на податоците добиени од надлежните судови за регистрација, Основниот суд Скопје I - Скопје води Единствен регистар на водните заедници во Република Македонија.

Член 25

Во случај на припојување, односно спојување на заедница кон, односно со друга заедница се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на основање на заедницата.

III. ЧЛЕНСТВО

Член 26

(1) Член на заедницата може да биде секое физичко или правно лице, сопственик или корисник на земјоделско земјиште на територијата на заедницата, кое ги користи услугите на заедницата.

(2) Правното лице кое сака да биде член на заедницата должно е во писмена форма да ја извести заедницата за лицето кое е овластено да го застапува во сите работи во врска со работењето на заедницата.

Член 27

Во случај кога определено земјоделско земјиште на територијата на заедницата се користи од два или повеќе сопственици или корисници на земјиштето, сопствениците или корисниците одлучуваат кој од нив ќе ги претставува како член на заедницата, за што писмено ја известуваат заедницата.

Член 28

При промена на сопственикот или корисникот на земјоделското земјиште, новиот сопственик или корисник на земјиште може да стане член на заедницата само доколку сите обврски на претходниот член кон заедницата се намирени во целост.

Член 29

Заедницата може со статутот да определи да се ограничи временскиот рок за стапување во членството на заедницата само по завршувањето на сезоната за наводнување, освен во случај на наследување.

Член 30

(1) Членот на заедницата има право:

- да учествува во активностите на заедницата под услов да ги има исполнето своите обврски спрема заедницата;
- да ги користи сите услуги обезбедени од страна на заедницата, под услов да ги има исполнето своите обврски спрема заедницата;
- да учествува во работата на седницата на собранието, да избира членови на органите на заедницата и да биде избран во нив;

- да ги компензира обврските спрема заедницата со услугите, трудот и средствата што ќе ги вложи за вршење на дејностите на заедницата и

- да остварува увид во работењето и во документацијата на заедницата.

(2) Членот на заедницата има и други права утврдени со овој закон и статутот на заедницата.

Член 31

(1) Членот на заедницата е должен:

- да го почитува статутот и другите акти на заедницата;

- редовно да ги плаќа надоместоците за трошоците за услугите обезбедени од страна на заедницата, според условите, во роковите и во висина утврдена со статутот и одлуките на собранието;

- да ги извршува договорените работи со заедницата;

- да не ја оштетува инфраструктурата или опремата за наводнување и/или одводнување на заедницата,

- да го плати трошокот за поправка или замена на опремата на заедницата која била оштетена од негова страна и

- да ја надомести штетата предизвикана од него на имотот и средствата со кои располага или управува заедницата.

(2) Членот на заедницата има и други должности утврдени со овој закон и статутот на заедницата.

Член 32

(1) Членовите на заедницата имаат право да истапат од членството на заедницата.

(2) Правото на доброволно истапување од членството на заедницата не може да се остварува:

- пред завршувањето на сезоната за наводнување и

- во случај кога членот ги нема намирено своите обврски спрема заедницата.

Член 33

Членството во заедницата престанува во случај на:

- смрт;

- престанок или ликвидација на правното лице без правен наследник;

- пренос на правото на сопственост или престанок на правото на користење на земјоделското земјиште;

- доброволно истапување,

- исклучување и

- престанок на заедницата.

IV. ОРГАНИ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 34

(1) Органи на заедницата се:

- собрание;

- управен одбор и

- одбор за контрола.

(2) Со статутот на заедницата може да се предвиди формирање и на други органи на заедницата.

Член 35

(1) Собранието е највисок орган на заедницата кој го сочинуваат сите членови на заедницата.

(2) На седниците на собранието учествуваат сите членови на заедницата или нивни овластени претставници.

(3) На седниците на собранието претседава претседателот на собранието.

(4) Собранието може да работи и полноважно да одлучува ако на седницата присуствуваат најмалку 51% од вкупниот број на членовите на заедницата.

(5) Собранието своите одлуки ги донесува со мнозинство од гласовите на присутните членови, освен во случаите кога поинаку е уредено со овој закон и со статутот на заедницата.

(6) За седниците на собранието се води записник.

Член 36

(1) Собранието се состанува најмалку двапати годишно.

(2) По потреба и во согласност со статутот на заедницата, може да се свикаат вонредни седници на собранието од страна на управниот одбор, одборот за контрола или по барање на најмалку една четвртина од членовите на заедницата.

Член 37

Собранието ги врши следниве работи:

- одлучува за измените и дополнувањата на статутот на заедницата;

- ги избира и разрешува претседателот и членовите на управниот одбор, одборот за контрола и другите органи утврдени со статутот на заедницата;

- одлучува за промени на бројот и составот на органите на заедницата;

- одлучува за пристапувањето, истапувањето, исклучувањето од членство во заедницата и суспендирањето на правото на глас на членовите на заедницата;

- ги донесува годишната сметка, годишниот извештај и финансискиот план на заедницата по претходно добиено позитивно мислење од одборот за контрола;

- ги усвојува извештаите на управниот одбор и одборот за контрола;

- ја усвојува програмата за користење и одржување на инфраструктурата за наводнување и одводнување;

- го усвојува планот за потребите од вода за наводнување на заедницата според видот на земјоделските култури што ќе бидат засејувани;

- го усвојува планот за распределба на расположливите количества вода и распоредот за наводнување;

- одлучува за висината на надоместокот за наводнување и одводнување;

- одлучува по жалби против одлуките на управниот одбор,

- одлучува за задолжување на заедницата;

- го усвојува инвестициониот план на заедницата;

- одлучува за овластувањата на претседателот на управниот одбор во работата со сметката на заедницата;

- одлучува за потребата од вработување или ангажирање на лица за вршење на дејностите на заедницата и за висината на нивната плата, односно надоместок;

- одлучува за спојувањето или припојувањето на заедницата кон друга заедница и за здружувањето со други заедници;

- одлучува за престанок на заедницата и

- врши други работи утврдени со овој закон и со статутот на заедницата.

Член 38

(1) Со статутот на заедницата се утврдува колку гласа има секој член. Статутот може да утврди дека:

- секој член има еден глас;

- правото на глас е сразмерно на големината на земјиштето кое членот го поседува или користи, при што секој член има најмалку еден глас или

- друг вид на прераспределба на гласовите која ќе обезбеди заштита на интересите на секој член на заедницата.

(2) Еден член не може да има повеќе од 10% од вкупниот број гласови.

Член 39

(1) Доколку бројот на членови на заедницата надминува 200 или бројот на членовите на заедницата е толку голем што не е можно сите членови да гласаат на собранието, со статутот на заедницата може да се утврди воспоставување на репрезентативен систем.

(2) Критериумите за групирање на членовите на заедницата и избор на нивни претставници во собранието се утврдуваат со статутот на заедницата.

Член 40

Управниот одбор управува со работата на заедницата во согласност со овој закон, статутот и другите акти на заедницата.

Член 41

(1) Управниот одбор се состои од најмалку пет члена од кои два члена и претседател избрани од редот на членовите на заедницата и два члена кои што ги именува советот на единицата на локалната самоуправа што ја покрива заедницата.

(2) Член на заедницата кој ги нема намирено своите обврски спрема заедницата или чие право на глас е суспендирано од страна на собранието на заедницата нема право да биде избран за член или претседател на управниот одбор.

(3) За членови и претседател на управниот одбор не можат да бидат избрани лица кои се брачни другари, роднини по крв во права линија до било кој степен и во странична линија до втор степен.

Член 42

Членовите и претседателот на управниот одбор се избираат од страна на собранието за период од три години.

Член 43

Управниот одбор ги врши следниве работи:

- го обезбедува спроведувањето на одлуките на собранието;
- ги свикува седниците на собранието и го подготвува предлогот на материјалите и актите кои ги разгледува или усвојува собранието;
- предлага прашања за дневниот ред на седници на собранието;
- поднесува извештаи за своето работење до собранието;
- го подготвува годишниот извештај за работата на заедницата;
- го подготвува предлогот на финансискиот план и годишната сметка на заедницата;
- го подготвува предлогот на планот за потребите на заедницата од вода за наводнување според видот на земјоделските култури што ќе бидат засејувани;
- го подготвува предлогот на планот за распределба на расположливите количества вода и распоредот за наводнување;
- го подготвува предлогот за програмата за користење и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување;
- подготвува предлог за висината на надоместокот за наводнување и одводнување и
- врши и други работи утврдени во статутот на заедницата кои не се во исклучива надлежност на собранието.

Член 44

(1) Управниот одбор одлучува за висината и рокот за наплата на пристигнатиот надоместок за наводнување и одводнување со решение.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член водокорисникот има право на жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Конечната одлука на управниот одбор има карактер на извршна исправа.

Член 45

(1) Управниот одбор се состанува најмалку еднаш месечно. Седниците на управниот одбор ги свикува претседателот по сопствена иницијатива или по барање на најмалку една третина од неговите членови.

(2) Управниот одбор може да работи ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на управниот одбор.

(3) Одлуките на управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број членови на управниот одбор.

(4) За седниците на управниот одбор се води записник.

Член 46

(1) Собранието може да го разреши претседателот или член на управниот одбор пред истекот на неговиот мандат во случај на злоупотреба на овластувањата, некомпетентност, запоставување на должноста и други случаи утврдени со статутот на заедницата.

(2) Собранието избира нов претседател или член на управниот одбор на истата седница на која е разрешен претходниот претседател или член на одборот.

Член 47

За работата во управниот одбор на претседателот и членовите не им следува надомест.

Член 48

Претседателот претседава со седниците на управниот одбор. Во случај кога на седницата на управниот одбор при гласањето за определено прашање се добие еднаков број гласови, за донесена се смета одлуката за која гласал претседателот на управниот одбор.

Член 49

Претседателот на управниот одбор ги врши следниве работи:

- го организира спроведувањето на одлуките на собранието и управниот одбор;
- работи со сметката на заедницата согласно со овластувањата утврдени од собранието со одлука;
- вработува или ангажира лица за работните места кои се одобрени од собранието и одлучува за престанок на работниот однос;
- ја распределува работата и им дава упатство за работата на вработените во заедницата и
- ја застапува заедницата во правниот промет и односителите со трети лица.

Член 50

(1) Одборот за контрола го следи работењето на управниот одбор и неговиот претседател и ги контролира сметките на заедницата.

(2) Одборот за контрола задолжително ги прегледува годишните сметки и извештајот за работата на заедницата и по прегледувањето му дава мислење на управниот одбор. Собранието не може да ја донесе годишната сметка и годишниот извештај за работењето на заедницата, ако претходно не добие позитивно мислење од одборот за контрола.

(3) Одборот за контрола има право да побара свикување на собранието на заедницата, со цел да го извести за повреда на законот или статутот од страна на управниот одбор или претседателот и има право на собранието да му предложи преземање мерки во согласност со овој закон и статутот на заедницата спрема членовите на заедницата кои не ги исполниле своите обврски.

Член 51

(1) Одборот за контрола се состои од најмалку пет члена и тоа тројца избрани од собранието на заедницата од редот на членовите на заедницата и два члена кои што ги именува советот на единицата на локалната самоуправа за период од три години.

(2) Членовите на одборот за контрола од своите редови избираат претседавач.

(3) Член на одборот за контрола не може да биде претседателот на управниот одбор и член на управниот одбор на заедницата. За членство во одборот за контрола ќе се применуваат ставовите (2) и (3) од членот 41 на овој закон.

(4) За работата во одборот за контрола на членовите на одборот не им следува надомест.

Член 52

(1) Собранието може да разреши член на одборот за контрола пред истекот на неговиот мандат во случај на некомпетентност, незаинтересираност за работата, злоупотреба на овластувањата или други случаи утврдени со статутот на заедницата, во иста постапка како и при неговото именување.

(2) Собранието избира нов член на одборот за контрола на истата седница на која е разрешен членот на одборот за контрола.

Член 53

(1) Одборот за контрола може да работи ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на одборот за контрола.

(2) Одлуките на одборот за контрола се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број членови на одборот за контрола.

(3) Одборот за контрола се свикува најмалку еднаш на три месеци. За седниците на одборот за контрола се води записник.

Член 54

(1) Членовите на одборот за контрола за својата работа одговараат пред собранието на заедницата.

(2) Одборот за контрола поднесува полугодишни и годишни извештаи за извршената контрола до собранието.

(3) По потреба, одборот за контрола може да поднесува извештаи и за пократки рокови од роковите од ставот (2) на овој член.

(4) времето на поднесување на извештаите до собранието се утврдува со статутот на заедницата.

Член 55

Одговорноста на претседателот на управниот одбор, односно на членот на управниот одбор и на одборот за контрола се утврдува со статутот на заедницата.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА**Член 56**

Заедницата води:

- регистар на членовите на заедницата, со опис на површината и локацијата на земјиштето на членот и името на сопственикот во случај кога корисникот на земјиштето е член на заедницата. Регистарот на членовите на заедницата се ажурира при секоја промена на членството;
- прегледна карта на територијата и инфраструктурата на заедницата;
- евиденција на инфраструктурата со која управува заедницата;
- евиденција на нечленовите на кои заедницата им обезбедува и дистрибуира вода;
- евиденција за количествата на вода обезбедени на членовите и нечленовите;
- евиденција на наплатените надоместоци и износи-те кои се должат;
- евиденција на записниците од седниците на собранието;
- евиденција на записниците од седниците на управниот одбор;
- евиденција на записниците од седниците на одборот за контрола и
- евиденција на средствата со кои располага или управува заедницата.

VI. ПРАВНИ ОДНОСИ МЕЃУ ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА И НЕЧЛЕНОВИТЕ**Член 57**

(1) Заедницата има право од членовите да:

- наплати надоместок за наводнување и одводнување и
- обезбеди средства за изградба на нови, мали системи за наводнување и/или одводнување или за реконструкција и доградба на постојната инфраструктура за наводнување и/или одводнување.

(2) Заедницата ја формира висината на надоместокот за наводнување и одводнување, кој се состои од:

- дел што се плаќа кон правното лице кое испорачува вода за наводнување, во согласност со договор, и
- дел за покривање на трошоците за користење и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување.

Член 58

(1) Со статутот на заедницата се уредува начинот и постапката за исклучување од членство на заедницата и суспендирање на правото на глас.

(2) Одлуките за исклучување од членство или суспендирање на правото на глас ги донесува собранието на заедницата, на предлог на одборот за контрола или управниот одбор.

Член 59

(1) Правото на глас на членот на заедницата може да биде суспендирано во случај кога членот ги нема намирено своите обврски кон заедницата во определен период утврден во статутот.

(2) Суспензијата на правото на глас престанува по намирувањето на обврските кон заедницата од страна на членот.

Член 60

Споровите меѓу членовите на заедницата, како и меѓу заедницата и членовите во врска со работата на заедницата се решаваат на начин утврден со статутот на заедницата.

VII. ОДНОСИ МЕЃУ ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА И НЕЧЛЕНОВИТЕ**Член 61**

(1) Собранието на заедницата одлучува за висината на надоместокот за наводнување и одводнување кој се наплаќа од нечленовите кои ги користат услугите што ги обезбедува заедницата.

(2) Надоместокот кој го плаќаат нечленовите се состои од:

- цената за наводнување која се плаќа на правното лице кое испорачува вода за наводнување, во согласност со Законот за водите;
- дел за покривање на трошоците за користење и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување и
- дел за покривање на трошоците за планираната изградба на нови, мали системи за наводнување и/или одводнување или за реконструкција и доградба на постојната инфраструктура за наводнување и/или одводнување.

(3) Собранието на заедницата ја образложува својата одлука за утврдување на годишниот надоместок за наводнување и одводнување за нечленовите со изложување на пресметката за надоместок за наводнување и одводнување во одлуката.

(4) Собранието ги заснова пресметките за утврдување на висината на надоместокот за нечленовите врз основа на барањата за вода од нечленовите кои тие и ги доставуваат на заедницата не подоцна од 30 септември во тековната за наредната година.

(5) Заедницата има право од сите нечленови и во случај кога нечленот не ги користи услугите кои ги обезбедува заедницата, да го наплати делот од цената за наводнување кој служи за покривање на дел од трошоците кои не зависат од испорачаните количества вода, во согласност со Законот за водите и кој правното лице кое испорачува вода за наводнување го наплаќа од заедницата.

VIII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА**Член 62**

(1) Управата ја следи работата на заедницата, при што има право:

- да врши увид во целокупната документација на заедницата;
- да врши контрола на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување, со цел да се обезбеди стручна помош и совет за соодветно одржување на инфраструктурата;

- да побара од управниот одбор во рок од осум дена да свика седница на собранието, ако има финансиски неправилности во работењето на заедницата;

- по писмено барање на најмалку пет члена, да побара од управниот одбор во рок од осум дена да свика седница на собранието, ако констатира дека заедницата не работи во согласност со овој закон или статутот на заедницата;

- да ги запознае членовите на заедницата за своите наоди на седницата на собранието кога таа е свикана во согласност со алинеите 3 и 4 од овој став;

- да го разреши управниот одбор и да назначи привремен управник додека собранието не избере нов управен одбор, доколку управниот одбор не свика седница на собранието во рокот утврден во алинеите 3 и 4 на овој став и

- да ги известат надлежните органи за констатирани неправилности во работењето на заедницата.

(2) Против решението од ставот (1) алинеја 6 на овој член може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на донесувањето во решението.

Член 63

(1) За извршените работи од членот 62 на овој закон Управата составува записник.

(2) При вршењето на работите од членот 62 на овој закон Управата има право од заедницата да бара информации и документација во врска со работењето на заедницата.

Член 64

Управата води евиденција на регистрираните заедници во која се содржани и детални податоци за територијата на заедницата и инфраструктурата за наводнување и/или одводнување со која тие управуваат.

Член 65

Управата, по барање на заедницата, дава мислење во случаите на изградба на нови, мали системи за наводнување и/или одводнување од страна на заедницата и реконструкција и доградба на постојната инфраструктура за наводнување и/или одводнување со која управува заедницата.

IX. СРЕДСТВА НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 66

(1) Заедницата може да стекнува предмети, парични средства и имотни права.

(2) Извори на средства на заедницата се:

- од вршење на дејностите од членот 5 на овој закон,
- средства од членовите,
- заеми и кредити,
- донации,
- подароци,
- средства одобрени по програми од надлежни државни институции и локалната самоуправа и
- други извори.

(3) Остварените средства, заедницата ги користи за дејностите утврдени во член 5 од овој закон.

(4) Контролата на законското и наменското користење на средствата на заедницата се врши согласно со Законот за ревизија.

Член 67

Средствата што заедницата ги стекнува се нејзина сопственост, освен оние изземени со овој закон.

Член 68

(1) Доградената или реконструираната инфраструктура за наводнување и/или одводнување од страна на заедницата е во државна сопственост.

(2) Вложувањата во новоизградени мали системи за наводнување и/или одводнување од страна на заедницата се уредува со договор склучен меѓу заедницата и Владата на Република Македонија.

Член 69

Заедницата сметководството го води согласно со закон.

X. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА НАВОДНУВАЊЕ И/ИЛИ ОДВОДНУВАЊЕ

Член 70

(1) Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување на заедницата.

(2) Одлуката за пренесување на користењето и управувањето со инфраструктурата за наводнување и/или одводнување може да се укине само по донесување на одлука за отворање на постапка за стечај или ликвидација на заедницата.

XI. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 71

Заради здружување на средствата, преземање и координација на дистрибуцијата на водата за наводнување меѓу заедниците и користење и одржување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување меѓу заедниците, две или повеќе заедници можат да формираат сојузи или други форми на здружување во согласност со одредбите на овој закон за основање на заедницата.

XII. ПРЕСТАНОК НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА

Член 72

Заедницата престанува да постои:

- со одлука на собранието на заедницата за припојување или спојување со друга заедница и
- со исполнување на условите за стечај или ликвидација, или со исполнување на други услови утврдени со закон.

Член 73

Инфраструктурата за наводнување и/или одводнување која е имот на Република Македонија, а е пренесена на користење и управување на заедницата, не може да биде предмет на стечајна или ликвидациона постапка.

Член 74

(1) Заедницата го губи правниот субјективитет со бришењето од регистарот на водните заедници.

(2) По бришењето на заедницата од регистарот, до основање на нова заедница за остварувањето на водостопанската дејност од јавен интерес на територијата на заедницата се грижи Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 75

Прописот од членот 17 став (4) на овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 76

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Глава V-Здруженија на водокорисниците за наводнување и одводнување од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000).

Член 77

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I P { R BASHK { SIT { E UJ { RAVE

I. DISPOZITA T { P { RGJITHSHME

Neni 1

Me k[t] ligj rregullohen kushtet, m[nyra dhe procedura p[r themelimin, regjistrimin, pun[n, mbik[qrje n[pun[n dhe pushimin me pun[t[bashk[sive t[uj[rave.

Neni 2

Me bashk[si t[uj[rave, n[pajtim me k[t] ligj, n[nkuptohet shoqata e pronar[ve apo shfryt[zuesve t[tok[s bujq[sore t[bashkuar p[r shkak t[shfryt[zimit, udh[heqjes, mir[mbajtjes, nd[rimit, rikonstruimit dhe kryerjes s[nd[rimit t[sistemeve t[vogla p[r ujitje dhe/apo tharje dhe rrjetin ndar[s dhe/ose deg[zues t[sistemeve meliorative p[r ujitje dhe/apo tharje (n[tekstin e m[tejm[: infrastruktura p[r ujitje dhe tharje) n[territorin e bashk[sis[t[p[rcaktuar n[baz[t[nj[sis[hidromeliorative.

Neni 3

(1) Me nj[si hidromeliorative, sipas k[tij ligji, n[nkuptojm[sip[rfaqe t[caktuar t[tok[s t[p[rfshir[apo q[mund t[p[rfsihet me infrastruktura p[r ujitje dhe/apo tharje dhe q[paraqet t[r[si hidroteknike.

(2) Nj[sia hidromeliorative [sht[e pandashme, gjegj[sisht n[kuadr[t[nj[territori t[caktuar mund t[ekzistoj[vet[m nj[bashk[si e uj[erave (n[tekstin e m[tejm[: bashk[sia).

Neni 4

(1) Bashk[sia ka cil[sin[e personit juridik dhe [sht[joprofitabile.

(2) Bashk[sia mund t[hap[vet[m nj[xhirollogari n[bank[n afariste me pajtim paraprak t[Ministris[s[Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[uj[rave - Drejtoris[s[ekonomis[s[uj[erave (n[tekstin e m[tejm[: Drejtoria).

Neni 5

(1) Bashk[sia mund t'i kryej[k[to veprimtari:
- furnizim t[ujit p[r ujitje nga personat juridik q[sigurojn[ujl p[r ujitje;
- ndarje t[ujit p[r ujitje p[r an[ar[t dhe joan[ar[t e bashk[sis[n[kuadr[t[territorit t[bashk[sis[;
- tharje;
- shfryt[zim, administrim dhe mir[mbajtje t[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje;
- kryerje nd[rimit, rikonstruim apo p[rmir[sim t[infrastruktur[s s[p[rhershme me t[cil[n administron bashk[sia;
- nd[rim t[sistemeve t[reja dhe t[vogla p[r ujitje dhe/apo tharje n[territorin e bashk[sis[;
- furnizim, shfryt[zim, mir[mbajtje dhe z[vend[sim t[pajisjes p[r ujitje dhe/apo tharje;
- caktim t[lart[sis[s[kompensimit p[r ujitje dhe tharje dhe ark[timit s[saj n[pajtim me nenin 57 paragrafin (2) alinen[2 dhe nenin 61 paragrafin (2) alinen[2 t[k[tij ligji dhe
- aktivitete q[jan[t[domosdoshme p[r kryerjen e k[tyre veprimtarive.

(2) Me kryerjen e veprimtarive nga paragrafi (1) i k[tij neni bashk[sia e p[rkrah zhvillimin e bujq[sis[p[rmes dh[nies s[sh[rbimeve t[sigurta p[r ujitje dhe/apo tharje dhe i p[rfaq[son interesat e shfryt[zuesve t[fundit me administrimin e ujit p[r ujitje.

(3) Veprimtarit[e bashk[sive nga paragrafi (1) i k[tij neni jan[veprimtari me interes publik.

Neni 6

(1) Pronar[t apo shfryt[zuesit e tok[s bujq[sore n[territorin e bashk[sis[q[nuk jan[an[ar[t t[bashk[sis[kan[t[drejta t[barabarta n[raport me shfryt[zimin dhe ndarjen e sasive t[ujit n[disponim p[r ujitje si dhe an[ar[ve t[bashk[sis[.

(2) Bashk[sia n[baz[t[marr[veshjes i rregullon marr[dh[niet me pronar[t apo shfryt[zuesit e tok[s bujq[sore n[territorin e bashk[sis[.

(3) Bashk[sia ka t[drejt[qasjeje dhe shfryt[zimi t[tok[s s[pronar[ve apo shfryt[zuesve t[tok[s bujq[sore p[r shkak t[rregullimit dhe p[rmir[simit t[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/apo tharje.

(4) Qasja dhe shfryt[zimi kryhet me pajtim t[marr[paraprak nga pronari apo shfryt[zuesi i tok[s.

(5) N[se pronari apo shfryt[zuesi kund[rshton, bashk[sia mund t[marr[vendim dhe t[vendos[administrim n[koh[t[caktuar p[r tok[n, me t[cil[n e cakton madh[sin[e administrimit, koh[zgjatjen e saj dhe nd[rprerjen e t[nj[jt[s.

(6) Kund[r vendimit nga paragrafi (5) i k[tij neni, pronari apo shfryt[zuesi mund t'i parashtroj[ankes[ministrit t[Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[uj[rave n[afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[vendimit.

(7) Ankesa e dh[n[nga paragrafi (6) i k[tij neni nuk e shtyn kryerjen e vendimit, n[se me moskryerjen e masave t[p[rcaktuara do t[shkaktohen pasoja q[v[shtrir[mund t[m[njanohen.

(8) P[r d[min e shkaktuar me qasjen dhe shfryt[zimin e tok[s n[baz[t[dispozitive nga paragraf[t (3), (4) dhe (5) t[k[tij neni bashk[sia p[rgjigjet sipas Ligjit p[r marr[dh[niet obligative.

Neni 7

(1) An[ar[t dhe joan[ar[t e bashk[sis[jan[t[obliguar K[shillit drejtues t[bashk[sis[t'ia paraqesin nevojat p[r ujl dhe kulturat bujq[sore t[cilat do t[mbillen n[at[tok[m[s[voni deri m[1 tetor t[vitit n[vijim p[r vitin e ardhsh[m.

(2) Bashk[sia [sht[e obligueshme q[personit juridik i cili b[n furnizim me ujl p[r ujitje, p[r shkak t[p[rgatitjes s[planeve vjetore p[r ujitje, ta paraqes[tok[n dhe kulturat bujq[sore q[do t[mbillen n[at[tok[m[s[voni deri m[30 tetor t[vitit n[vijim p[r vitin e ardhsh[m.

Neni 8

(1) Bashk[sia, si shfryt[zues i vet[m, me marr[veshje i rregullon marr[dh[niet me personin juridik q[furnizon me ujl p[r ujitje dhe/apo q[e pranon ujin e tharjes nga territori i bashk[sis[n[pajtim me ligjin.

(2) N[marr[veshjen e paragrafit (1) t[k[tij neni bashk[sia do t[llogaritet si shfryt[zues i ujit q[do t'i nd[rpritet d[rgimi i ujit n[se nuk ka paguar p[r shfryt[zimin e ujit, n[se i ka d[mtuar objektet apo nuk i ka kryer obligimet tjera t[p[rcaktuara me k[t] ligj.

II. THEMELIMI I BASHK { SIS { S { UJ { RAVE

Neni 9

(1) Bashk[si mund t[themelojn[personat fizik dhe juridik q[posedojn[m[shum[se gjysm[n e tok[s bujq[sore n[territorin e bashk[sis[dhe kan[interes p[r kryerjen e veprimtarive nga neni 5 i k[tij ligji.

(2) Bashk[si mund t[themelojn[edhe perosnat fizik dhe juridik pronar[apo shfryt[zues t[tok[s bujq[sore, n[se p[r at[pajtohet pronari i tok[s.

(3) Emri i bashk[sis[patjet[r duhet t'i p[rmabaj[fjal[t "bashk[si e uj[erave".

(4) Bashk[sia themelohet n[kuvendin themelues ku nxirret akti p[r themelim - statuti.

Neni 10

(1) Bashk[sia themelohet n[baz[vullnetare, n[iniciativ[t[dy ose m[tep[r pronar[ve apo shfryt[zuesve t[tok[s bujq[sore q[formojn[K[shill iniciativ.

(2) K[shilli iniciativ i th[rrer t[gjith[pronar[t apo shfryt[zuesit e tok[s bujq[sore n[kuadr[t[territori n[t[cilin mund t[themelohet bashk[sia n[Kuvendin preliminar.

Neni 11

(1) N[Kuvendin preliminar miratohet propozimi i K[shillit iniciativ p[r territorin ku do t[themelohej bashk[si dhe infrastruktura p[r ujitje dhe/ose tharje me t[cil[n do t[administronte bashk[sia dhe caktohen personat q[do ta p[rgatisin projektstatutin dhe dokumentet tjera t[duhura p[r themelimin e bashk[sis[pas marrjes s[mendimit nga paragrafi (5) i k[tij neni.

(2) K[shilli iniciativ e informon Drejtorin[p[r iniciativ[n e themelimit t[bashk[sis[dhe p[r mbajtjen e kuvendit preliminar.

(3) Me informat[n e paragrafit (2) t[k[tij neni dor[zojn[edhe hart[topografike t[territorit t[bashk[sis[me infrastruktur[n[p[rpjestim 1: 25 000, p[rshkrim t[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/apo tharje n[kuad[r t[atij territori, numri i mundsh[m i an[ar[ve t[bashk[sis[nga numri i p[rgjithsh[m i pronar[ve apo shfryt[zuesve t[tok[s bujq[sore dhe deklaratat e tyre me shkrim se jan[n[pajtueshm[ri t[jen[anëtar[t[bashk[sis[.

(4) K[shilli iniciativ nga Drejtoria mund t[k[rkoj[ndihm[profesionale rreth veprimeve t[m[tutjeshme p[rgatitore p[r themelimin e bashk[sis[.

(5) Drejtoria [sht[e obligueshme q[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e pranimi t[informatave nga paragrafi (2) i k[tij neni t[jap[mendim p[r iniciativ[n p[r themelimin e bashk[sis[.

Neni 12

(1) Statuti i bashk[sis[patjet[r duhet t[p[rmbaj[dispozita p[r:

- emrin dhe selin[e bashk[sis[;
 - p[rshkrimin e territorit t[bashk[sis[dhe infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje t[atij territori, t[shoq[ruar me hart[topografike t[territorit dhe t[infrastruktur[s;
 - veprimtarit[q[bashk[sia do t'i kryej[;
 - kushtet dhe m[nyr[n e qasjes n[anëtar[sin[e bashk[sis[;
 - organet e bashk[sis[;
 - procedur[n dhe m[nyr[n p[r thirrjen e kuvendit t[bashk[sis[;
 - m[nyr[n e vendosjes dhe numrin e an[ar[ve prezent q[jan[t[nevojsht[m p[r kuorum n[mbledhjen e kuvendit;
 - t[drejt[n p[r votim t[an[ar[ve t[bashk[sis[;
 - procedur[n p[r zgjedhje t[an[ar[ve t[K[shillit drejtues dhe kryetarit, autorizimet, procedur[n p[r vendosje dhe kompetencat e K[shillit drejtues dhe kryetarit;
 - kushtet dhe procedur[n p[r p[rgjegj[sin[dhe shkarkimin e kryetarit dhe an[ar[ve t[k[shillit drejtues dhe t[udh[heq[sit dhe anëtar[ve t[K[shillit p[r kontroll[;
 - kufizimin e veprimeve t[kryetarit t[K[shillit drejtues;
 - procedur[n p[r p[rgatitjen e planeve p[r ndarjen e sasive t[disponuara t[ujit dhe koordinimin e orarit p[r ujitje;
 - procedur[n p[r p[rgatitjen e programit p[r shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s dhe pajisjes p[r ujitje dhe/ose tharje me t[cil[n administron bashk[sia];
 - procedur[n p[r kaktimin e lart[sis[dhe pages[s s[kompensimeve p[r harxhimet p[r sh[rbimet q[ua jep bashk[sia anëtar[ve dhe joanëtar[ve;
 - t[drejt[n e anëtar[ve t[bashk[sis[t[dalin nga anëtar[sia e bashk[sis[dhe dispozita p[r pushimin e anëtar[sis[;
 - procedur[n p[r zgjedhjen e kontesteve mes bashk[sive dhe anëtar[ve t[tyre, si dhe mes anëtar[ve t[bashk[sis[;
 - procedur[n p[r miratimin e planit financiar dhe llogarive vjetore;
 - procedur[n p[r ndryshime dhe plot[sime t[statutit t[bashk[sive dhe
 - pushimi i pun[s s[bashk[sis[.
- (2) Me statutin e bashk[sis[mund t[rregullohen edhe][shtje t[tjera n[pajtim me k[t[ligj.

Neni 13

(1) K[shilli iniciativ th[rret kuvendin themelues n[afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[mendimit nga paragrafi (5) i neni 11 t[k[tij ligji.

(2) K[shilli iniciativ i informon anëtar[t potencial t[bashk[sis[p[r koh[n dhe vendin ku ata mund t[realizojn[shikim n[propozim statusin e bashk[sis[para dit[s s[mbajtjes s[kuvendit themelues, si dhe p[r dokumentet e duhura q[anëtar[t potencial t[bashk[sis[duhet t'i paraqesin n[kuvendin themelues si d[shmi p[r pron[n apo t[drejt[n e shfryt[zimit t[tok[s bujq[sore.

Neni 14

(1) Kuvendi themelues nxjerr statutin e bashk[sis[me shumic[votash nga anëtar[t potencial t[bashk[sis[me kusht q[ata t[posedojn[apo shfryt[zojn[m[tep[r se gjysm[n e tok[s bujq[sore n[territorin e bashk[sis[.

(2) N[se statuti i bashk[sis[nuk nxirret, kuvendi themelues mblidhet p[rs[ri n[afat prej s[paku 20 dit[ve.

Neni 15

N[kuvendin themelues zgjedhen kryetari i kuvendit, kryetari dhe anëtar[t e k[shillit drejtues dhe an[ar[t e organeve tjera t[bashk[sis[t[parapara me k[t[ligj dhe statutin e bashk[sis[.

Neni 16

(1) Kryetari i k[shillit drejtues e dor[zon statutin e bashk[sis[n[Drejtori p[r miratim n[afat prej 8 dit[sh nga dita e nxjerrjes.

(2) Drejtoria b[n miratimin e statutit n[afat prej 15 dit[sh nga dita e pranimi.

(3) N[se Drejtoria nuk e miraton statutin e bashk[sis[, bashk[sia mund t[parashtroj[ankes[n[Komisionin p[r zgjidhjen e procedur[s administrative n[shkall[n e dyt[n[l[min e bujq[sis[, pylltaris[ekonomis[s[uj[rave dhe veterinaris[n[Qeverin[e Republik[s s[Maqedonis[n[afat prej 8 dit[sh nga dita e marrjes s[vendimit me t[cilin nuk miratohet statuti.

Neni 17

(1) N[afat prej 15 dit[ve nga dita e marrjes s[lejes s[statutit t[bashk[sis[nga Drejtoria, kryetari i K[shillit drejtues si person i autorizuar p[r p[rfaq[simin e bashk[sis[dor[zon flet[paraqitje p[r regjistrimin e bashk[sis[n[regjistrin e bashk[sis[s[ujërave (n[tekstin e m[tejm[: regjistri) q[e mban gjyqi themelor n[rajonin e t[cilit gjendet selia e bashk[sis[.

(2) Regjistri i bashk[sis[s[ujërave [sht[publik.

(3) Procedura p[r regjistrimin e bashk[sis[b[het sipas rregullave t[procesit jasht[procedural, n[se me k[t[ligj nuk [sht[rregulluar ndryshe.

(4) Formularin dhe m[nyr[n e udh[heqjes s[regjistrin e rregullon ministri i Drejt[sis[.

Neni 18

Me flet[paraqitjen p[r regjistrim n[regjist[r dor[zohet:

- statuti i bashk[sis[;
- akti nga Drejtoria me t[cilin miratohet statuti;
- procesverbali nga kuvendi themelues;
- vendimi p[r zgjedhjen e kryetarit t[K[shillit drejtues si person i autorizuar p[r p[rfaq[simin e bashk[sis[.

Neni 19

(1) Gjyqi kompetent [sht[i obliguar q[n[afat prej 30 dit[sh nga dita e d[rgimit t[flet[paraqitjes p[r regjistrim t[merr vendim me t[cilin do t[vendos[p[r regjistrim t[bashk[sis[n[regjist[r.

(2) Kopjen e v[rtetuar t[vendimit p[r regjistrim n[regjist[r gjyqi themelor e d[rgon deri te dor[zuesi i fletëparaqitjes.

(3) N[se gjyqi konkludon se fletëparaqitja p[r regjistrim nuk [sht[complete, do t[k[rkoj[nga dor[zuesi n[afat prej 15 dit[sh t'i m[njanoj[mungesat dhe ta kompletoj[fletëparaqitjen.

(4) N[se dor[zuesi nuk vepron sipas k[rkes[s s[gjyqit nga paragrafi (3) i k[tij neni, gjyqi me vendim do ta refuzoj[fletëparaqitjen p[r regjistrim n[regjist[r.

(5) Kund[r vendimit t[gjyqit nga paragrafi 4 i k[tij neni, dor[zuesi ka t[drejt[ankese deri te gjyqi i apelit n[afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[vendimit.

Neni 20

Kopjen e v[rtetuar t[vendimit p[r regjistrim n[regjist[r, si dhe ekzemplar[n nga vendimi sipas ankes[s s[vendimit p[r regjistrim, gjyqi kompetent e d[rgon deri te Drejtoria.

Neni 21

(1) N[rast t[ndryshimit dhe plot[simit t[statutit t[bashk[sis[, personi i autorizuar [sht[i obliguar q[n[afat prej 30 dit[sh nga dita e marrjes s[ndryshimeve dhe plot[simeve t[statutit t[d[rgoj[fletëparaqitje p[r regjistrim t[ndryshimeve dhe plot[simeve.

(2) Me fletëparaqitjen nga paragrafi (1) i k[tij neni dor]zohet procesverbal nga mbledhja e kuvendit t[bashk[sis[n[t[cil[n jan[miratuar ndryshimet dhe plot[simet e statutit, ndryshimet dhe plot[simet e statutit dhe aktin nga Drejtoria p[r miratimin e ndryshimeve dhe plot[simeve.

Neni 22

Bashk[sia fiton cil[sin[e perosnit juridik n[dit[n e shpalljes s[regjistrimit n[regjist[r n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

Neni 23

T[dh[nat e sh[nuara n[regjist[r shpallen n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[", n[shpenzim t[subjektit t[regjistrimit.

Neni 24

(1) Gjyqi kompetent p[r regjistrim n[afat prej 8 dit[sh nga dita e regjistrimit t[bashk[sin[n[regjistrin jep t[dh[na p[r regjistrim n[Gjyqin themelor Shkup I n[Shkup.

(2) N[baz[t[t[dh[nave t[marrura nga gjyqet kompetente p[r regjistrim, Gjyqi themelor Shkup I n[Shkup mban Regjist[r amz[t[bashk[sis[s[ujërave n[Republik[n e Maqedonis[.

Neni 25

N[rast t[p[ngjitjes, gjegj[sisht bashkimit t[bashk[sis[me, gjegj[sisht me bashk[si tjet[r zbatohen dispozitat e k[tij ligji q[kan[t[b[jn[me themelimin e bashk[sis[.

III. ANËTAR {SIA

Neni 26

(1) Anëtar i bashk[sis[mund t[jet[]do person fizik apo juridik, pronar apo shfryt[zues i tok[s bujq[sore n[territorit e bashk[sis[, q[i shfryt[zon sh[rbimet e bashk[sis[.

(2) Personi juridik i cili d[shiron t[b[het anëtar i bashk[sis[[sht[i obliguar q[me shkrim ta informoj[bashk[sin[p[r personin q[[sht[i autorizuar ta p[rfaq[soj[n[t[gjitha pun[t n[lidhje me pun[n e bashk[sis[.

Neni 27

N[rast kur nj[tok[e caktuar bujq[sore n[territorin e bashk[sis[shfryt[zohet nga dy apo m[tep[r pronar[apo shfryt[zues t[tok[s, pronar[t apo shfryt[zuesit vendosin cili prej tyre do t'i p[rfaq[soj[si an[tar i bashk[sis[p[r]gj[me shkrim e lajm[rojn[bashk[sin[.

Neni 28

Gjat[nd[rimit t[pronarit apo shfryt[zuesit t[tok[s bujq[sore, pronari i ri apo shfryt[zuesi i tok[s mund t[b[het anëtar i bashk[sis[vet[m n[se t[gjitha obligimet e anëtarit paraprak ndaj bashk[sis[jan[t[p[rmbushura n[t[r[si.

Neni 29

Bashk[sia ka mund[si q[me statut t[p[rcaktoj[q[t[kufizohet afati i koh[s p[r hyrje n[anëtar[sim t[bashk[sis[vet[m pas kryerjes s[sezon[s p[r ujitje, p[rve] n[rast t[trash[gimit.

Neni 30

(1) Anëtar i bashk[sis[ka t[drejt[:
- t[marr[pjes[n[aktivitetet e bashk[sis[me kusht t'i ket[t[plot[suara obligimet e tij ndaj bashk[sis[;

- t'i shfryt[zoj[t[gjitha sh[rbimet e sigurara nga ana e bashk[sis[, me kusht q[t'i plot[soj[obligimet e tij ndaj bashk[sis[.

- t[marr[pjes[n[pun[n e mbledhjeve t[kuvendit, t[b[j] zgjedhjen e anëtar[ve e organeve t[bashk[sis[dhe t[jet[i zgjedhur n[to;

- t'i kompensoj[obligimet ndaj bashk[sis[me sh[rbimet, pun[n dhe mjetet q[do t[investoj[p[r kryerjen e veprimeve t[bashk[sis[dhe

- t[realizoj[shikim n[pun[n dhe dokumentacionin e bashk[sis[.

(2) Anëtar i bashk[sis[ka t[drejta t[tjera t[p[rcaktuara me k[t] ligj dhe statutin e bashk[sis[.

Neni 31

(1) Anëtar i bashk[sis[[sht[i obliguar:

- ta respektoj[statutin dhe aktet tjera t[bashk[sis[;

- rregullisht t'i paguaj[kompensimet p[r harxhimet e sh[rbimeve t[sigurara nga ana e bashk[sis[, sipas kushteve, n[afatet dhe n[lart[si t[p[rcaktuara me statutin dhe vendimet e kuvendit;

- t'i kryej[pun[t e kontraktuara me bashk[sin[;

- t[mos e d[mtoj[infrastruktur[n apo pajisjet p[r ujitje dhe/apo tharje t[bashk[sis[;

- ta paguaj[harxhimin p[r rregullimin apo z[vend[simin e pajisjes s[bashk[sis[q[ka qen[e d[mtuar nga ana e tij dhe

- ta kompensoj[d[min e shkaktuar nga ai p[r pron[n dhe mjetet me t[cilat disponon apo administron bashk[sia.

(2) Anëtar i bashk[sis[ka obligime t[tjera t[p[rcaktuara me k[t] ligj dhe me statutin e bashk[sis[.

Neni 32

(1) Anëtar[t e bashk[sis[kan[t[drejt[t[dalin nga anëtar[sia e bashk[sis[.

(2) E drejta e daljes vullnetare nga anëtar[sia e bashk[sis[nuk mund t[realizohet:

- para mbarimit t[sezon[s p[r ujitje dhe

- n[rast kur anëtar i bashk[sis[kryen obligimet ndaj bashk[sis[.

Neni 33

Anëtar[simi n[bashk[si pushon n[rast t[:

- vdekjes;

- nd[rperjes apo likuidimit t[personit juridik pa trash[gimtar juridik;

- bartjes t[s[drejt[s t[pron[sis[apo ndalimit t[s[drejt[s s[shfryt[zimit t[tok[s bujq[sore];

- daljes vullnetare;

- p[rjashtimit dhe

- pushimit t[pun[s s[bashk[sis[.

IV. ORGANET E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE

Neni 34

(1) Organet e bashk[sis[s[ujërave jan[:

- kuvendi;

- k[shilli drejtues dhe

- k[shilli p[r kontroll.

(2) Me statutin e bashk[sis[mund t[parashihet formimi i organeve t[tjera t[bashk[sis[.

Neni 35

(1) Kuvendi [sht[organi m[i lart[i bashk[sis[q[e p[rb[jn[t[gjith[anëtar[t e bashk[sis[.

(2) N[mbledhjet e kuvendit marrin pjes[t[gjith[an[tar[t e bashk[sis[apo p[rfaq[suesit e tyre t[autorizuar.

(3) N[mbledhjet e kuvendit udh[heq kryetari i kuvendit.

(4) Kuvendi mund t[punoj[dhe n[m[nyr[t[plotfuqishme t[vendos[n[se n[mbledhje marrin pjes[s[paku 51% nga numri i p[rgjithsh[m i anëtar[ve t[bashk[sis[.

(5) Kuvendi, vendimet e tij i merr me shumic[votash t[an[tar[ve q[marrin pjes[, p[rve] n[rastet kur ndryshe [sht[rregulluar me k[t] ligj dhe me statutin e bashk[sis[.

(6) P[r mbledhjet n[kuvend mbahet procesverbal.

Neni 36

(1) Kuvendi takohet s[paku dy her[n[vit.

(2) Sipas nevoj[s dhe n[pajtim me statutin e bashk[sis[, mund t[mbahen mbledhje t[jasht[zakonshme n[kuvend nga ana e k[shillit drejtues, k[shillit p[r kontroll apo me k[rkes[t[s[paku nj[t[kat[rt[s s[anëtar[ve t[bashk[sis[.

Neni 37

Kuvendi i kryen pun[t si vijon:

- vendos p[r ndryshimet dhe plot[simet e statutit t[bashk[sis[;

- i zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe an[tar[t e k[shillit drejtues, k[shillin p[r kontroll dhe organet e tjera t[p[rcaktuara me statusin e bashk[sis[;

- vendos p[r ndryshimet e numrit dhe p[rb[rjes s[organeve t[bashk[sis[;

- vendos p[r hyrjen, daljen p[rjashtimin nga anëtar[sia n[bashk[si dhe suspendimin e t[drejt[s n[vot[t[anëtar[ve t[bashk[sis];

- nxjerr llogari vjetore, raprtin vjetor dhe planin financiar t[bashk[sis[pas mendimit pozitiv t[fituar paraprakisht nga K[shilli p[r kontroll;

- i miraton raportet e K[shillit drejtues dhe K[shillit p[r kontroll;

- e miraton programin p[r shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe tharje;

- miraton planin p[r nevojat e ujit p[r ujitje t[bashk[sis[sipas llojit t[kulturave bujq[sore q[do t[mbillen;

- miraton planin p[r ndarjen e sasive t[disponuara t[ujit dhe orarin p[r ujitje;

- vendos p[r lart[sin[e kompensimit p[r ujitje dhe tharje;

- vendos p[r ankesa kund[r vendimit t[k[shillit drejtues;

- vendos p[r borxhet e bashk[sis];

- e miraton planin investues t[bashk[sis];

- vendos p[r autorizimet e kryetarit t[k[shillit drejtues n[pun[n me llogarin[e bashk[sis];

- vendos p[r nevojat e pun[simit ose angazhimet t[personave p[r kryerjen e veprimtarive t[bashk[sis[dhe p[r lart[sin[e rrogave t[tyre, p[rkat[sisht kompensimet;

- vendos p[r bashkim ose p[r bashkangjitje t[bashk[sis[me bashk[si tjet[r dhe bashkim me bashk[si t[tjera;

- vendos p[r nd[rprerjen e bashk[sis[dhe

- kryen pun[t[tjera t[p[raktuara me k[t ligj dhe statutin e bashk[sis[.

Neni 38

(1) Me statutin e bashk[sis[p[rkaktohet sa vota ka secili an[ar. Statuti mund t[p[rkaktohet n[se:

-]do an[ar ka n[vot];

- e drejta e vot[s]sht[n[p[rmas[me madh[sin[e tok[s t[cil[n an[tari e posedon ose e shfryt[zon, gjat[s[cil[s]do an[ar ka s[paku n[vot] ose

- tjet[r lloj t[shp[rndarjes s[votave q[do t[siguroj[mbrojtje t[interesave t[]do an[tari t[bashk[sis[.

(2) N[] an[ar mund t[ket[m[s[shumti 10% nga numri i p[rgjithsh[m i votave.

Neni 39

(1) N[se numri i an[ar[ve t[bashk[sis[i tejkalon 200 ose numri i an[ar[ve t[bashk[sis[]sht[aq i madh q[nuk mundet t[gjith[an[ar[t t[votojn[n[Kuvend, me statutin e bashk[sis[mund t[p[rkaktohet vendosja e sistemit reprezentativ.

(2) Kriteret p[r grupimin e an[ar[ve t[bashk[sis[dhe zgjedhjen e p[rfaq[suesve t[tyre n[kuvend p[rkaktohen me statutin e bashk[sis[.

Neni 40

K[shilli drejtues administron me pun[n e bashk[sis[n[pajim me k[t ligj, statutin dhe aktet t[tjera t[bashk[sis[.

Neni 41

(1) K[shilli drejtues p[rb[het nga s[paku pes[an[ar[nga t[cil[t dy an[ar[dhe kryetari jan[t[zgjedhur nga radh[t e an[ar[ve t[bashk[sis[dhe dy an[ar[t[cil[t i em[ron K[shilli i nj[sis[s[administrimit lokal q[e p[rfshtin bashk[sin[.

(2) Anëtar i bashk[sis[q[nuk i ka plot[suar obligime e veta ndaj bashk[sis[ose e drejta e t[cilit p[r vot[]sht[suspenduar nga ana e kuvendit t[bashk[sis[nuk ka t[drejt[t[zgjedhet si an[ar ose kryetar i k[shillit drejtues.

(3) P[r an[ar dhe kryetar t[k[shillit drejtues nuk mund t[zgjedhen personat q[jan[]ift bashk[shortor[, familjar nga gjaku n[vij[t[dejt[t[]far[do shkalle dhe n[vij[an[sore t[shkall[s s[dyt[.

Neni 42

Anëtar[t dhe kryetari i K[shillit drejtues zgjedhen nga ana e kuvendit p[r periudh[tre vje]are.

Neni 43

K[shilli drejtues i kryen pun[t si vijon:

- siguron zbatimin e vendimeve t[Kuvendit;

- th[rret mbledhje t[kuvendit dhe p[rgatit propozim materialet dhe aktet t[cilat i shqyrton dhe miraton kuvendi;

- propozon pika t[rendit t[dit[s n[mbledhjen e kuvendit;

- dor[zon raport p[r pun[n e vet deri n[kuvend;

- p[rgatit raport vjetor p[r pun[n e bashk[sis];

- p[rgatit propozimplanin financiar dhe llogari vjetore t[bashk[sis];

- p[rgatit propozimplan p[r nevojat e bashk[sis[p[r ujitje sipas llojit t[kulturave bujq[sore q[do t[mbillen;

- p[rgatit propozimplan p[r ndarjen e sasive t[disponuara t[ujit dhe orarin p[r ujitje;

- p[rgatit propozim programin p[r shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe /ose tharje;

- p[rgatit propozim p[r lart[sin[e komepnsimit p[r ujitje dhe tharje;

- kryen edhe pun[t[tjera t[p[raktuara me statutin e bashk[sis[t[cilat nuk jan[vet[m n[kompetenc[ekskluzive t[kuvendit.

Neni 44

(1) K[shilli drejtues vendos p[r lart[sin[dhe afatin e pages[s s[kompensimit t[arritur p[r ujitje dhe tharje me vendim.

(2) Kund[r vendimit nga paragrafi (1) i k[tij neni, shfryt[zues i ujit ka t[drejt[ankesa n[Ministrin[e Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[Ujërave.

(3) Vendimi p[rfundimtar i K[shillit drejtues nga paragrafi paraprak ka karakter t[dokumentit zbatues.

Neni 45

(1) K[shilli drejtues takohet s[paku nj[her[n[muaj. Mbledhjet e K[shillit drejtues i th[rret kryetari me iniciativ[personale ose me k[rkes[t[s[paku nj[t[tret[n t[an[ar[ve t[tij.

(2) K[shilli drejtues mund t[punoj[n[se n[mbledhje jan[t[pranish[m m[shum[se gjysma e numrit t[p[rgjithsh[m t[an[ar[ve t[K[shillit drejtues.

(3) Vendimet e K[shillit drejtues llogariten si t[marrura n[se p[r to votojn[m[shum[se gjysma e numrit t[p[rgjithsh[m e an[ar[ve t[K[shillit drejtues.

(4) N[mbledhjet e K[shillit drejtues mbahet procesverbal.

Neni 46

(1) Kuvendi mund ta shkarkoj[kryetarin ose an[tarin e K[shillit drejtues para skadimit t[mandatit t[tij n[rast t[keqp[rdorimit t[autorizimeve, jokompetentshm[ris[, l[rjes pasdore t[obligimeve dhe raste t[tjera t[p[raktuara me statutin e bashk[sis[.

(2) Kuvendi zgjedh kryetar t[ri ose an[ar t[K[shillit drejtues n[t[nj[jt[n mbledhje n[t[cil[n]sht[shkarkuar kryetari paraprak ose an[tari i k[shillit.

Neni 47

P[r pun[n n[K[shillin drejtues, kryetari dhe an[ar[ve nuk u takon kompensim.

Neni 48

Kryetari kryeson me mbledhjet e K[shillit drejtues. N[rast kur n[mbledhje t[K[shillit drejtues gjat[votimit t[nj[]shtjeje t[caktuar fitohet num[r i barabart[i votave, i miratuar llogaritet vendimi p[r t[cilin ka votuar kryetari i K[shillit Drejtues.

Neni 49

Kryetari i K[shillit drejtues i kryen pun[t si vijon:

- e organizon zbatimin e vendimeve t[Kuvendit t[k[shillit drejtues;

- punon me llogarin[e bashk[sis[n[pajtim me autorizimet e p[raktuara t[kuvendit me vendim;

- pun[son ose angazhon persona n[vende t[pun[s q[jan[miratuar nga kuvendi dhe vendos p[r nd[rprerjen e marr[dh[nies s[pun[s;

- b[n ndarjen e pun[s dhe jep udh[zime p[r pun[n e t[pun[suarve n[bashk[sis dhe
- e p[rfaq[son bashk[sin[n[qarkullim juridik dhe marr[dh[niet me personat e tret[.

Neni 50

(1) K[shilli p[r kontroll e p[rcjell pun[n e K[shillit drejtues dhe kryetarit t[tij dhe i kontrollon llogarit[e bashk[sis[;

(2) K[shilli p[r kontroll detyrimisht i kontrollon llogarit[vjetore dhe raportin e pun[s s[bashk[sis[dhe pas shqyrtimit i jep mendim K[shillit drejtues. Kuvendi nuk mund t[nxjerr[llogari vjetore dhe raport vjetor p[r pun[n e bashk[sis[, n[se paraprakisht nuk fiton mendim pozitiv nga K[shilli p[r kontroll.

(3) K[shilli p[r kontroll ka t[drejt[t[thirr[kuvendin e bashk[sis[me q[llim t[njoftimit p[r shkellen e ligjit ose statutit nga ana e K[shillit drejtues ose kryetarit dhe ka t[drejt[kuvendit t'i propozoj[t[marr[masa n[pajtim me k[t] ligj dhe statutin e bashk[sis[ndaj an[ar[ve t[bashk[sis[t[cil[t nuk i kan[plot[suar obligimet e tyre.

Neni 51

(1) K[shilli p[r kontroll p[rb[het prej s[paku 5 an[ar[edhe at[tre t[zgjedhur nga kuvendi i bashk[sis[nga radh[t e an[ar[ve t[bashk[sis[dhe dy an[ar[t[cil[t i em[ron k[shilli i nj[sis[s[vetadministrimit lokal n[periudh[tre vje[are.

(2) An[ar[t e K[shillit p[r kontroll nga radh[t e tyre zgjedhin kryesues.

(3) An[tari i K[shillit p[r kontroll nuk mund t[jet[kryetar i K[shillit Drejtues dhe an[tari i K[shillit Drejtues i bashk[sis[. P[r an[ar[sim n[K[shillin p[r kontroll zbatohen paragraf[t (2) dhe (3) t[nenit 41 t[k[tij ligji.

(4) P[r pun[n n[K[shillin p[r kontroll an[ar[ve t[K[shillit nuk u takon kompensim.

Neni 52

(1) Kuvendi mund t[shkarkoj[an[tarin e K[shillit p[r kontroll para skadimit t[mandatit t[tij n[rast t[jokompetentshm[ris], mosinteresimit p[r pun[, keqp[rdorim t[autorizimeve ose raste t[tjera t[p[rcaktuara me statutin e bashk[sis[, n[procedur[t[nj[jt[sikur gjat[em[rimit t[tij.

(2) Kuvendi zgjedh an[ar[t t[rinj t[K[shillit p[r kontroll n[mbledhjen e nj[jt[kur [sht[shkarkuar an[tari i K[shillit p[r kontroll.

Neni 53

(1) K[shilli p[r kontroll mund t[punoj[n[se n[mbledhje jan[t[pranish[m m[shum[se gjysma nga numri i p[rgjithsh[m i an[ar[ve t[K[shillit p[r kontroll.

(2) Vendimet e K[shillit p[r kontroll konsiderohen si t[marrura n[se p[r ato kan[votuar m[shum[se gjysma nga numri i p[rgjithsh[m i an[ar[ve t[K[shillit p[r kontroll.

(3) K[shilli p[r kontroll thirret s[paku nj[her[n[tre muaj. N[mbledhjet e K[shillit p[r kontroll mbahet procesverbal.

Neni 54

(1) An[ar[t e K[shillit p[r kontroll p[r pun[n e tyre japin p[rgjegj[si para Kuvendit t[bashk[sis[.

(2) K[shilli p[r kontroll dor[zon raporte gjysm[vjetore dhe vjetore p[r kontrollin e b[rl[deri n[kuvend.

(3) Sipas nevoj[is, K[shilli p[r kontroll mund t[dor[zoj[raport edhe p[r afate m[t[shkurtra se afatet nga paragrafi (2) i k[tij neni.

(4) Koha e dor[zimit t[raporteve deri n[Kuvend p[rcaktohet me statutin e bashk[sis[.

Neni 55

P[rgjegj[sia e kryetarit t[K[shillit drejtues p[rkat[sisht an[arit t[K[shillit Drejtues dhe t[K[shillit p[r kontroll p[rcaktohet me statutin e bashk[sis[.

V. EVIDENCA E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE

Neni 56

Bashk[sia mban:

- regjist[r t[an[ar[ve t[bashk[sis[, me p[rshkrim t[sip[rfaqes dhe lokacionit t[tok[s t[an[arit dhe emrin e pronarit n[rast kur shfryt[zuesi i tok[s [sht[an[tari i bashk[sis[. Regjistri i an[ar[ve t[bashk[sis[azhurohet gjat[]do nd[rrimi t[an[ar[sis[;

- hart[p[rshkruese t[territorit dhe infrastruktur[s s[bashk[sis[;

- evidenc[t[infrastruktur[s me t[cil[n administron bashk[sia;

- evidenc[t[joan[ar[ve t[cil[ve bashk[sia u siguron dhe distribuon uj[;

- evidenc[p[r sasin[e ujit t[siguruar p[r an[ar[t dhe joan[ar[t];

- evidenc[p[r kompensimin e paguar dhe shum[n t[cil[n i kan[borxh;

- evidenc[p[r procesverbalet nga mbledhjet e kuvendit;

- evidenc[p[r procesverbalet p[r mbledhjet e K[shillit Drejtues;

- evidenc[p[t procesverbalet nga mbledhjet e K[shillit p[r kontroll dhe

- evidenc[t[mjeteve me t[cilat disponon dhe administron bashk[sia.

VI. RAPORTET JURIDIKE ND{RMJET BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE DHE AN{AR{VE T{ TYRE

Neni 57

(1) Bashk[sia ka t[drejt[nga an[ar[t t[b[j]:

- pages[n e kompensimit p[r ujitje dhe tharje;

- t[siguroj[mjete p[r nd[rtimin e sistemeve t[reja t[vogla p[r ujitje dhe/ose tharje ose p[r rikonstruimin dhe nd[rtimin e infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose tharje.

(2) Bashk[sia e formon lart[sin[e kompensimit p[r ujitje dhe tharje, q[p[rb[het prej:

- pjes[s q[paguhet ndaj personit juridik q[furnizon me uj[p[r ujitje, n[pajtim me marr[veshjen dhe

- pjes[s q[mbulon shpenzimet p[r shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje.

Neni 58

(1) Me statutin e bashk[sis[rregullohet m[nyra dhe procedura e p[rjashtimit nga an[ar[sia e bashk[sis[dhe suspendimin e t[drejt[s n[vot[.

(2) Vendimet t[p[rjashtohen nga an[ar[sia ose suspendimin e t[drejt[s n[vot[i bie kuvendi i bashk[sis[, me propozim t[K[shillit p[r kontroll dhe K[shillit drejtues.

Neni 59

(1) E drejta n[vot[e an[arit t[bashk[sis[mund t[suspendohet n[rast kur an[etari nuk i ka kryer obligimet e veta ndaj bashk[sis[n[periudh[t[caktuar t[p[rcaktuar me statut.

(2) Suspendimi n[t[drejt[vote nd[rprehet pas kryerjes s[obligimeve ndaj bashk[sis[nga ana e an[arit.

Neni 60

Kontestet mes an[ar[ve t[bashk[sis[, si dhe mes bashk[sis[dhe an[ar[ve n[lidhje me pun[n e bashk[sis[zgjidhen n[m[nyr[t[p[rcaktuar me statutin e bashk[sis[.

VII. MARR{DH{NIET MES BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE DHE JOANËTAR{VE

Neni 61

(1) Kuvendi i bashk[sis[vendos p[r lart[sin[e kompensimeve p[r ujitje dhe tharje q[paguhet nga an[ar[t t[cil[t i shfryt[zoj[n] sh[rbimet q[i siguron bashk[sia.

(2) Kompensimi q[e paguajn[joan[ar[t p[rb[het nga:

-]mimi p[r ujitje q[i paguhet personit juridik q[siguron uj[p[r ujitje, n[pajtim me Ligjin p[r uj[rat;

- pjesa p[r mbulimin e shpenzimeve p[r shfryt[zimin dhe mir[mbajtjen e infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje dhe

- pjesa p[r mbulimin e shpenzimeve t[nd[rtimeve t[reja t[planifikuara t[sistemeve t[vogla t[ujitjes dhe/ose tharjes ose p[r rikonstruimin dhe mbind[rtimin e infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose tharje.

(3) Kuvendi i bashk[sis[e arsyeton vendimin e vet p[r p[rcaktimin e kompensimit vjetor p[r ujitje dhe tharje t[joan[ar[ve me paraqitjen e kompensimit t[llogaritur p[r ujitje dhe tharje n[vendim;

(4) Kuvendi i mb[shtet llogarit[p[r p[rcaktivimin e lart[sis[s[kompensimit p[r joan[tar[t n[baz[t[k[rkesave p[r uj[nga joan[tar[t t[cil[t ata i dor[zojn[n[bashk[si jo m[von[se 30 shtatori t[vitit n[vijim p[r vitin e ardhsh[m].

(5) Bashk[sia ka t[drejt[nga t[gjith[joan[tar[t dhe n[rast kur joan[tari nuk i shfryt[zon sh[rbimet q[i siguron bashk[sia, ta ark[toj[pjes[n e]mimit p[r ujitje q[sh[rben p[r mbulimin e pjes[s s[shpenzimeve t[cilat nuk varen nga sasia e ujit t[siguruar, n[pajtim me Ligjin p[r uj[rat dhe t[cilin personi juridik q[furnizon me uj[p[r ujitje e ark[ton nga bashk[sia.

VIII. MBIK{QYRJA N{ PUN{N E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE

Neni 62

(1) Drejtoria e p[rcjell pun[n e bashk[sis[, gjat[s[cil[s ka t[drejt[:

- t[b[j] shikim n[dokumentacionin e plot[t[bashk[sis[;
- t[b[j] kontroll t[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje, me q[llim q[t[siguroj[ndihm[profesionale dhe k[shilla p[r mir[mbajtjen p[rkat[se t[infrastruktur[s;
- t[k[rkoj[nga K[shilli drejtues n[afat prej tet[dit[sh t[konvokoj[mbledhje t[Kuvendit, n[se ka parregullsi financiare n[pun[n e bashk[sis[;
- sipas k[rkes[s me shkrim nga s[paku pes[an[tar[, t[k[rkojn[nga K[shilli drejtues n[afat prej 8 dit[sh t[konvokoj[mbledhje t[kuvendit, n[se konstaton se bashk[sia nuk punon n[pajtim me k[t[ligj ose statutin e bashk[sis[;

- t[njoftoj[an[tar[t e bashk[sis[me konstatimet e tyre n[mbledhje t[kuvendit kur ajo [sht[e konvokuar n[pajtim me alinen[3 dhe 4 t[k[tij paragrafi;

- ta shkarkoj[K[shillin drejtues dhe t[em[ro]j[dretues t[p[rkohsh[m derisa kuvendi nuk zgjedh K[shillin e ri drejtues, n[se K[shilli Drejtues nuk konvokon mbledhje t[kuvendit n[afatin e p[rcaktuar n[alinen[3 dhe 4 t[k[tij paragrafi dhe

- t[njoftoj[organet kompetente p[r parregullsit[e konstatuara n[pun[n e bashk[sis[.

(2) Kund[r vendimit nga paragrafi (1) alineja 6 e k[tij neni mund t[paraqitet ankes[n[Ministrin[e Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[ujërave n[afat prej 15 dit[sh nga dita e marrjes s[vendimit.

Neni 63

(1) P[r pun[t e kryera nga neni 62 i k[tij ligji Drejtoria p[rpilon procesverbal.

(2) Gjat[kryerjes s[pun[ve nga neni 62 i k[tij ligji Drejtoria ka t[drejt[nga bashk[sia t[k[rkoj[informacione dhe dokumentacion lidhur me pun[n e bashk[sis[.

Neni 64

Drejtoria mban evidenc[p[r bashk[sit[e regjistruara n[t[cil[n p[rmbahen t[dh[nat n[detaje p[r territorin e bashk[sis[dhe infrastruktur[n e ujitjes dhe/ose tharjes me t[cil[n ata administrojn[.

Neni 65

Drejtoria, me k[rkes[t[bashk[sis[, jep mendim p[r rastet e nd[rtimit t[sistemeve t[vogla t[reja p[r ujitje dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[dhe rikonstruimin dhe mbind[rtimin e infrastruktur[s ekzistuese p[r ujitje dhe/ose tharje me t[cil[n administron bashk[sia.

IX. MJETET E BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE

Neni 66

(1) Bashk[sia mund t[fitoj[sende, mjete n[t[holla dhe t[drejta pron[sore.

(2) Burimet e mjeteve t[bashk[sis[jan[:

- nga kryerja e veprimtarive t[nenit 5 t[k[tij ligji,
- mjete nga an[tar[t,
- hua dhe kredi,
- donacione,
- dhurata,
- mjete t[lejuara me programet nga institucionet shtet[rore kompetente dhe t[vetadministrimit lokal dhe
- burime t[tjera.

(3) Mjetet e realizuara, bashk[sia i shfryt[zon p[r veprimtarit[e p[rcaktuara n[nenin 5 t[k[tij ligji.

(4) Kontrolli i shfryt[zimit t[ligjsh[m dhe t[destinuar t[mjeteve t[bashk[sis[b[het n[pajtim me Ligjin p[r revizion.

Neni 67

Mjetet q[bashk[sia i fiton jan[pron[si e vet, p[rve] atyre t[p[rjashtuara me k[t[ligj.

Neni 68

(1) Infrastruktura e mbind[rtuar dhe rikonstruktuar p[r ujitje dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[jan[n[pron[si shtet[rore.

(2) Investimet n[sistemet e vogla t[reja t[nd[rtuara p[r ujitje dhe/ose tharje nga ana e bashk[sis[rregullohen me kontrat[t[lidhur nd[rmjet bashk[sis[dhe Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[.

Neni 69

Bashk[sia kontabilitetin e udh[heq sipas ligjit.

X. BARTJA E INFRASTRUKTUR{S P{R UJITJE DHE/OSE THARJE

Neni 70

(1) Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[, me propozim t[Ministris[s[Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[Ujërave, merr vendim p[r bartjen e shfryt[zimit dhe administrimit t[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje t[bashk[sis[.

(2) Vendimi p[r bartjen e shfryt[zimit dhe administrimit me infrastruktur[p[r ujitje dhe/ose tharje mund t[anulohet vet[m pas marrjes s[vendimit p[r hapjen e procedur[s s[falimentimit ose likuidimit t[bashk[sis[.

XI. BASHKIMI I BASHK{SIVE T{ UJËRAVE

Neni 71

P[r shkak t[bashkimit t[mjeteve, marrjes dhe koordinimit dhe distribuimit t[ujit p[r ujitje nd[rmjet bashk[sive dhe shfryt[zimit dhe mir[mbajtjes s[infrastruktur[s p[r ujitje dhe/ose tharje nd[rmjet bashk[sive, dy ose m[shum[bashk[si mund t[formojn[unione ose forma t[tjera t[bashkimit n[pajtim me dispozitat e k[tij ligji p[r themelimin e bashk[sis[.

XII. PUSHIMI ME PUN{ I BASHK{SIS{ S{ UJËRAVE

Neni 72

Bashk[sia pushon s[ekzistuari:

- me vendim t[kuvendit t[bashk[sis[p[r bashkangjitjen ose bashkimin me shoqat[tjet[r dhe
- me plot[simin e kushteve p[r falimentim ose likuidim, ose me plot[simin e kushteve t[tjera t[p[rcaktuara me ligj.

Neni 73

Infrastruktura p[r ujitje dhe/ose tharje q[[sht[pron[e Republik[s s[Maqedonis[, kurse [sht[bartur n[shfryt[zim dhe administrim t[bashk[sis[, nuk mund t[jet[l[nd[e procedur[s falimentuese ose likuiduese.

Neni 74

(1) Bashk[sia e humb subjektivitetin juridik me fshirjen nga regjistri i bashk[sis[s[ujërave.

(2) Pas fshirjes s[bashk[sis[nga regjistri, deri n[themelimin e bashk[sis[s[re p[r realizimin e veprimtaris[t[ekonomis[s[ujërave me interes publik n[territorin e bashk[sis[, kujdeset Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[, me propozim t[Ministris[s[Bujq[sis[, Pylltaris[dhe Ekonomis[s[ujërave.

XIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE P{RFUNDIMTARE

Neni 75

Rregullativa nga neni 17 paragrafi (4) i k[tij ligji do t[nxirret n[afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Neni 76

Me dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji pushon t[vlej[Kreu V- Shoqatat e shfryt[zuesve t[ujit p[r ujitje dhe tharje nga Ligji p[r ujërat ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 4/98 dhe 19/2000).

Neni 77

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1185.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2003 година.

Бр. 07-4005/1
23 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002), насловот пред членот 292 се менува и гласи:

"Полномошно за вршење на сите или одделни права од своите акции."

Членот 292 се менува и гласи:

"(1) Акционерите можат сите или одделни права од своите акции да ги вршат сами или преку полномошник, со потпишување на писмено полномошно, заверено кај нотар.

(2) Полномошното од ставот (1) на овој член акционерот може да го отповика во било кое време пред да се изврши гласањето и тоа со писмено отповикување на полномошното доставено до друштвото или со лично присуство и лично гласање.

(3) Член на одборот на директори, односно управниот одбор и надзорниот одбор не може да биде назначен за полномошник на друг акционер во друштвото."

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Л И Г Ј И

P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R SHOQATAT TREGARE

Neni 1

N[Ligjin p[r shoqatat tregtare ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 dhe 61/2002), titulli para nenit 292 ndryshohet si vijon:

"Autorizim p[r kryerjen e t[gjitha t[drejtave ose t[drejtave t[posa]me t[akcioneve t[tyre."

"(1) Akcionar[t munden t[gjitha t[drejtat ose t[drejtat e posa]me t[akcioneve t[tyre t'i kryejn[vet[ose n[p]rmjet personit t[autorizuar, me n[nshkrim t[autorizimit t[shkruar, t[verifikuar te noterit.

(2) Autorizimin nga paragrafi (1) t[k[tij neni akcionari mundet ta t[rheq[n[cil[ndo koh[para se t[kryhet votimi edhe at[me t[rheqje t[shkruar t[autorizimit t[paraqitur n[shoqat[ose me prezenc[n personale dhe votim personal.

(3) An[tar i K[shillit t[drejtor[ve, gjegj[sisht K[shilli drejtues dhe K[shilli mbik[qyr[s, nuk mundet t[em[rohet si i autorizuar i akcionarit tjet[r n[shoqat[."

Neni 2

Ky ligj hyn n[fuqi n[dit[n e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1186.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2003 година.

Бр. 07-4006/1
23 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 1

Во Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96 и 26/02) во членот 3 бројот „20,00“ се заменува со бројот „40,00“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Трговски друштва или трговец-поединец регистрирани за вршење на туристичка и угостителска дејност, како и лицата кои даваат услуги за сместување на туристи и патници (во натамошниот текст: вршители на угостителска и туристичка дејност), таксата за привремен престој се должни да ја наплатуваат истовремено со наплатувањето на извршената услуга за ноќевање.“

Член 3

Во членот 11 став 1 зборовите: „80.000 до 240.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „претпријатието и друго“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице со парична казна од 10.000 до 50.000 денари и ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење одговорни работи и работни задачи во траење од шест месеци до една година.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За дејствијата од став 1 на овој член на правното лице ќе се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на дејност во траење од една до три години.“

Член 4

Во членот 12 зборовите: „3.000 до 10.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 50.000 денари“.

Член 5

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за таксата за привремен престој.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R TAKS{N P{R Q{NDRIM T{ P{RKOHSH{M

Neni 1

N[Ligjin p[r taks[n p[r q[ndrim t[p[rkohsh[m ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 19/96 dhe 26/02) n[nenin 3 numri "20,00" z[vend[sohet me numrin "40,00".

Neni 2

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"Shoqatat tregtare ose tregtari – individ t[regjistruar p[r kryerjen e veprimtarive hoteliere ose turistike, si dhe personat t[cil[t japin sh[rbime p[r vendosje t[turist[ve dhe udh[tar[ve (n[tekstin e m[tejm[: kryer[s t[veprimtarive hoteliere dhe turistike), taks[n p[r q[ndrim t[p[rkohsh[m jan[t[obliguar ta paguajn[nj[koh[sisht me pages[n p[r sh[rbimin e kryer p[r bujtje."

Neni 3

N[nenin 11 paragrafin 1 fjal[t: "80 000 deri 240 000 denar[z[vend[sohen me fjal[t: "150 000 deri 300 000 denar[", nd[rsa fjal[t: "nd[rmarja dhe tjet[r]" fshihen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[k[tij neni do t[d[nohet p[r kund[rvajtje edhe personi p[rgjegj[s n[personin juridik me d[nim n[t[holla prej 10 000 deri 50 000 denar[dhe do t'i shqiptohet mas[mbrojt[se ndalim t[kryerjes s[pun[ve me p[rgjegj[si dhe detyrave t[pun[s n[koh[zgjatje prej gjasht[muaj deri n[nj[vit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"P[r veprimet nga paragrafi 1 t[k[tij neni personit juridik do t'i shqiptohet edhe mas[mbrojt[se ndalim t[kryerjes s[veprimtaris[n[koh[zgjatje prej nj[deri n[tre vjet."

Neni 4

N[nenin 12 fjal[t: "3 000 deri 10 000 denar[" z[vend[sohen me fjal[t: "10 000 deri 50 000 denar[".

Neni 5

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjd[n[s i Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[ta verifikoj[tekstin e spastruar t[Ligjit p[r taksat p[r q[ndrim t[p[rkohsh[m.

Neni 6

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1187.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3994/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002), во членот 7 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „30 дена од“ се заменуваат со зборовите: „60 дена од денот на“.

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 2

Во членот 8 став 2 бројот „30“ се заменува со бројот „60“.

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„Резидентите не можат да вложуваат во недвижности во странство.

Исклучок од ставот 1 на овој член се дипломатските, конзуларните и другите претставништва на Република Македонија во странство.

Резидентите, кои вложиле средства за стекнување сопственост на недвижност во странство, се должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа за стекнување на недвижноста да го пријават вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: Централен регистар).

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите натамошни измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство.

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на резиденти во странство, за што издава потврда за извршениот упис и за секоја натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички цели.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство.“

Член 4

Членот 12 се менува и гласи:

„Нерезидентите и подружниците на странски трговски друштва во Република Македонија што стекнале сопственост врз недвижности во Република Македонија под услови определени со посебен закон или ратификувани меѓународни договори, се должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа за стекнување сопственост на недвижност во Република Македонија да го пријават вложувањето на средствата и сите измени на вложувањето во недвижности во Централниот регистар.

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на нерезидентите во Република Македонија.

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на нерезиденти во Република Македонија, за што издава потврда за извршениот упис и за секоја натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички цели.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот на вложувањето, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на вложување во недвижности на нерезиденти во Република Македонија.“

Член 5

Во членот 14 ставот 8 се менува и гласи:

„По исклучок од ставот 3 на овој член, Фондот за осигурување на депозити, осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови можат да купуваат хартии од вредност во странство согласно со законите кои го регулираат нивното работење.“

Член 6

Во членот 21 став 1 по зборот „девизи“ се става точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Во ставот 2 по зборот „условите“ се додаваат зборовите: „и начинот“.

Член 7

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

„Член 26-а

За извршување на платниот промет од членот 26 став 2 на овој закон, корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија отвораат девизни сметки на начин и под услови утврдени од страна на Владата на Република Македонија.“

Член 8

Во членот 29 став 1 зборовите: „домашни и“ се бришат, запирката по зборот „пари“ се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и монетарно злато“ се бришат.

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите и висината на износот на ефективни домашни пари и чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите под кои овластените банки можат да внесуваат или изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на нивните сметки во странство.“

Во ставот 2 кој станува став 4 запирката по зборот „изнесуваат“ се брише и се додаваат зборовите: „над износите утврдени со актите од ставовите 1 и 2 на овој член, задолжително“.

Член 9

Во членот 37 став 1 во втората реченица зборовите: „треба да добие претходно согласност од“ се заменуваат со зборовите: „веднаш ја известува“.

Во ставот 3 зборовите: „добиеено мислење“ се заменуваат со зборовите: „добиеена согласност“.

Во ставот 5 процентот „5%“ се заменува со процентот „10%“, а зборовите: „или да ги продадат на овластената банка од која девизите се купени“ се бришат.

Член 10

Во членот 42 став 3 точки 1 и 2 зборовите: „180 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 11

Во членот 47 се додаваат 3 нови става, 2, 3 и 4, кои гласат:

„За потребите на инспекцискиот надзор од ставот 1 на овој член, банките кај кои се водат сметките на резидентите или нерезидентите се должни на писмено барање на инспекторот, да му ја дадат на увид целокупната документација за нивното работење преку сметките.

Увидот во работењето и во документацијата во смисла на ставовите 1 и 2 од овој член подразбира и увид во документацијата и сметките на трети резиденти и нерезиденти кои се поврзани со надзорот од член 46 на овој закон.

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот може да задржи и изнесе копии од документите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член.“

Член 12

Членот 48 се менува и гласи:

„За преземените дејствија во постапката на инспекциски надзор инспекторот составува записник.

Со заклучок кој е составен дел на записникот од ставот 1 на овој член, инспекторот му наложува на субјектот да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во рок од три дена од денот на приемот на записникот.

Субјектот има право да поднесе приговор на записникот за спроведениот надзор во рок од осум дена од денот на неговиот прием. Ако во приговорот се изнесат нови факти и нови докази што би влијаеле на донесувањето на решението и преземањето на други мерки, ќе се проверат поднесените факти и приложените докази и за тоа ќе се состави дополнителен записник.“

Член 13

По членот 48 се додаваат два нови члена 48-а и 48-б, кои гласат:

„Член 48-а

Ако субјектот во рокот утврден со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости и неправилности директорот на Државниот девизен инспекторат (во натамошниот текст: директор), ќе донесе решение со кое ќе наложи на субјектот во рок од осум дена од приемот на истото да уплати бескаматен депозит во денарска противвредност на вложените средства спротивно на членовите 14, 20, 23 и 25 на овој закон, на посебна сметка во Министерството за финансии.

Денарската противвредност на депозитот се пресметува според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

По барање на субјектот, а врз основа на потврда од страна на инспекторот дека утврдените незаконитости и неправилности се отстранети, Министерството за финансии ќе одобри враќање на уплатениот депозит од ставот 1 на овој член во рок од осум дена.

Член 48-б

Заради наплата на депозитот од членот 48-а на овој закон директорот ќе донесе решение за забрана на користење на средства на субјектот од неговите сметки, на личните примања од работен однос и на неговите побарувања, а на носителот на платниот промет, на должникот на субјектот, односно на исплатителот на личните примања да им наложи средствата да ги уплатат во корист на бескаматниот депозит.

Инспекторот е должен да поведе прекршочна постапка пред донесување на решението од ставот 1 на овој член, а поради повреда на одредбите од членовите 14, 20, 23 и 25 на овој закон од страна на субјектот.

Министерството за финансии е должно во рок од осум дена да постапи, односно да ја изврши судската пресуда која се однесува во делот на пристигнатиот депозит.“

Член 14

Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако субјектот во рокот кој ќе го определи инспекторот со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости, односно неправилности или на барање не ја даде, односно достави документацијата или ако депозитот од членот 48-а на овој закон не го уплати, директорот ќе донесе решение со кое привремено ќе забрани вршење на определена дејност. Привремената забрана ќе важи до исполнување на обврската пропишана во решението.“

Член 15

Во членот 50 став 1 по бројот „48“ се става запирка и се додаваат зборовите: „48-а, 48-б“.

Член 16

Во членот 56 став 1 точки 8 и 9 зборовите: „Министерството за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар“.

Во точката 33 по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и Народната банка на Република Македонија“.

Член 17

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

„Член 59-а

Резидентите и нерезидентите кои имаат вложувања во директни инвестиции и во недвижности во странство, односно во Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон, должни се во рок од

шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да извршат упис на вложувањата во Регистарот на вложувањата во недвижности на нерезидентите во Република Македонија, Регистарот на вложувањата во недвижности на резидентите во странство, Регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство и Регистарот на директни инвестиции на нерезидентите во Република Македонија.“

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R PUN{ DEVIZORE

Neni 1

Në Ligjin për punë devizore (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonisë” num[r 34/2001, 49/2001, 103/2001 dhe 54/2002), në nenin 7 paragrafi 2 fshihet.

Në paragrafin 3 i cili b[het paragraf 2 fjal[t: “30 dit[nga” zëvendësohen me fjal[t: “60 dit[nga dita e”.

Paragraf[t 4, 5 dhe 6 b[hen paragraf[3, 4 dhe 5.

Neni 2

Në nenin 8 paragrafin 2 numri “30” zëvendësohet me numrin “60”.

Neni 3

Neni 11 ndryshohet si vijon:

“Rezidentët nuk mund të deponojnë në paluajtshm[ri jashtë vendit.

Përfashtim nga paragrafi 1 t[këtij neni b[jn[përfaqësitë diplomatike, konzulare dhe përfaqësit[tjera të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.

Rezidentët, të cilët kanë deponuar mjete për fitimin e pronësisë së paluajtshme jashtë vendit, janë të obliguar në afat prej 60 ditësh nga dita e shfaqjes së bazës juridike për fitimin e paluajtshmërisë ta paraqesin deponimin dhe të gjitha ndryshimet e mëtuajtshme të deponimit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Regjistri qendror).

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri dhe të të gjitha ndryshimeve dhe deponimeve t[m[tejme në regjistrin e deponimeve në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit, për [ka jep vërtetim për regjistrimin e kryer dhe për çdo ndryshim t[m[tejme]. Të dhënat nga regjistri shfrytëzohen për qëllime statistikore.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, regjistrimit, si edhe përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të deponimeve në paluajtshmëri të rezidentëve jashtë vendit.”

Neni 4

Neni 12 ndryshohet si vijon:

“Jorezidentët dhe deg[t e shoqatave të huaja tregtare në Republikën e Maqedonisë që kanë fituar pronësi mbi paluajtshmëritë në Republikën e Maqedonisë sipas kushteve të përcaktuara me ligj të posaçëm ose marrëveshje të ratifikuara ndërkombëtare, obligohen në afat prej 60 ditësh nga dita e shfaqjes së bazës juridike për fitimin e pronësisë në paluajtshmëri në Republikën e Maqedonisë ta paraqesin deponimin e mjeteve dhe të gjitha ndryshimet e deponimit në paluajtshmëri në Regjistrin qendror.

Regjistri qendror bën regjistrimin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri dhe të gjitha ndryshimet e deponimit në regjistrin e deponimeve në paluajtshmëri t[jorezident[ve n[Republik[n e Maqedonis[.

Regjistri qendror mban regjistrin e mjeteve të deponuara në paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë, për çka jep vërtetim për regjistrimin e kryer dhe për çdo ndryshim t[m[tejme]. Të dhënat nga Regjistri shfrytëzohen për qëllime statistikore.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën e paraqitjes, regjistrimit t[deponimeve, si dhe përmbajtjen, form[n dhe mënyr[n e mbajtjes së regjistrit të deponimeve në paluajtshmëri të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë.”

Neni 5

Në nenin 14 paragrafi 8 ndryshohet si vijon:

“Me përjashtim të paragrafit 3 t[k[tij neni, Fondi për sigurimin e depozitave, shoqatat e sigurimit, fondet pensione dhe fondet investuese mund të blejnë letra me vlerë jashtë vendit në pajtim me ligjet që e rregullojnë punën e tyre.”

Neni 6

Në nenin 21 paragrafin 1, pas fjalës “deviza” vihet pikë, ndërsa teksti deri në fund të fjalisë fshihet.

Në paragrafin 2, pas fjalës “kushtet” shtohen fjalët:”dhe mënyra”.

Neni 7

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:

“Neni 26-a

P[r kryerjen e qarkullimit pagesor sipas nenit 26 paragrafit 2 t[k[tij ligji, shfryt[zuesit dhe shfryt[zuesit individ[t[mjeteve t[Buxhetit t[Republik[s s[Maqedonis[hapin llogari devizore n[m[nyr[dhe kushte t[p[raktuara nga ana e Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[.”

Neni 8

Në nenin 29 paragrafin 1, fjalët: “vendase dhe” fshihen, presja pas fjalës “t[holla” zëvendësohet me lidhëzën “dhe”, ndërsa fjalët: “dhe flori në monedha” fshihen.

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[të rinj 2 dhe 3 si vijojn[:

“Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i përcakton kushtet dhe lartësinë e shumës së parave efektive të vendit dhe qeqeve dhe floririt në monedha të cilat munden të futen ose nxirren nga Republika e Maqedonisë.

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë i përcakton kushtet me të cilat bankat e autorizuar mund të fusin apo nxjerrin nga Republika e Maqedonisë para të huaja efektive nga ose në llogaritë e tyre jashtë vendit.”

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 4, presja pas fjalës “nxirren”, fshihet dhe shtohen fjalët: “mbi shumat e përcaktuara me aktet nga paragraf[t 1 dhe 2 të këtij neni, n[m[nyr[t[obligueshme”.

Neni 9

Në nenin 37 paragrafi 1, në fjalinë e dytë fjalët: “duhet të marr[paraprakisht pëlqim nga” zëvendësohen me fjalët: “menjëherë e lajmëron”.

Në paragrafin 3 fjalët: “mendim i marrur” zëvendësohen me fjalët: “pëlqim i marrur”.

Në paragrafin 5 përqindja “5%” zëvendësohet me përqindjen “10%”, ndërsa fjalët “ose t’ia shes[bankës së autorizuar nga e cila janë blerë devizat” fshihen.

Neni 10

Në nenin 42 paragrafi 3 pikat 1 dhe 2 fjalët: “180 ditë” zëvendësohen me fjalët: “1 vit”.

Neni 11

Në nenin 47, shtohen 3 paragraf[të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojn[:

“Për nevojat e mbik[yrjes inspektuese nga paragrafi 1 i këtij neni, bankat te të cilat mbahen llogarit[e rezidentëve ose jorezidentëve janë të obliguara, me kërkesë me shkrim të inspektorit, t’ia japin në inspektim dokumentacionin e përgjithshëm për punën e tyre n[p[rmjet llogarive.

Inspektimi në punën dhe dokumentacionin sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nënkupton edhe inspektim në dokumentacionin dhe llogaritë e rezidentëve dhe jorezidentëve të tretë të cilët janë të ndërlidhur me mbik[yrjen nga neni 46 i këtij ligji.

Gjatë kryerjes së mbik[yrjes inspektuese, inspektori mund t’i mbaj[dhe nxjerrë jashtë kopjet nga dokumentet e paragraf[ve 1, 2 dhe 3 t[k[tij neni.”

Neni 12

Neni 48 ndryshohet si vijon:

“Пër veprimet e ndërmarrura në procedurën e mbik[qyrjes inspektuese, inspektori përpilon procesverbal.

Me konkluzionin i cili është pjesë përbërëse e procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori i urdhëron subjektin t'i evitoj[paligjshmëritë dhe parregullsitë në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të procesverbalit.

Subjekti ka të drejtë të paraqesë kundërshtim n[procesverbal për mbik[qyrjen e zbatuar, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të tij. Nëse në kundërshtimin jepën fakte të reja dhe dëshmi të reja që do të ndikonin në marrjen e vendimit dhe nd[rmarrjen e masave tjera, do të verifikohen faktet e paraqitura dhe dëshmit[e ofruara dhe për këtë do të përpilohet procesverbal plotësues.”

Neni 13

Pas nenit 48, shtohen dy nene të reja 48-a dhe 48-b si vijojn[:

“Neni 48-a

Nëse subjekti në afatin e caktuar me konkluzionin e nenit 48 të këtij ligji nuk i eviton paligjshmëritë dhe parregullsitë e verifikuara, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Devizor (në tekstin e mëtejme: Drejtori), do të marr[vendim me të cilin do t'i urdhërojë subjektin në afat prej tetë ditësh nga pranimi i të njëjtit të paguajë depozit pa interes në kundërvlerë në denarë t[mjeteve t[deponuara në kundërshtim me nenet 14, 20, 23 dhe 25 të këtij ligji, në llogari të veçantë në Ministrinë e Financave.

Kundërvlera në denarë e depozitit llogaritet sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës.

Me kërkesë të subjektit, e në bazë të konfirmimit nga ana e inspektorit se paligjshmëritë dhe parregullsitë e verifikuara janë evituar, Ministria e Financave do ta lejojë kthimin e depozitit të paguar nga paragrafi 1 i këtij neni në afat prej tetë ditësh.

Neni 48-b

P[r shkak t[pages[s s[depozitit nga neni 48-a t[k[tij ligji, drejtori do t[marr[vendim p[r ndalim t[shfryt[zimit t[mjeteve t[subjektit nga llogarit[e tij, t[t[ardhurave personale nga marr[dh[nia e pun[s dhe k[rkesave t[tij, nd[rkaq bart[sit t[qarkullimit pagesor, debitorit t[subjektit, p[rkat[sisht paguesit t[t[ardhurave personale t'u urdh[roj[mjetet t'i paguajn[n[dobi t[depozitit pa interes.

Inspektori [sht[i obliguar t[ngrej[procedur[kund[rvajt[se para se t[merret vendimi nga paragrafi 1 i k[tij] neni, p[r shkak t[cenimit t[dispozitave t[neneve 14, 20, 23 dhe 25 t[k[tij] ligji nga ana e subjektit.

Ministria e Financave [sht[e obliguar n[afat prej tet[dit[sh t[veproj[], p[rkat[sisht ta ekzekutoj[aktgjykimin gjyq[sor i cili ka t[b[j] me pjes[n e depozitit t[arritur.”

Neni 14

N[nenin 49 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“N[se subjekti n[afatin t[cilin do ta caktoj[inspektori sipas konkluzionit t[nenit 48 t[k[tij] ligji nuk i eviton paligjshm[rit[e verifikuara, p[rkat[sisht parregullsit[ose me k[rkes[nuk e paraqet, p[rkat[sisht dor[zon dokumentacionin ose n[se nuk e paguan depozitin sipas nenit 48-a t[k[tij] ligji, drejtori do t[marr[vendim me t[cilin p[rkoh[sisht e ndalon kryerjen e veprimtaris[s[caktuar. Ndalea e p[rkohshme vlen deri n[plot[simin e obligimeve t[p[rcaktuara n[vendim.”

Neni 15

N[nenin 50 paragrafi 1, pas numrit “48” vihet presje dhe shtohen fjal[t: “48-a, 48-b”.

Neni 16

N[nenin 56 paragrafin 1 n[pikat 8 dhe 9 fjal[t: “Ministria e Financave” z[vend[sohen me fjal[t: “Regjistri qendror”.

N[pik[n 33 pas fjal[ve: “Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[” shtohen fjal[t: “dhe Banka Popullore e Republik[s s[Maqedonis[”.

Neni 17

Pas nenit 59 shtohet nen i ri 59-a, si vijon:

“Neni 59-a

Rezident[t dhe jorezident[t t[cil[t kan[deponime n[investime direkte dhe n[paluajtshm[ri jasht[vendit p[rkat[sisht n[Republik[n e Maqedonis[deri n[hyrjen n[fuqi t[k[tij] ligji, obligohen n[afat prej 6 muajsh nga hyrja n[fuqi e k[tij] ligji t[b[jn[regjistrimin e deponimeve n[Regjistrin e deponimeve n[paluajtshm[ri t[jorezident[ve n[Republik[n e Maqedonis[, Regjistrin e deponimeve n[paluajtshm[ri t[rezident[ve jasht[vendit, Regjistrin e investimeve direkte t[rezident[ve jasht[vendit dhe n[Regjistrin e investimeve direkte t[jorezident[ve n[Republik[n e Maqedonis[.”

Neni 18

Ky ligj hyn n[fuqi n[dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[“Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[”.

1188.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3995/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 3/2002) во членот 7 став 1 зборот “општи” се брише.

Член 2

Во членот 8 став 1 по зборовите: “Народна банка” се додаваат зборовите: “на 31 декември 2002 година”, а износот: “1.254.717.815,50 денари” се заменува со износот: “1.289.789.232,00 денари”.

Член 3

Во членот 9 зборовите: “Општите резерви” се заменуваат со зборот “Резервите”.

Член 4

Во членот 10 став 1 алинеја 1 зборот “изготвува” се заменува со зборот “утврдува”.

Во алинеја 4 по зборот “ја” се додаваат зборовите: “утврдува и”.

Алинејата 8 се менува и гласи:
“- издава дозвола за основање и работење на банка и штедилница и врши супервизија на банките и штедилниците;”

Во алинејата 11 сврзникот “и” на крајот од реченицата се брише.

Во алинејата 12 на крајот од реченицата се додава сврзникот “и” и се додава нова алинеја 13, која гласи:

“- воспоставува информативен систем.”

Член 5

Во членот 14 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Обврските и мерките од став 1 на овој член не се однесуваат на банка во која Народната банка има воведено привремен управник.”

Член 6

Во членот 16 ставот 2 се менува и гласи:

“Народната банка со одлука ги определува видовите и условите за одобрување на краткорочните кредити, како и видовите и условите за користење на инструментите за обезбедување.”

Член 7

Во членот 20 став 1 зборовите: “по претходна согласност од Владата на Република Македонија” и запирката се бришат.

Член 8

Членот 26 се менува и гласи:

“Девизните резерви на Република Македонија со кои управува и ракува Народната банка се држат во земјата во трезорот на Народната банка и на сметки во странство.”

Член 9

Називот на делот 4. Супервизија се менува и по членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

“4. Издавање на дозвола и супервизија

Член 30-а

Народната банка издава дозвола за основање и работење на банка и штедилница, за статусни измени и ги укинува издадените дозволи во случаите предвидени во Законот за банките.

За издавање и укинување на дозвола за основање и работење на банка и штедилница и за статусни измени, Народната банка е должна писмено да го известува Министерството за финансии во рок од седум дена од денот на конечната на одлуката за издавање, односно укинување на дозволата.”

Член 10

Членовите 34, 35 и 36 се бришат.

Член 11

Во членот 38 став 1 по зборовите: “информации со” се додава зборот “домашните”, а по зборовите: “супервизорски органи,” се додаваат зборовите: “како и со органи”.

Член 12

Во членот 40 став 1 по зборот “информации” се додаваат зборовите: “согласно овој закон и други закони”.

Член 13

Во членот 41 став 1 по зборовите: “Народна банка” сврзникот “и” се заменува со запирка, а по зборовите: “Министерството за финансии” се додаваат зборовите: “и други државни органи и институции”.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Во рамките на обемот потребен за следење на финансискиот систем, Народната банка е должна до Министерството за финансии да доставува податоци и информации за:

- примена на супервизорски мерки за кои има обврска да го известува Министерството за финансии, согласно со Законот за банките и

- квартални податоци за перформансите на банкарскиот систем кои се однесуваат на сопствени средства, капитал, адекватност на капиталот, кредитна изложеност, индикатори за ликвидност, состојба на вонбилансните ставки, вредноста на вложувањата во капиталот на финансиски и нефинансиски институции.”

Ставот 2 станува став 3.

Член 14

Во членот 55 став 2 зборовите: “точка 1” се бришат.

Член 15

По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи:

“Член 55-а

Надлежните комисии во Собранието на Република Македонија, најмалку еднаш во шест месеци го повикуваат гувернерот и одржуваат средба заради нивно информирање во врска со работењето на Народната банка.”

Член 16

Во членот 57 став 1 втората реченица се брише. Ставот 2 се брише.

Член 17

Во членот 58 став 1 по зборовите: “високо образование” се додаваат зборовите: “во економската или правната струка”, зборовите: “професионално искуство во финансиската или правната сфера” се заменуваат со зборовите: “работно искуство од најмалку пет години во последните десет години пред именувањето, во областа на финансиите, банкарството или научната дејност од областа на економијата”.

Во ставот 2 алинеја 8 сврзникот “и” на крајот од реченицата се брише.

Во алинејата 9 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и”.

По алинејата 9 се додава нова алинеја 10 која гласи:

“- лице кое е осудено за кривично дело со казна затвор, и тоа:

а) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.”

По ставот 2 се додава нов став 3 кој, гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 2 алинеја 10 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.”

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

“Член на Советот на Народната банка и вицегувернерот, кој не е член на Советот на Народната банка, не можат да бидат членови на органи на управување во банка или штедилница, да се вработат или да основаат банка или штедилница за време на мандатот и две години по истекот на мандатот, односно отповикувањето.”

Ставот 4 станува став 5.

Член 18

Во членот 60 став 4 алинејата 1 се менува и гласи:

“- во случај кога е осуден за кривично дело со казна затвор, и тоа:

а) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.”

Алинејата 5 се менува и гласи:

“- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и надлежностите што му се дадени со закон.”

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 4 алинеја 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.”

Ставот 5 станува став 6.

Член 19

Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи:
“Надворешните членови на Советот на Народната банка примаат надоместок од средствата на Народната банка.“

Член 20

Во членот 64 став 1 точка 3 запирката и зборовите: “по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија“ се бришат.

Во точката 12 зборовите: “пласирањето на девизните резерви“ се заменуваат со зборовите: “политиката на управување со девизните резерви“.

Член 21

Во членот 65 зборовите: “од членот 64 точки 5, 7, 8, 10 и 12 од овој закон“ се бришат, а по зборовите: “Службен весник на Република Македонија“, се додаваат зборовите: “освен одлуките од точките 5, 16, 18, 19 и 21 од член 64 на овој закон“.

Член 22

Во членот 70 став 1 зборовите: “и вицегувернерите“ се бришат, а зборот “ги“ се заменува со зборот “го“.

Во ставот 3 алинејата 1 се менува и гласи:

“- во случај кога е осуден за кривично дело со казна затвор, и тоа:

а) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години;“

Алинејата 5 се менува и гласи:

“- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и надлежностите што му се дадени со закон.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 4 алинеја 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 23

Во членот 72 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Вицегувернерите ги именува Собранието на Република Македонија на предлог на гувернерот за период од седум години, со право на уште еден последователен избор.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборовите: “Собранието на Република Македонија“ се додаваат зборовите: “на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието,“.

Член 24

Во членот 73 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:

“- во случај кога е осуден за кривично дело со казна затвор, и тоа:

а) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржување на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години;“

Алинејата 5 се менува и гласи:

“- во случај кога нечесно, несовесно, неодговорно, нестручно и ненавремено ја извршува функцијата и надлежностите што му се дадени со закон.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 2 алинеја 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 25

Во членот 75 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

“Најмалку еден од вработените во службата од став 1 на овој член потребно е да поседува овластување за ревизор.“

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8.

Член 26

Во членовите 81 и 82 точка 4 зборот “реализирани“ се брише.

Член 27

Во членот 83 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Народната банка не дава гаранции и други видови обезбедување за обврски на правни и физички лица, освен во случаите предвидени во член 52 од овој закон.“

Член 28

Членот 87 се менува и гласи:

“Ревалоризационите резерви се формираат од нерелизирани (пресметани) приходи кои потекнуваат од курсни и ценовни промени.“

Член 29

Членот 88 се менува и гласи:

“Ревалоризационите резерви се наменети за покривање на нерелизирани (пресметани) расходи кои потекнуваат од курсни и ценовни промени.“

Член 30

Во членот 89 се додава нов став 1, кој гласи:

“Од бруто добивката се издвојуваат ревалоризациони резерви во висина на нето пресметаните ревалоризациони приходи во годината.“

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “2“ се заменува со бројот “3“.

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: “Народната банка ја“ се заменуваат со зборот “се“, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “од став 3 на овој член“.

Член 31

Во членот 90 зборот “Републиката“ се заменува со зборовите: “органите на државната власт и органите на државната управа“.

Член 32

Во членот 95 став 4 по зборовите: “доставува податоци до“ се додаваат зборовите: “Министерството за финансии“ и се става запирка.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Податоците од став 4 на овој член за Министерството за финансии, Фондот за осигурување на депозити и Дирекцијата за спречување на перење пари претставуваат службена тајна.“

Член 33

Членот 96 се брише.

Член 34

Во членот 98 став 1 точката 4 се брише.

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I
P { R N D R Y S H I M I N D H E P L O T { S I M I N E L I G J I T
P { R B A N K { N P O P U L L O R E T { R E P U B L I K { S S {
M A Q E D O N I S {

Neni 1

N[Ligjin p[r Bank[n Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 03/2002), n[nenin 7 paragrafin 1 fjala: "t[p[rgjithshme" fshihet.

Neni 2

N[nenin 8 paragrafin 1 pas fjal[ve: „Banka Popullore" shtohen fjal[t: "m[31 dhjetor t[vitit 2002", nd[rsa shuma: "1.254.717.815,50 denar[" z[vend[sohet me shum[n: "1.289.789.232,00 denar[".

Neni 3

N[nenin 9 fjal[t: "Rezervat e p[rgjithshme" z[vend[sohen me fjal[n "Rezervat".

Neni 4

N[nenin 10 paragrafin 1 alinen[1 fjala „p[rgatit" z[vend[sohet me fjal[n "v[rteton".

N[alinen[4 pas fjal[s „e" shtohen fjal[t: "v[rteton dhe".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

"- jep leje p[r themelimin dhe pun[n e bank[s dhe kursimores dhe kryen supervizion t[bankave dhe kursimoreve;"

N[alinen[11 lidh[za „dhe" n[fund t[fjalis[fshihet.

N[alinen[12 n[fund t[fjalis[shtohet lidh[za "dhe" dhe shtohet aline e re 13, si vijon:

"- vendos sistem informativ."

Neni 5

N[nenin 14 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Obligimet dhe masat nga paragrafi 1 i k[tij neni nuk kan[t[b[jn[me bank[n n[t[cil[n Banka Popullore ka vendosur drejtor t[p[rkohsh[m."

Neni 6

N[nenin 16 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Banka Popullore me vendim i p[rcakton llojet dhe kushtet p[r miratimin e kredive afatshkurta, si dhe llojet dhe kushtet p[r shfryt[zimin e instrumenteve p[r sigurim."

Neni 7

N[nenin 20 paragrafin 1 fjal[t: "me pajtim paraprak t[Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[" dhe presja fshihen.

Neni 8

Neni 26 ndryshohet si vijon:

"Rezervat devizore t[Republik[s s[Maqedonis[me t[cilat administron dhe udh[heq Banka Popullore mbahen n[vend n[trezorin e Bank[s Popullore dhe n[llogarit[n[vende t[jashtme."

Neni 9

Titulli i pjes[s 4. Supervizioni ndryshohet dhe pas nenit 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:

"4. Dh[nia e lejes dhe supervizioni

Neni 30-a

Banka Popullore jep leje p[r themelimin dhe pun[n e bank[s dhe kursimores, p[r ndryshimet statutare dhe i suprimon lejet e dh[na n[rastet e parapara n[Ligjin p[r banka.

P[r dh[nien dhe suprimimin e lejes p[r themelimin dhe pun[n e bankave dhe kursimoreve dhe p[r ndryshime statutare, Banka Popullore [sht[e obligueshme q[me shkrim ta informoj[Ministrin[e Financave n[afat prej 7 dit[sh nga dita e vendimit p[rfundimtar p[r dh[nie, gjegj[sisht suprimimin e lejes."

Neni 10

Nenet 34, 35 dhe 36 fshihen.

Neni 11

N[nenin 38 paragrafi 1 pas fjal[ve: "informata me" shtohet fjala: "t[vendit", nd[rsa pas fjal[ve: "organe supervizore," shtohen fjal[t: "si dhe me organe".

Neni 12

N[nenin 40 paragrafi 1 pas fjal[s "informata" shtohen fjal[t: "n[pajtim me k[t[ligj dhe ligje t[tjera".

Neni 13

N[nenin 41 paragrafi 1 pas fjal[ve: "Banka Popullore" lidh[za „dhe" z[vend[sohet me presje, kurse pas fjal[ve: "Ministria e Financave" shtohen fjal[t: "dhe organe t[tjera shtet[rore dhe institucione".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"N[kuad[r t[v[llimit t[duhur p[r p[rcjelljen e sistemit financiar, Banka Popullore [sht[e obligueshme q[t'i dor[zoj[t[dh[na dhe informata Ministris[s[Financave p[r:

- zbatimin e masave supervizore p[r t[cilat [sht[e obliguar ta informoj[Ministrin[e Financave, n[pajtim me Ligjin p[r banka dhe

- t[dh[na kuartale p[r performansat t[sistemit bankar q[kan[t[b[jn[me mjetet personale, kapitalin, kapitalin adekuat, n[nshtimin kreditor, indikator[t p[r likuiditet, gjendjen e shkall[ve jasht[bilansit, vler[n e investimeve n[kapitalin e institucioneve finaciare dhe jofinanciare."

Paragrafi 2 b[het paragraf 3.

Neni 14

N[nenin 55 n[paragrafin 2 fjal[t: "pika 1" fshihen.

Neni 15

Pas nenit 55 shtohet nen i ri 55-a, si vijon:

"Neni 55-a

Komisionet kompetente n[Kuvendin e Republik[s s[Maqedonis[s[paku n[her[n[gjasht[muaj e th[rasin guvernatorin dhe mbajn[mbledhje p[r informim t[tyre n[lidhje me pun[n e Bank[s Popullore."

Neni 16

N[nenin 57 n[paragrafin 1 fjalia e dyt[fshihet. Paragrafi 2 fshihet.

Neni 17

N[nenin 58 paragrafi 1 pas fjal[ve: "arsimi i lart[" shtohen fjal[t: "n[drejtim juridik apo ekonomik", fjal[t: „p[rvoj[profesionale n[sfer[n financiare apo juridike" z[vend[sohen me fjal[t: „p[rvoj[pune prej s[paku 5 vjet n[10 vitet e fundit para em[rimit n[sfer[n e financave, bankieris[apo veprimtaris[shkencore nga sfera e ekonomis[".

N[paragrafin 2 alinen[8 lidh[za „dhe" n[fund t[fjalis[fshihet.

N[alinen[9 pika n[fund t[fjalis[z[vend[sohet me lidh[z[n „dhe".

Pas alines[9 shtohet aline e re 10 si vijon:

"- personi q[[sht[i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim me burg, dhe at[:

a) n[periudh[n prej plotfuqishm[ris[s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

b) n[periudh[n prej plotfuqishm[ris[s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqish[m gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"N[rast t[shlyerjes s[d[nimit nga paragrafi 2 alineja 10 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal."

Paragrafi 3 i cili b[het paragraf 4 ndryshohet si vijon:

"An[tari i K[shillit t[Bank[s Popullore dhe viceguvernatori, q[nuk jan[an[tar[t[K[shillit t[Bank[s Popullore, nuk mund t[jen[an[tar[t[organeve udh[heq[se n[banka dhe kursimore, t[pun[sohen apo t[themelojn[banka dhe kursimore gjat[koh[s s[mandatit dhe dy vjet pas skadimit t[mandatit, gjegj[sisht shkarkimit."

Paragrafi 4 b[het paragraf 5.

Neni 18

N[nenin 60 paragrafin 4 alineja 1 ndryshohet si vijon:
"- n[rast kur [sht] i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim me burg, dhe at[:

a) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

b) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykimi t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;"

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- n[rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[i jan[dh[n[me ligj n[m[nyr[jo t[ndershme, jo t[nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me koh[."

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"N[rast t[shlyerjes s[d[nimit nga paragrafi 4 alineja 1 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal."

Paragrafi 5 b[het paragraf 6.

Neni 19

N[nenin 62 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"An[ta[r[t e jasht[m t[K[shillit t[Bank[s Popullore marrin kompensim nga mjetet e Bank[s Popullore."

Neni 20

N[nenin 64 paragrafi 1 pika 3, presja dhe fjal[t: "me pajt[um t[marrur paraprak nga Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[fshihen.

N[pik[n 12 fjal[t: "plasimi i rezervave devizore" z[vend[sohen me fjal[t: "politika e administrimit me rezervat devizore".

Neni 21

N[nenin 65 fjal[t: "nga neni 64 pikat 5, 7, 8, 10 dhe 12 t[k[tij ligji" fshihen, nd[rsa pas fjal[ve: "Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", shtohen fjal[t: "p[rve] vendimeve nga pikat 5, 16, 18, 19 dhe 21 t[neni 64 t[k[tij ligji".

Neni 22

N[nenin 70 paragrafin 1 fjal[t: "dhe viceguvernator[t" fshihen, nd[rsa fjala „i" z[vend[sohet me fjal[n „e".

N[paragrafin 3 alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- n[rast kur [sht] i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim me burg dhe at[:

a) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

b) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;"

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- n[rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[i jan[dh[n[me ligj n[m[nyr[jo t[ndershme, jo t[nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me koh[."

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"N[rast t[shlyerjes s[d[nimit nga paragrafi 4 alineja 1 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal."

Paragrafi 4 b[het paragraf 5.

Neni 23

N[nenin 72 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Viceguvernator[t i em[ron Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[me propozim t[guvernatorit n[periudh[prej 7 viteve, me t[drejt[edhe t[nj[zgjedhjeje t[s[rishme."

Paragraf[t 2 dhe 3 b[hen paragraf[3 dhe 4.

N[paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 pas fjal[ve: "Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[", shtohen fjal[t: "me propozim t[Komisionit p[r][shtjet e zgjedhjeve dhe em[rimeve n[Kuvend,".

Neni 24

N[nenin 73 paragrafin 2 alineja 1 ndryshohet si vijon:
"- n[rast kur [sht] i d[nuar p[r vep[r penale me d[nim me burg, dhe at[:

a) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

b) n[periudh[prej plotfuqishm[ris] s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[gjykimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;"

Alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- n[rast kur e kryen funksionin dhe kompetencat q[i jan[dh[n[me ligj n[m[nyr[jo t[ndershme, jo t[nd[rgjegjshme, pa p[rgjegj[si, joprofesionale dhe jo me koh[."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"N[rast t[shlyerjes s[d[nimit nga paragrafi 2 alineja 1 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal."

Paragrafi 3 b[het paragraf 4.

Neni 25

N[nenin 75 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:

"S[paku nj[ri nga t[pun[suarit n[sh[rbim sipas paragrafit 1 t[k[tij neni duhet t[posedoj[autorizim p[r revizor."

Paragraf[t 6 dhe 7 b[hen paragraf[7 dhe 8.

Neni 26

N[nenet 81 dhe 82 pika 4 fjal[t: "t[realizuara" fshihen.

Neni 27

N[nenin 83 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

„Banka Popullore nuk jep garanci dhe lloje t[tjera t[sigurimit p[r obligimet e personave juridik dhe fizik, p[rve] rasteve t[parapara n[nenin 52 t[k[tij ligji."

Neni 28

Neni 87 ndryshohet si vijon:

"Rezervat e revalorizuar formohen nga t[hyrat e pa realizuara (t[llogaritura) t[cilat rrjedhin nga ndryshimet e burs[s dhe]mimeve."

Neni 29

Neni 88 ndryshohet si vijon:

"Rezervat e revalorizuar jan[t[dedikuara p[r mbulimin e t[dalave t[pa realizuara (t[llogaritura) q[rrjedhin nga ndryshimet e burs[s dhe]mimeve."

Neni 30

N[nenin 89 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:

"Nga fitimi bruto ndahen rezerva t[revalorizuar n[lart[si t[t[hyrave neto t[revalorizuar t[llogaritura n[vit."

Paragraf[t 1 dhe 2 b[hen paragraf[2 dhe 3.

N[paragrafin 3 q[b[het paragraf 4 numri "2" z[vend[sohet me numrin „3".

Paragrafi 4 b[het paragraf 5.

N[paragrafin 5 q[b[het paragraf 6 fjal[t: "Banka Popullore e" z[vend[sohen me fjal[n "jan[", dhe n[fund t[fjalis[shtohen fjal[t: "t[paragrafit 3 t[k[tij neni".

Neni 31

N[nenin 90 fjala "Republika" z[vend[sohet me fjal[t: "organet e pushtetit shtet[ror dhe organet e administrimit shtet[ror".

Neni 32

N[nenin 95 paragrafin 4 pas fjal[ve: "dor[zon t[dh[na te" shtohen fjal[t: "Ministria e Financave" dhe vihet presje.

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"T[dh[nat nga paragrafi 4 t[k[tij neni p[r Ministrin[e Financave, Fondi p[r sigurimin e depozitave dhe Drejtoria p[r ndalimin e larjes s[parave paraqesin sekret zyrtar."

Neni 33

Neni 96 fshihet.

Neni 34

N[nenin 98 paragrafin 1 pika 4 fshihet.

Neni 35

Ky Ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[“.

1189.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3996/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000 и 37/2002) во членот 2 став 1 точката 8 се менува и гласи:

„8) „Капитал“ се сопствени средства на банката дефинирани од страна на Народната банка на Република Македонија;“

Во точката 16 по зборот „цели“ записката и зборовите: „кој може да се разликува од дефиницијата на „Капитал“ од точка 8 на овој член“ се бришат.

Во точката 21 зборовите: „дизивно-валутни“ се заменуваат со зборот „менувачки“.

Во точката 22 сврзникот „и“ се заменува со записката, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и спојување на штедилница кон банка“.

По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи:

„24) „Спојување на штедилница кон банка“ значи припојување на штедилница кон банка при што припоената штедилница го губи правниот идентитет, а банката припојувач продолжува со работа со истиот правен статус;“

Во точката 24 која станува точка 25 сврзникот „и“ на крајот се брише.

По точката 25 која станува точка 26 точката на крајот се заменува со сврзникот „и“.

По точката 26 се додава нова точка 27, која гласи:

„27) „Стекнување на акции“ е уплата при првото издавање (основање), купување, наследување, подарување, компензација, залог, судска одлука и други начини утврдени со закон.“

Член 2

Во членот 5 зборовите: „и истите да ги пласира како кредити или инвестиции“ се бришат.

Член 3

Во членот 7 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- кое е осудено со казна затвор, и тоа:

а) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

б) во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.“

По ставот 1 се додава став 2, кој гласи:

„Во случај на бришење на осудата од став 1 алинеја 2 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.“

Член 4

Во членот 8 ставовите 5 и 6 се бришат.

Ставот 7 станува став 5.

Член 5

Во членот 11 став 1 по зборот „изнесува“ се додава процентот „5%“ и записка, а по зборот „лица“ и записката се додаваат зборовите: „директно или индиректно, освен во случај на стекнување на акции по пат на наследување.“

По ставот 1 се додава став 2, кој гласи:

„Во случаите од став 1 на овој член брокерските друштва и берзата на долгорочни хартии од вредност не смеат да извршат трансакција со акции на банка за кои не им е презентирана согласност од Народната банка.“

По ставот 2 кој станува став 3 се додаваат шест нови става 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кои гласат:

„Секое правно или физичко лице кое има намера, директно или индиректно, да се стекне со акции или да го зголеми бројот на акциите што веќе ги има, така што ќе надминат 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број акции со право на глас во банка, е должно да поднесе барање до Народната банка за добивање на претходна согласност.

Во однос на документите и информациите што се приложуваат кон барањето од став 4 на овој член и постапката за нивно оценување, соодветно се применуваат одредбите од член 15 став 1 точките 4, 5, 6, 7, 8 и 9, став 2, став 3 и став 4 на овој закон.

Трансакцијата за стекнување на акциите треба да се изврши во рок од 60 дена од денот на добивањето на согласноста од Народната банка. По истекот на овој рок задолжителна е постапка за добивање на нова согласност.

Народната банка го одбива барањето од став 4 на овој член ако:

1) барањето не ја содржи пропишаната документација;

2) барањето содржи неточни или неистинити податоци;

3) начинот на кој работи или природата на активностите на лицето индицира тенденција на висок ризик;

4) финансиската и економската состојба на лицето не е во согласност со вредноста на акциите што има намера да ги стекне;

5) има основана причина да се сомнева во легалноста на потеклото на парите, интегритетот или вистинскиот идентитет на лицето;

6) лицето го одбива или го одбило барањето на Народната банка да учествува во санација на постојна банка во која има акции;

7) оцени дека банката ќе биде вклучена во група која не овозможува адекватна супервизија и

8) оцени дека стекнувањето на акции ќе доведе до несакан развој на финансискиот систем.

По барањето од став 4 на овој член гувернерот на Народната банка донесува решение во рок од 90 дена од денот на поднесување на барањето.

Против решението од став 8 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и вице-гувернерите на Народната банка.“

Член 6

По членот 11 се додаваат два нови члена 11-а и 11-б, кои гласат:

„Член 11-а

Лицето кое по пат на наследство стекнало, постапно или одеднаш, акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број акции со право на глас во банка, без оглед на тоа дали акциите ги стекнало едно или повеќе поврзани лица, директно или индиректно е должно, во рок од десет дена од правосилноста на решението за наследување, до Народната банка да поднесе барање за добивање согласност за настанатата промена.

Во однос на документите и информациите што се приложуваат кон барањето од став 1 на овој член и постапката за нивно оценување, соодветно се применуваат одредбите од член 15 став 1 точки 4, 5, 6, 7, 8 и 9, став 3 и став 4 на овој закон.

Во случаите од став 1 на овој член Централниот депозитар за хартии од вредност нема да изврши запишување на акциите за кои не му е презентирано барањето од став 1 на овој член.

По барањето од став 1 на овој член гувернерот на Народната банка донесува решение во рок од 90 дена од денот на поднесување на барањето.

Народната банка го одбива барањето од став 1 на овој член во случаите утврдени со член 11 став 7 од овој закон.

Против решението од став 5 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и вицегувернерите на Народната банка.

Акциите од став 1 на овој член за кои лицето нема да добие согласност од Народната банка не носат право на глас и влегуваат во лимитот од член 10 на овој закон, а лицето кое ги стекнало тие акции, или негови претставници, не можат да бидат членови на органите на управување со банката.

Член 11-б

Секое правно или физичко лице кое има намера да го намали учеството на акции со право на глас во банка е должно да ја извести Народната банка ако:

- 1) делот за кој го намалува учеството му дава право на глас од над 5% и
- 2) намалувањето на делот ќе резултира со намалување на неговото право на глас под 10%, 20%, 33%, 50% или 75%.

Член 7

Членот 15 се менува и гласи:

„Основачите на банка поднесуваат барање до Народната банка за издавање дозвола за основање и работење на банка. Барањето ги содржи следниве документи и информации:

- 1) предлог акт за основање;
- 2) елаборат за работа;
- 3) предлог име на банката;
- 4) висина на капитал и изјава дека ќе ги уплатат средствата;
- 5) изворите на средства за уплата на капиталот;
- 6) потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки;
- 7) информации за идентитетот на основачите и бројот на акциите на секој од нив;
- 8) документиран доказ за адекватноста на основачите од аспект на стабилноста на банката;
- 9) доказ за финансиската состојба на основачите;
- 10) информации за идентитетот, образованието и искуството на раководниот орган, вклучувајќи професионална историја за последните пет години;
- 11) организациона структура на банката;
- 12) финансиски активности што ќе ги врши банката;
- 13) проекција на финансиски извештаи за следните три години;

- 14) документација во врска со член 7 од овој закон и
- 15) информации за информативниот систем и техничката опременост на банката.

Правните лица-основачи на банка чиј износ на акции надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции со право на глас во банката, покрај документите и информациите од став 1 на овој член со барањето доставуваат и:

- 1) акт за основање и статут на правното лице и список на лицата-членови на органите на управување;
- 2) список на лица кои во правното лице имаат повеќе од 10% од акциите, односно уделите и
- 3) список на фирми во кои правното лице има повеќе од 10% од акциите, односно уделите.

Покрај наведените во ставовите 1 и 2 од овој член, Народната банка може да бара и дополнителни информации и документација.

Видот и начинот на доставување на информациите и документацијата од ставовите 1 и 2 на овој член и постапката за нивно оценување ги пропишува Народната банка.

По барањето од став 1 на овој член гувернерот на Народната банка донесува одлука за издавање на привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во рок од три месеци од денот на поднесување на комплетното барање до Народната банка.

Гувернерот на Народната банка ќе го одбие барањето во случаите предвидени со член 11 став 7 точки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој закон.

Против одлуката од став 5 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и вицегувернерите на Народната банка.

При одлучувањето согласно со став 5 на овој член, гувернерот на Народната банка оценува дали банката ќе биде организирана и оспособена согласно со законската регулатива и пропишаните супервизорски стандарди, квалификацијата, искуството и интегритетот на раководниот орган и акционерите на банката и реалноста на елаборатот за работа и проекцијата на финансиските извештаи.

Барањето од став 1 на овој член кое не ја содржи пропишаната документација, гувернерот на Народната банка го отфрла со решение.

Против решението од став 9 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението. По жалбата одлучува Советот на Народната банка, без учество на гувернерот и вицегувернерите на Народната банка.“

Член 8

Во членот 17 ставот 3 се менува и гласи:

„Одлуката од став 2 на овој член содржи:

- 1) име и седиште на банката;
- 2) имиња на основачите со акции во номинален износ од над 5% и бројот на акциите што ги имаат;
- 3) износ на капиталот на банката;
- 4) активности што може да ги врши и
- 5) потврда на статутот на банката.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Статутот на банката мора да биде во согласност со одлуката од став 2 на овој член.“

Ставот 5 станува став 6.

Во ставот 6 кој станува став 7 бројот „5“ се заменува со бројот „6“.

Член 9

Во членот 19 став 2 по зборот „документацијата“ се додаваат зборовите: „и информациите“.

Член 10

Во членот 22 став 1 точка 2 по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно одлука за статусни измени, во рок од 30 дена од добивањето на дозволата од член 21 став 3 на овој закон“.

Во точката 12 броевите: „5, 6, 7, 8, 9 и 10“ се заменуваат со броевите: „5, 6, 7, 9, 10, 22, 24 и 29“.

Член 11

Во членот 23 став 2 точка 3 бројот „10“ се заменува со бројот „5“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Народна банка го известува Министерството за финансии и за сите промени во податоците од став 2 точки 1, 2, 3 и 4 на овој член.“

Член 12

Во членот 25 став 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Банката не смее без претходна согласност од гувернерот на Народната банка да изврши.“

Точката 5 се менува и гласи:

„5) капитални вложувања на банка во финансиска или нефинансиска институција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за капитални вложувања на банка во друга банка и за основање на брокерска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е потребна претходна согласност од Народната банка без оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот капитал.“

Во точката 6 по зборот „назив“ се става записка и се додаваат зборовите: „седиште и адреса“.

Во точката 7 зборовите: „и основање на други финансиски институции“ се бришат.

Во точката 8 по зборовите: „став 3“ се додаваат зборовите: „точки 2 и 4“, а сврзникот „и“ на крајот се брише.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во однос на точките 1, 2 и 8 од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од член 11, член 15 и член 46 ставови 2 и 3 на овој закон.“

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборот „систем“ се додаваат зборовите: „на банката“.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Во ставот 6 кој станува став 7 бројот „5“ се заменува со бројот „6“.

Во ставот 7 кој станува став 8 броевите: „4 и 5“ се заменуваат со броевите: „5 и 6“.

Во ставот 8 кој станува став 9 бројот „7“ се заменува со бројот „8“.

Ставот 9 станува став 10.

Член 13

Во членот 26 став 1 точка 2 записката се заменува со точка и записка, а зборовите: „освен во случаите од член 11 став 1 на овој закон за кои е потребна претходна согласност“ се бришат.

Во точката 4 зборовите: „и во странство“ се бришат.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) укинување на банка, филијала, подружница или претставништво во странство.“

Точката 5 станува точка 6.

Во точката 6 која станува точка 7 сврзникот „и“ се заменува со зборовите: „во земјата или во странство кои изнесуваат помалку од 10% од гарантниот капитал на банката“.

Точката 7 се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Банката е должна:

1) да ја извести Народната банка за дејствијата од став 1 точки 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член во рок од пет дена од денот на нивното преземање и

2) да доставува месечни извештаи до Народната банка за промените од став 1 точка 2 на овој член и тоа најдоцна до десетиот ден во тековниот месец за претходниот месец.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„За промените од став 1 точка 2 на овој член правното или физичкото лице кое стекнало под 1% од акциите со право на глас во банката е должно во рок од пет дена од запишувањето на промената во Централниот депозитар за хартии од вредност да ја извести Народната банка.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„За промените од став 1 точка 2 на овој член правното или физичкото лице кое стекнало од 1% до 5% од акциите со право на глас во банката е должно во рок од пет дена од запишувањето на промената во Централниот депозитар за хартии од вредност да ја извести Народната банка и да и достави документиран доказ за изворот на средствата.“

Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот „доставен“ се додаваат зборовите: „или е доставен несоодветен“.

Во ставовите 5 и 6 кои стануваат ставови 6 и 7 бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

Член 14

Во членот 39 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи:

„Банката не смее да се стекне со земјиште и згради кои не ги користи за извршување на своите функции.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Во ставот 4 кој станува став 5 броевите: „1, 2 и 3“ се заменуваат со броевите: „1, 2, 3 и 4“, а по зборот „опрема“ се додаваат зборовите: „стекнат врз основа на ненаплатени побарувања“.

Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“, а броевите: „1, 2 и 3“ се заменуваат со броевите: „1, 2, 3 и 4“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Во рамките на утврдениот лимит од ставовите 1 и 3 на овој член не се вклучуваат капитални делови во друштва за управување со пензиски и инвестициони фондови и друштва основани од банки и штедилници за собирање и давање информации за одобрени кредити, аванси и гаранции од банки и штедилниците.“

Член 15

Во членот 45 точка 1 зборовите: „и физички“ се бришат.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) примање на сите видови парични депозити на физички лица.“

Точката 2 станува точка 3.

Точката 3 која станува точка 4 се менува и гласи:

„4) менувачки работи.“

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Член 16

Во членот 46 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

„3) За активностите од член 45 став 1 точки 2, 4 и 8 на овој закон и активностите од став 1 на овој член што банката ги врши во странство, како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност, задолжителна е посебна согласност од Народната банка.“

Документацијата, постапката и критериумите за издавање на согласност од став 2 на овој член ги утврдува Народната банка.“

Ставот 2 станува став 4.

Член 17

Во членот 58 став 4 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) осудено со казна затвор и тоа:

- во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години и

- во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.“

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) на кое му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност додека трае мерката.“

Точката 4 станува точка 5.

Во точката 5 која станува точка 6 зборовите: “став 3” се заменуваат со зборовите: “ставови 3 и 4”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 3 точка 3 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.”

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.

Член 18

Во членот 62 став 3 во воведната реченица зборовите: “кое е” се бришат.

Во точките 1 и 2 на почетокот се додаваат зборовите: “кое е”.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“3) кое е осудено со казна затвор и тоа:

- во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и пет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор до три години;

- во периодот од правосилноста на пресудата до денот на издржувањето на казната и десет години од денот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со правосилна судска пресуда со казна затвор над три години.”

По точката 3 се додаваат две нови точки 4 и 5, кои гласат:

“4) на кое му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност додека трае мерката и

5) стекнало акции спротивно на член 11 став 1 и член 26 ставови 3 и 4 од овој закон.”

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Во случај на бришење на осудата од став 3 точка 3 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Кривичниот законик.”

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 19

Во членот 65 зборовите: “ги известат органите” се заменуваат со зборовите: “го известат управниот одбор”.

Член 20

Во членот 66 ставот 4 се менува и гласи:

“Вработените во службата од став 1 на овој член ја извршуваат единствено функцијата на службата и најмалку еден од нив поседува овластување за ревизор.”

Член 21

Во членот 69 ставот 4 се менува и гласи:

“Банката е должна да составува консолидиран финансиски извештај во случаите утврдени со одлука на Народната банка.”

Во ставот 6 по зборот “лица” се додаваат зборовите: “кои се вклучени во консолидираниот финансиски извештај”.

Член 22

Во членот 75 ставот 2 се брише.

Член 23

Во членот 76 се додава нов став 1, кој гласи:

“Друштвото за ревизија е должно истовремено да го достави извештајот за извршените ревизии до Народната банка до раководниот орган на банката и до управниот одбор на банката, а годишниот финансиски извештај и до Министерството за финансии.”

Ставот 1 станува став 2.

Член 24

Во членот 77 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

“Народната банка врши и консолидирана супервизија во случаите од член 69 став 4 на овој закон.

Супервизијата од став 3 на овој член се врши според методологија пропишана од страна на Народната банка.”

Ставот 3 станува став 5.

Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: “став 1” се заменуваат со зборовите: “ставовите 1 и 3”.

Член 25

Во членот 79 бројот “3” се заменува со бројот “5”.

Член 26

Членот 84-а се менува и гласи:

“Банката е должна да достави писмено известување до Централниот регистар за бројот на сметката во банката што е блокирана непрекинато над 45 дена.

Ивестувањето од став 1 на овој член банката е должна да го достави следниот работен ден од истекот на 45 дена од блокадата.”

Член 27

Во членот 85 став 1 во воведната реченица зборовите: “ризичното работење” се заменуваат со зборот “работењето”.

Во точката 19 сврзникот “и” се брише.

Во точката 20 точката на крајот се заменува со точка и записка.

По точката 20 се додаваат дванаесет нови точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32, кои гласат:

“21) да и наложи на банката да го зголеми капиталот;

22) да побара еден или повеќе акционери да ја санираат банката;

23) да и забрани на банката да одобрува кредити или други облици на кредитна изложеност на поврзани субјекти, освен ако тие се покриени со залог на хартии од вредност издадени или гарантирани од страна на Владата на Република Македонија или Европската унија, кои се чуваат од страна на независно трето лице-депозитна институција и чија што пазарна вредност во секое време надминува 125% од износот на кредитот, или друг облик на кредитна изложеност;

24) каматните стапки кои банката ги исплаќа на депозитите да не се поголеми од вообичаените каматни стапки кои важат за депозитите со соодветен износ и рок на пристигнување во Република Македонија;

25) банката, делови на банката или нејзините подружници да прекинат или да го намалат обемот на активностите за кои Народната банка оценила дека предизвикуваат загуби во работењето на банката;

26) да бара од банката да разреши едно или повеќе лица со посебни права и одговорности кои го имале тој статус подолго од 180 дена непосредно пред да стане банката подкапитализирана;

27) банката да ја ликвидира подружницата или друг дел од банката за кои Народната банка утврдила дека им се заканува несолвентност, или предизвикуваат загуби во работењето на банката;

28) забрана за вршење на дел или на сите финансиски активности;

29) ограничување на порастот на пласманите;

30) исклучување од учество на девизниот пазар;

31) запирање на плаќањата кон странство, освен плаќањата по пристигнати обврски и

32) ограничување на задолжувањето во странство.”

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

“Народната банка врши надзор над спроведувањето на мерките од став 1 на овој член.

Гувернерот може да овласти работник од Народната банка кој ќе врши надзор над спроведување на мерките од став 1 на овој член и во самата банка.”

Во ставот 2 кој станува став 4 броевите: “18 и 19” се заменуваат со броевите: “18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32”.

Во ставот 3 кој станува став 5 бројот “15” се заменува со бројот “30”.

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.

Член 28

Членот 86 се брише.

Член 29

Во членот 88 став 8 бројот “15” се заменува со бројот “30”.

Член 30

Во членот 92 став 1 зборовите: “го именува привремениот управник” се заменуваат со зборовите: “именува еден или најмногу тројца привремени управници”.

Член 31

По членот 117 се додаваат три нови члена 117-а, 117-б и 117-в, кои гласат:

“Член 117-а

Тој којшто ќе го употреби зборот банка спротивно на член 3 став 2 од овој закон и со тоа ќе придонесе за настанување на штета на правни и физички лица, ќе се казни со затвор од три до десет години.

При определување на казната од особено влијание е степенот на штетата и бројот на оштетените субјекти, како и влијанието врз финансискиот систем во целина.

Имотната корист прибавена со извршување на кривичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска одлука.

Член 117-б

Тој којшто ќе прими депозити спротивно на член 5 од овој закон и со тоа ќе придонесе за настанување на штета на правни и физички лица, ќе се казни со затвор од три до десет години.

При определување на казната од особено влијание е степенот на штетата и бројот на оштетените субјекти, како и влијанието врз финансискиот систем во целина.

Имотната корист прибавена со извршување на кривичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска одлука.

Член 117-в

Тој којшто ќе стекне акции во банка без претходна согласност од Народната банка предвидена во член 11 ставови 1 и 4 од овој закон, ќе се казни со затвор од три до десет години.

При определување на казната од особено влијание се последиците во однос на управувањето и работењето на банката и врз финансискиот систем во целина.

Имотната корист прибавена со извршување на кривичното дело од став 1 на овој член се одзема со судска одлука.

Акциите стекнати без претходна согласност од Народната банка судот ќе ги продаде во постапка утврдена со член 11 од овој закон и согласно со одредбите од Законот за хартии од вредност што се однесуваат на тргување со хартии од вредност. Средствата остварени од продажбата на акциите се приходи на Буџетот на Република Македонија.“

Член 32

Во членот 119 ставот 1 се менува и гласи:

“Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок банка доколку:

1) не ја одржува вредноста на капиталот согласно со закон (член 8);

2) износот на приоритетни акции во банката го надминува процентот од член 10 став 1 на овој закон;

3) не достави решение за регистрација до Народната банка согласно член 13 и член 21-а од овој закон;

4) врши активности за кои не добила дозвола од Народната банка (член 17);

5) извршила статусни измени без одобрение од Народната банка (член 21);

6) не побара согласност од Народната банка во случаите предвидени со член 25 став 1 од овој закон;

7) не ја извести Народната банка за случаите и во роковите од член 26 на овој закон;

8) не го усогласи капиталот и гарантниот капитал и нивната висина која е должна да ги обезбеди согласно член 27 став 1, а во врска со членовите 29 и 30 од овој закон;

9) не формира посебна резерва во висина и на начин пропишани од Народната банка (член 33);

10) не ја одржува изложеноста на одделни видови ризици во рамките на лимитите пропишани со овој закон и не се придржува на супервизорската регулатива на Народната банка која е должна да го стори согласно со член 27 став 2, а во врска со членовите од 31 до 37 од овој закон;

11) одобрува кредити спротивно на членовите 35, 36, 37 и 38 од овој закон;

12) врши откуп на сопствени акции, спротивно на член 38 став 3 од овој закон;

13) не работи согласно со член 39 на овој закон;

14) не ја одржува солветноста и ликвидноста во работењето (членови 40 и 42);

15) врши плаќања спротивно на член 41 од овој закон;

16) не се придржува на одредбите на овој закон што се однесуваат на отворената девизна позиција (член 43);

17) врши активности без посебна согласност од Народната банка (член 46 став 2);

18) не издаде штедна книшка на физички лица или отвори штедна книшка на правни лица и добротворни организации (член 50);

19) не ги објавува условите за работа со штедни влогови јавно на уплатно-исплатните места (член 52);

20) прими депозит и изврши налог за уплата, исплата или пренос на парични средства или други сопствености спротивно на член 53 став 1 од овој закон;

21) не ја извести Дирекцијата за спречување на перење пари и не достави други релевантни информации до надлежен орган (член 53 став 3);

22) не се одржи собрание на банката согласно член 57 од овој закон;

23) за член на управен одбор назначи лице кое не може да биде член на управен одбор (член 58 став 4);

24) управниот одбор не одржи состанок (член 58, став 7);

25) не организираше служба за внатрешна ревизија, одбор за раководење со ризикот и одбор за ревизија (член 59 став 4 точки 17 и 18, член 61 и член 66);

26) не постапува согласно со член 68 од овој закон;

27) не изготви финансиски извештај и консолидиран финансиски извештај согласно со член 69 од овој закон или не го достави до Народната банка согласно член 73 од овој закон;

28) не определи друштво за ревизија и постапува спротивно на член 72 од овој закон;

29) не објави извадок од ревидиран финансиски извештај (член 76);

30) не ја даде на увид или не ја обезбеди документацијата која ќе биде побарана согласно со член 79 од овој закон;

31) издаде службена тајна спротивно на членовите 83 и 84 од овој закон;

32) врши платен промет во земјата спротивно на прописите;

33) не достави писмено известување до Централниот регистар во рокот утврден со членот 84-а од овој закон и

34) до Народната банка доставува ненавремени и невистинити податоци.“

Член 33

Во членот 120 ставот 1 се менува и гласи:

“Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок:

1) брокерско друштво или берзата изврши трансакција спротивно на член 11 ставови 2 и 6 од овој закон;

2) Централниот депозитар ги запише акциите спротивно на член 11-а став 3 од овој закон;

3) правното лице не ја извести Народната банка согласно член 11-б од овој закон;

4) не ја извести Народната банка за промената од член 26 став 3 на овој закон;

5) не ја извести и не достави доказ до Народната банка за изворот на средствата согласно со член 26 став 4 од овој закон;

6) правното лице не и достави на банката податоци од член 69 став 6 на овој закон;

7) друштвото за ревизија не достави писмено известување согласно со член 75 од овој закон и

8) друштвото за ревизија не ги достави извештаите од член 76 став 1 на овој закон.“

Член 34

Во членот 121 точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

“1) не ја извести Народната банка согласно со член 11-6 од овој закон;

2) не ја извести Народната банка за промената од член 26 став 3 на овој закон; и“

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“3) не ја извести и не достави доказ до Народната банка за изворот на средствата согласно со член 26 став 4 од овој закон.“

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Народната банка е должна во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон да ги замени актите за основање на банките со одлуки за издавање дозвола за основање и работење на банка кои ќе ги содржат елементите утврдени со член 17 став 3 од овој закон.

Член 36

Банките основани во Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R BANKAT

Neni 1

N[Ligjin p[r bankat (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[“ num[r 63/2000 dhe 37/2002) n[nenin 2 paragrafin 1 pika 8 ndryshohet si vijon:

“8) “Kapital“ jan[mjete vetjake t[bank[s t[definuara nga ana e Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[;“

N[pik[n 16 pas fjal[s “q[llime“ presja dhe fjal[t: “i cili mund t[dallohet nga definicioni i “Kapitalit“ nga pika 8 e k[tij neni“ fshihen.

N[pik[n 21 fjal[t: “valutore-devizore“ z[vend[sohen me fjal[n: “k[mbyese“.

N[pik[n 22 lidh[za “edhe“ z[vend[sohet me presje, dhe n[fund t[fjalis[shtohen fjal[t: “edhe bashkimi i kursimores me bank[n“.

Pas pik[s 23 shtohet pik[e re 24 si vijon:

“24) “Bashkimi i kursimores me bank[n“ dometh[n[bashkimi i kursimores me bank[n gjat[s[cil[s kursimorja e bashkuar e humb identitetin juridik, nd[rsa banka bashkuese vazhdon me pun[me t[nj[jtin status juridik;“

N[pik[n 24 e cila b[het pik[25 lidh[za “edhe“ n[fund fshihet.

Pas pik[s 25 e cila b[het pik[26 pika n[fund z[vend[sohet me lidh[z[n “edhe“.

Pas pik[s 26 shtohet pik[e re 27 si vijon:

“27) “Fitimi i akcioneve“ [sht[pagesa gjat[dh[nies s[par[(themelimit, blerjes, trash[gimis[, dhurat[s, kompensimit, pengut, vendimit gjyq[sor dhe m[nyrave tjera t[p[raktuara me ligj.“

Neni 2

N[nenin 5 fjal[t: “dhe t[nj[jtat t[i plasoj[si kredite ose investime“ fshihen.

Neni 3

N[nenin 7 pas alines[1 shtohet aline e re 2, si vijon:

“- i cili [sht[i d[nuar me d[nim me burg, edhe at[:

a) n[periudh[n prej plotfuqishm[ris[s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[d[nimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

b) n[periudh[n prej plotfuqishm[ris[s[aktgjykimit deri n[dit[n e vuajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita e vuajtjes s[d[nimit, n[rast t[d[nimit me aktgjykim t[plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet.“

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon:

“N[rast t[heqjes s[d[nimit sipas paragrafit 1 alineja 2 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal.“

Neni 4

N[nenin 8 paragraf[t 5 dhe 6 fshihen.

Paragrafi 7 b[het paragraf 5.

Neni 5

N[nenin 11 paragrafin 1 pas fjal[s “[sht[“ shtohet p[rqindja “5%“ dhe presja, nd[rsa pas fjal[s “persona“ dhe presjes shtohen fjal[t: “drejtp[rdrejt ose t[t[rthort[, p[rve] n[rast t[fitimit t[akcioneve p[rmes trash[gimis[,“.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“N[rast t[paragrafit 1 t[k[tij neni shqatet e broker[ve dhe bursa e letrave afatgjate me vloqat[nuk guxojn[t[b[jn[transakcion me akcionet e bank[s p[r t[cilat nuk iu [sht[prezentuar pajtueshm[ri nga Banka Popullore.“

Pas paragrafit 2 i cili b[het paragraf 3 shtohen gjasht[paragraf[t rinj 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 si vijojn[:

“Secili person juridik ose fizik i cili ka q[llim, n[m[nyr[t[drejtp[rdrejt[ose t[t[rthort[, t[fitoj[akcione ose ta zmadhoj[numrin e akcioneve q[i ka, ashtu q[do t[tejkalojn[5%,10%, 20%, 33%, 50% ose 75% nga numri i p[rgjithsh[m[akcioneve me t[drejt[vote n[bank[, [sht[i obliguar t[paraqes[k[rkes[n[Bank[n Popullore p[r marrjen e p[lqimit paraprak.

N[lidhje me paraqitjen e dokumentacionit dhe informatave t[cilat i shtohen k[rkes[s nga paragrafi 4 i k[tij neni dhe procedura p[r vler[simin e tyre, n[m[nyr[p[rkat[se aplikohen dispozitat e nenit 15 paragrafi 1 pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, paragrafi 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 4 t[k[tij ligji.

Transakcioni p[r fitimin e akcioneve duhet t[kryhet n[afat prej 60 dit[sh nga dita e marrjes s[pajtimin nga Banka Popullore. Pas k[tij afati [sht[e detyrueshme procedura p[r marrjen e pajtueshm[ris[s[re.

Banka Popullore e refuzon k[rkes[n nga paragrafi 4 t[k[tij neni n[se:

1) k[rkesa nuk e p[rmban dokumentacionin e duhur;

2) k[rkesa p[rmban t[dh[na jo t[sakta dhe jo t[v[rteta;

3) m[nyra se si punon ose natyra e aktiviteteteve t[personit indicon tendenc[t[rrezikut t[madh;

4) gjendja financiare dhe ekonomike e personit nuk [sht[n[p[rputhje me vler[n e akcioneve q[ka p[r q[llim t[i fitoj[;

5) ka arsye t[bazuar t[dyshohet n[legalitetin e prejardhjes s[parave, integritetin ose identitetin e v[rtet[t[personit;

6) personi e refuzon ose e ka refuzuar k[rkes[n e Bank[s Popullore t[marr[pjes[n[sanimin e bank[s ekzistuese n[t[cil[n ka akcione;

7) vler[son se banka do t[ky]et n[grupin i cili nuk mund[son supervizion adekuat dhe

8) vler[son se fitimi i akcioneve do t[sjell[deri te zhvillimi i pap[lqyer i sistemit financiar.

Me k[rkes[nga paragrafi 4 t[k[tij neni guvernatori i Bank[s Popullore merr vendim n[afat prej 90 dit[sh nga dita e dor[zimit t[k[rkes[s.

Kund[r vendimit nga paragrafi 8 t[k[tij neni mund t[paraqitet ankes[n[afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimi t[vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe viceguvernatorit t[Bank[s Popullore.“

Neni 6

Pas nenit 11 shtohen dy nene t[reja 11-a dhe 11-b, si vijojn[:

“Neni 11-a

Personi i cili p[rmes trash[gimis[ka fituar akcione n[m[nyr[graduale ose t[menj[hershme, shuma kumulative nominale e t[cilave [sht[5%, 10%, 20%, 33%, 50% ose 75% nga numri i p[rgjithsh[m i akcioneve me t[drejt[vote n[bank[, pa marr[parasysh se akcionet i kan[fituar nj[ose m[tep[r persona t[bashkuar, drejtp[rdrejt ose n[m[nyr[t[t[rthort[[sht[i obliguar, n[afat prej 10 dit[sh nga plotfuqishm[ria e vendimit p[r trash[gimi, n[Bank[n Popullore t[paraqes[k[rkes[p[r marrjen e pajtimit p[r ndryshimin e paraqitur.

Ndaj dokumenteve dhe informatave q[i bashkangjiten k[rkes[s sipas paragrafit 1 t[k[tij neni dhe procedur[s p[r vler[simin e tyre, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e nenit 15 paragrafi 1 pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, paragrafi 3 dhe paragrafi 4 t[k[tij ligji.

N[rastet nga paragrafi 1 t[k[tij neni Depozituesi qendror i letrave me vler[nuk do t[b[j] regjistrimin e akcioneve p[r t[cilat nuk i [sht[prezentuar k[rkesa nga paragrafi 1 i k[tij neni.

Me k[rkes[n nga paragrafi 1 t[k[tij neni guvernatori i Bank[s Popullore merr vendim n[afat prej 90 dit[sh nga dita e paraqitjes s[k[rkes[s.

Banka Popullore e refuzon k[rkes[n sipas paragrafit 1 t[k[tij neni n[rastet e p[raktuara me nenin 11 paragrafi 7 t[k[tij ligji.

Kund[r vendimit sipas paragrafit 5 t[k[tij neni mund t[praqitet ankes[n[afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit t[vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe viceguvernatorit t[Bank[s Popullore.

Akcionet nga paragrafi 1 i k[tij neni p[r t[cilat personi nuk do t[marr[pajtim nga Banka Popullore nuk nuk mbajn[t[drejt[n e vot[s dhe hyjn[n[limitin sipas nenit 10 t[k[tij ligji, nd[rsa personi i cili i ka fituar ato akcione, ose p[rfaq[suesit e tyre, nuk mund t[jen[an[ar[t[organeve t[administrimit me bank[n.

Neni 11-b

Secili person fizik ose juridik i cili ka p[r q[llim ta zbres[pjes[marrjen e akcioneve me t[drejt[vote n[bank[[sht[i obliguar ta informoj[bank[n Popullore kur:

- 1) pjesa p[r t[cil[n e zbret pjes[marrjen i jep t[drejt[n e vot[s prej m[shum[se 5% dhe
- 2) zvog[limi i pjes[s do t[rezultoj[me zvog[limin e t[drejt[s s[t[n[vot[n[10%, 20%, 33%, 50% ose 75%.”

Neni 7

Neni 15 ndryshohet si vijon:

“Themeluesit e bank[s dor[zojn[k[rkes[n[Bank[n Popullore p[r dh[nien e lejes p[r themelimin dhe pun[n e bank[s. K[rkesa i p[rmban k[to dokumente dhe informata:

- 1) akt propozim p[r themelim;
- 2) elaborat p[r pun[;
- 3) propozim emri i bank[s;
- 4) lart[sia e kapitalit dhe deklarata se do ti paguaj[mjetet;
- 5) burimet e mjeteve p[r pages[n e kapitalit;
- 6) v[rretim nga institucioni p[rkat[s p[r pages[n e rregullt t[t[dh[nave publike;
- 7) informata p[r identitetin e themeluesve dhe numrin e akcioneve p[r secilin prej tyre;
- 8) d[shmi e dokumentuar p[r p[rkatsh[m[rin[e themeluesve nga aspekti i stabilitetit t[bank[s;
- 9) d[shmi p[r gjendjen financiare t[themeluesve;
- 10) informata p[r identitetin, arsimimin dhe p[rvoj[n e organit pun[dh[n]s, duke p[rfshir[historin[profesionale p[r 5 vitet e fundit;
- 11) struktura organizative e bank[s;
- 12) aktivitetet financiare q[do t[b[j] banka;
- 13) projekt i raportit financiar p[r 3 vitet e ardhshme;
- 14) dokumentacion n[lidhje me nenin 7 t[k[tij ligji dhe
- 15) informata p[r sistemin informativ dhe pajisjen teknike t[bank[s.

Personat juridik – themelues t[bank[s shuma e p[rgjithshme q[tejkalon 5%, 10%, 20%, 33%, 50% dhe 75% nga numri i p[rgjithsh[m i akcioneve me t[drejt[vote n[bank[, p[rpos dokumenteve dhe akcioneve nga paragrafi 1 i k[tij neni me k[rkes[n dor[zojn[edhe:

- 1) akt p[r themelimin dhe statutin e personit juridik dhe list[n e personave – an[ar[t[organeve drejtuese;
- 2) list[t[personave t[cil[t n[personin juridik kan[m[tep[r se 10 % t[akcioneve, gjegj[sisht pjes[marrjes dhe
- 3) list[t[firmave n[t[cilat personi juridik ka m[tep[r se 10% t[akcioneve, gjegj[sisht pjes[marrjes.

P[rve[informatave dhe dokumentacionit sipas paragraf[ve 1 dhe 2 t[k[tij neni, Banka Popullore mund t[k[rkoj[edhe informata dhe dokumente plot[suese.

Llojin dhe m[nyr[n e dor[zimit t[informatave dhe dokumentacionit sipas paragraf[ve 1 dhe 2 t[k[tij neni dhe procedur[n p[r vler[simin e tyre e rregullon Banka Popullore.

Me k[rkes[sipas paragrafi 1 t[k[tij neni guvernatori i Bank[s Popullore merr vendim p[r dh[nien e lejes s[p[rkohshme, ose p[r refuzimin e k[rkes[s, n[afat prej tre muajve nga dita e paraqitjes s[k[rkes[s s[kompletuar n[Bank[n Popullore.

Guvernatori i Bank[s Popullore do ta refuzoj[k[rkes[n n[rastet e parapara me nenin 11 paragrafi 7 pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8 t[k[tij ligji.

Kund[r vendimit sipas paragrafit 5 t[k[tij neni mund t[paraqitet ankes[n[afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit t[vendimit. Ndaj ankes[s vendos K[shilli i Bank[s Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe viceguvernatorit t[Bank[s Popullore.

Gjat[vendosjes sipas paragrafit 5 t[k[tij neni, guvernatori i Bank[s Popullore vler[son n[se banka do t[organizohet dhe aft[sohet n[pajtim me rregullativ[n ligjore dhe standardet e p[raktuara supervizore, kualifikimit, p[rvoj[s dhe integritetit t[organit pun[dh[n]s dhe akcionar[ve t[bank[s dhe realitetit t[elaboratit t[pun[s dhe projektit t[raportit financiar.

K[rkes[n sipas paragrafit 1 t[k[tij neni e cila nuk e p[rmban dokumentacionin e duhur, guvernatori i Bank[s Popullore e anulon me vendim.

Kund[r vendimit sipas paragrafit 9 t[k[tij neni mund t[paraqitet ankes[n[afat prej 8 dit[sh nga dita e pranimit t[vendimit. P[r ankes[n vendos K[shilli i Bank[s Popullore, pa pjes[marrjen e guvernatorit dhe viceguvernatorit t[Bank[s Popullore.”

Neni 8

N[nenin 17 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

“Vendimi nga paragrafi 2 i k[tij neni p[rmban:

- 1) Emrin dhe selin[e Bank[s;
- 2) Emrat e themeluesve me akcionet n[shum[nominale prej mbi 5% dhe numrin e akcioneve q[i posedojn[;
- 3) Shum[n e kapitalit t[bank[s;
- 4) Aktivitet q[mund t[kryej[dhe
- 5) V[rretim e statuti t[bank[s.”

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

“Statuti i bank[s pa tjet[r duhet t[jet[n[pajtim me vendimin e paragrafit 2 t[k[tij neni.”

Paragrafi 5 b[het paragraf 6.

N[paragrafin 6 i cili b[het paragraf 7 numri “5 “ z[vend[sohet me numrin “6.”

Neni 9

N[nenin 19 paragrafi 2 pas fjal[s “dokumentcioni” shtohen fjal[t: “dhe informatat”.

Neni 10

N[nenin 22 paragrafi 1 pika 2 pas fjal[s “ligj” vihet presje dhe shtohen fjal[t: “gjegj[sisht vendimi p[r ndryshime t[statusit, n[afat prej 30 dit[sh nga marrja e lejes sipas nenit 21 paragrafi 3 t[k[tij ligji”.

N[pik[n 12 numrat: “5, 6, 7, 8, 9 dhe 10” z[vend[sohen me numrat: “5, 6, 7, 9, 10, 22, 24 dhe 29”.

Neni 11

N[nenin 23 paragrafi 2 pika 3 numri “10” z[vend[sohet me numrin “5”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Banka Popullore e informon Ministrin[e Financave p[r t[gjitha ndryshimet sipas t[dh[nave n[paragrafin 2 pikat 1, 2, 3 dhe 4 t[k[tij neni."

Neni 12

N[nenin 25 paragrafi 1 fjalia hyr[se ndryshohet si vijon:

"Banka nuk guxon pa pajtimin paraprak t[guvernatorit t[Bank[s Popullore t[kryej[:"

Pika 5 z[vend[sohet si vijon:

"5) investimet kapitale t[bank[s n[institucionet financiare ose jofinanciare n[vend dhe jasht[vendit q[jan[me shum[m[t[madhe se 10% nga kapitali garantues i bank[s, p[rve] investimeve kapitale t[bank[s n[bank[tjet[r dhe p[r themelimin e sht[pis[s[broker[ve e autorizuar p[r pun[n[em[r t[vet dhe n[llogari t[vet p[r t[cil[n [sht[e nevojshme leja paraprake nga Banka Popullore pa marr[parasysh[shum[n e investimit n[raport me kapitalin garantues;"

N[pik[n 6 pas fjal[s: "emri" vihet presje dhe shtohen fjal[t: "selia dhe adresa".

N[pik[n 7 fjal[t: "edhe themelimi i institucioneve t[tjera financiare" fshihen.

N[pik[n 8 pas fjal[ve: "paragrafi 3" shtohen fjal[t: "pikat 2 dhe 4", nd[rsa lidh[za "edhe" n[fund fshihet.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Sipas pikave 1, 2 dhe 8 t[paragrafit 1 t[k[tij neni n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e nenit 11, nenit 15 dhe nenit 46 paragraf[t 2 dhe 3 t[k[tij ligji."

N[paragrafin 3 i cili b[het paragraf 4 pas fjal[s "sistem" shtohen fjal[t: "t[bank[s".

Paragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[5 dhe 6.

N[paragrafin 6 i cili b[het paragraf 7 numri "5" z[vend[sohet me numrin "6".

N[paragrafin 7 i cili b[het paragraf 8 numrat: "4 dhe 5" z[vend[sohen me numrat: "5 dhe 6".

N[paragrafin 8 i cili b[het paragraf 9 numri "7" z[vend[sohet me numrin "8".

Paragrafi 9 b[het paragraf 10.

Neni 13

N[nenin 26 paragrafin 1 pik[n 2 presja z[vend[sohet me pik[presje, nd[rsa fjal[t: "p[rve] n[rastet sipas nenit 11 paragrafit 1 t[k[tij ligji p[r t[cilat [sht[e nevojshme pajtueshm[ri paraprake" fshihen.

N[pik[n 4 fjal[t: "edhe jasht[vendit" fshihen.

Pas pik[s 4 shtohet pika e re 5, si vijon:

"5) suprimim i bank[s, filial[s, deg[s ose p[rfaq[sis[n[vendet e jashtme;"

Pika 5 b[het pik[6.

N[pik[n 6 e cila b[het pik[7 lidh[za: "dhe" z[vend[sohet me fjal[t: "n[vend ose n[vendet e jashtme t[cil[t p[rbr[jn[m[pak se 10% t[kapitalit garantues t[bank[s".

Pika 7 fshihet.

Paragrafi 2 z[vend[sohet si vijon:

"Banka [sht[e obliguar:

1) ta informoj[Bank[n Popullore p[r veprimet nga paragrafi 1 pikat 1, 3, 4, 5, 6 dhe 7 t[k[tij neni n[afat prej 5 dit[sh nga dita e marrjes s[tyre dhe

2) t[dor[zoj[raporte vjetore n[Bank[n Popullore p[r ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 t[k[tij neni m[s[voni deri n[dit[n e 10 t[muajit n[vijim p[r muajin paraprak."

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"P[r ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 e k[tij neni personi fizik ose juridik q[ka fituar m[pak se 1% nga akcionet me t[drejt[vote n[bank[[sht[i obliguar n[afat prej 5 dit[sh nga regjistrimi i ndryshimeve n[Depozitorin qendror t[letrave me vler[ta informoj[Bank[n Popullore."

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

"P[r ndryshimet nga paragrafi 1 pika 2 e k[tij neni personi fizik ose juridik q[ka fituar prej 1% deri 5% t[akcioneve me t[drejt[vote n[bank[[sht[i obliguar n[afat prej 5 dit[sh nga dita e regjistrimit t[ndryshimit n[Depozitorin qendror t[letrave me vler[ta informoj[Bank[n Popullore dhe t[paraqes[d[shmi t[dokumentuar p[r burimin e mjeteve."

N[paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 pas fjal[s "i dor[zuar" shtohen fjal[t: "ose [sht[dor[zuar n[m[nyr[jo p[rkat[se".

N[paragraf[t 5 dhe 6 t[cil[t b[hen paragraf[6 dh 7 numri "4" z[vend[sohet me numrin "5".

Neni 14

N[nenin 39 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Banka nuk guxon t[fitoj[tok[ose nd[rtesa t[cilat nuk i shryt[zon p[r kryerjen e funksioneve t[saja."

Paragraf[t 2 dhe 3 b[hen paragraf[3 dhe 4.

N[paragrafin 4 i cili b[het paragraf 5 numrat: "1, 2 dhe 3" z[vend[sohen me numrat: "1, 2, 3 dhe 4", kurse pas fjal[s "pajisje" shtohen fjal[t: "e fituar n[baz[t[k[rkesave t[papaguara".

N[paragrafin 5 i cili b[het paragraf 6 fjal[t: "paragrafi 4" z[vend[sohen me fjal[t: "paragrafi 5", kurse numrat: "1, 2 dhe 3" z[vend[sohen me numrat: "1, 2, 3 dhe 4".

Pas paragrafit 6 shtohet paragrafi i ri 7, si vijon:

"N[kuad[r t[limitit t[p[rkaktuar nga paragraf[t 1 dhe 3 t[k[tij neni nuk p[rfsihien pjes[kapitale n[shoqata p[r administrim me fondet investuese pensionale dhe shoqata t[themeluara nga bankat dhe kursimoret p[r grumbullimin dhe dh[nien e informatave p[r kredit[e lejuara, avanset dhe garancit[nga bankat dhe kursimoret."

Neni 15

N[nenin 45 pika 1 fjal[t: "dhe fizik" fshihen.

Pas pik[s 1 shtohet pika e re 2 si vijon:

"2) pranimi i t[gjitha llojeve t[depozitave n[para t[personave fizik;"

Pika 2 b[het pik[3.

Pika 3 e cila b[het pik[4 ndryshohet si vijon:

"4) pun[k[mbimi;"

Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13 b[hen pika 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14.

Neni 16

N[nenin 46 pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[t[rinj 2 dhe 3 si vijojn[:

"P[r aktivitetet nga neni 45 paragrafi 1 pikat 2, 4 dhe 8 t[k[tij ligji dhe aktivitetet nga paragrafi 1 i k[tij neni q[banka i kryen n[vendet e jashtme, si dhe p[r pun[nd[rmjet[suese me letra bart[se me vler[[sht[e obligueshme pajtueshm[ri e ve]ant[nga Banka Popullore."

Dokumentacioni, procedura dhe kriteret p[r dh[nien e pajtueshm[ris[nga paragrafi 2 i k[tij neni p[rkactohe nga Banka Popullore."

Paragrafi 2 b[het paragraf 4.

Neni 17

N[nenin 58 paragrafin 4 shtohet pik[e re 3, si vijon:

"3) i d[nuar me d[nim me burg edhe at[:

- n[periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri n[dit[n e mbajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita kur e ka mbajtur d[nimin, n[rast t[d[nimit me aktgjykim gjyq[sor t[plotfuqishm[ria me d[nim me burg deri n[3 vjet dhe

- n[periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri n[dit[n e mbajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita kur e ka mbajtur d[nimin, n[rast t[d[nimit me aktgjykim t[plotfuqishm[ria gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;"

Pas pik[s 3 shtohet pika e re 4, si vijon:

"4) t[cilit i [sht[shqiptuar masa e siguris[ndales[p[r kryerjen e profesionit, veprimtaris[ose obligimeve deri sa zgjat masa;"

Pika 4 b[het pik[5.

N[pik[n 5 e cila b[het pik[6 fjal[t: "paragrafi 3" z[vend[sohen me fjal[t: "paragrafi 3 dhe 4".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"N[rast t[heqjes s[d[nimit nga paragrafi 3 pika 3 e k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit penal."

Paragraf[t 5 dhe 6 b[hen paragraf[6 dhe 7.

Neni 18

N[nenin 62 paragrafi 3 n[fjalin[hyr[se fjal[t: "i cili [sht[" fshihen.

N[pikat 1 dhe 2 n[fillim shtohen fjal[t: "i cili [sht[".
 Pas pik[s 2 shtohet pika e re 3, si vijon:
 "3) i cili [sht[i d[nuar me d[nim me burg edhe at[:
 - n[periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri
 n[dit[n e mbajtjes s[d[nimit dhe 5 vjet nga dita kur e ka
 mbajtur d[nimin, n[rast t[d[nimit me aktgjykim t[
 plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg deri n[3 vjet;
 - n[periudh[n nga plotfuqishm[ria e aktgjykimit deri
 n[dit[n e mbajtjes s[d[nimit dhe 10 vjet nga dita kur e ka
 mbajtur d[nimin, n[rast t[d[nimit me aktgjykim t[
 plotfuqishm[gjyq[sor me d[nim me burg mbi 3 vjet;"

Pas pik[s 3 shtohen dy pika t[reja 4 dhe 5, si vijojn[:
 "4) t[cilit i [sht[shqiptuar masa e siguris[ndales[p[r
 kryerjen e profesionit, veprimtaris[ose detyr[s derisa masa
 vazhdon dhe
 5) ka fituar akcione n[kund[rshtim me nenin 11
 paragrafi 1 dhe nenin 26 paragraf[t 3 dhe 4 t[k[tij ligji."

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:
 "N[rast t[heqjes s[d[nimit nga paragrafi 3 pika 3 e
 k[tij neni, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Kodit
 penal."

Paragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[5 dhe 6.
 Neni 19
 N[nenin 65 fjal[t: "i njoftojn[organet" z[vend[sohen
 me fjal[t: "e njoftojn[k[shillin drejtues".

Neni 20
 N[nenin 66 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
 "T[pun[suarit n[sh[rbimin nga paragrafi 1 i k[tij neni
 e kryejn[vet[m funksionin e sh[rbimit dhe s[paku nj[ri
 nga ata posedon autorizim p[r revizor."

Neni 21
 N[nenin 69 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
 "Banka [sht[e obliguar t[p[rpijoj[raport financiar t[
 konsoliduar n[rastet e p[rckaktuara me vendim t[Bank[s
 Popullore."
 N[paragrafin 6 pas fjal[s "personat" shtohen fjal[t: "t[
 cil[t jan[t[p[rfshir[n[raportin e konsoliduar financiar".

Neni 22
 N[nenin 75 paragrafi 2 fshihet.

Neni 23
 N[nenin 76 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:
 "Shoqata p[r revizion [sht[e obliguar nj[koh[sisht ta
 dor[zoj[raportin p[r revizionet e kryera n[Bank[n
 Popullore, n[organin udh[heq[s t[bank[s dhe n[
 K[shillin drejtues t[bank[s, kurse raportin financiar vjetor
 edhe n[Ministrin[e Financave."
 Paragrafi 1 b[het paragraf 2.

Neni 24
 N[nenin 77 shtohen 2 paragraf[t[rinj 3 dhe 4, si
 vijojn[:

"Banka popullore kryen edhe supervizion konsolidues
 n[rastet nga neni 69 paragrafi 4 i k[tij ligji.
 Supervizioni nga paragrafi 3 i k[tij neni kryhet sipas
 metodologjis[s[rregulluar nga Banka Popullore."

Paragrafi 3 b[het paragraf 5.
 N[paragrafin 4 i cili b[het paragraf 6 fjal[t: "paragrafi
 1" z[vend[sohen me fjal[t: "paragraf[t 1 dhe 3".

Neni 25
 N[nenin 79 numri "3" z[vend[sohet me numrin "5".

Neni 26
 Neni 84 ndryshohet si vijon:
 "Banka [sht[e obliguar t'i dor[zoj[njoftim me shkrim
 Regjistrir qendror p[r numrin e llogaris[n[bank[e cila
 [sht[bllokuar pa nd[rprerje mbi 45 dit[.
 Njoftimin nga paragrafi 1 t[k[tij neni banka [sht[e
 obliguar ta dor[zoj[dit[n e ardhshme t[pun[s pas kalimit
 t[45 dit[ve t[bllokimit."

Neni 27
 N[nenin 85 paragrafi 1 n[fjalin[hyr[se fjal[t: "pun[
 me rrezik" z[vend[sohen me fjal[t: "puna".
 N[pik[n 19 lidh[za "dhe" fshihet.
 N[pik[n 20 pika n[fund z[vend[sohet me pik[presje.

Pas pik[s 20 shtohen dymb[dhjet[pika t[reja 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dhe 32, si vijojn[:

"21) ta urdh[roj[bank[n p[r ta zmadhuar kapitalin;
 22) t[k[rkoj[nj[ose m[tep[r akcionar[p[r ta sanuar
 bank[n;

23) t'ia ndaloj[bank[s t[lejoj[kredi ose forma t[tjera
 t[n[nshtimit kreditor t[subjekteve t[lidhura, p[rve] n[se
 ato jan[t[mbuluara me peng t[letrave me vler[t[
 l[shuara ose t[garantuara nga Qeveria e Republik[s s[
 Maqedonis[ose Unionit Evropian t[cilat ruhen nga ana e
 personit t[tret[t[pavarur - institucionit depozitor dhe
 vlera tregtare e t[cilave n[]do koh[e tejkalon 125% nga
 shumata e kredis[ose form[tjet[r t[n[nshtimit kreditor;

24) shkall[t e kamat[s t[cilat banka ua paguan
 depozitave t[mos jen[m[t[m[dha nga shkall[t e
 zakonshme t[kamat[s t[cilat vlejn[p[r depozitat m[
 shum[p[rkat[se dhe afat t[arritjes n[Republik[n e
 Maqedonis[;

25) banka, pjes[t[bank[s ose deg[t e saja ta
 nd[rprejn[ose ta zvog[lojn[v[llimin e aktiviteteve p[r t[
 cilat Banka Popullore ka vler[suar se shkaktojn[humbje
 n[pun[n e bank[s;

26) t[k[rkoj[nga banka q[t[shkarkoj[nj[ose m[
 tep[r persona me t[drejt[dhe p[rgjegj[si t[ve]anta q[e
 kan[pasur at[status m[gjat[se 180 dit[drejtp[rdrejt para
 se t[b[het banka e n[nkapitalizuar;

27) banka ta likuadoj[deg[n ose pjes[n tjet[r t[bank[s
 p[r t[cilat Banka Popullore ka v[rretuar se i kanoset
 paafshhm[ria ose shkaktojn[humbje n[pun[n e bank[s;

28) ndales[p[r kryerjen e nj[pjese ose t[gjitha
 aktiviteteteve financiare;

29) kufizim i rritjes s[plasmanit;

30) p[rjashtim nga pjes[marrja n[tregun devizor;

31) nd[rprerje t[pagesave ndaj shteteve t[jashtme,
 p[rve] pagesave t[obligimeve t[arritura dhe

32) kufizim t[obligimeve n[vende t[jashtme."

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragraf[t[rinj 2 dhe 3 si
 vijojn[:

„Banka Popullore kryen mbik[qrje ndaj zbatimit t[
 masave nga paragrafi 1 i k[tij neni.
 Guvernatori mund t[autorizoj[pun[tor[t[Bank[s
 Popullore i cili do t[kryej[mbik[qrje ndaj zbatimit t[
 masave nga paragrafi 1 i k[tij neni dhe n[vet[bank[n."

N[paragrafin 2 i cili b[het paragraf 4 numrat: „18 dhe
 19" z[vend[sohen me numrat: „18, 19, 21, 23, 24, 25, 26,
 27, 28, 29, 30, 31 dhe 32".

N[paragrafin 3 i cili b[het paragraf 5 numri „15"
 z[vend[sohet me numrin „30".

Paragraf[t 5 dhe 6 b[hen paragraf[6 dhe 7.

Neni 28
 Neni 86 fshihet.

Neni 29
 N[nenin 88 paragrafi 8 numri „15" z[vend[sohet me
 numrin „30".

Neni 30
 N[nenin 92 paragrafi 1 fjal[t: "e em[ron drejtuesin e
 p[rkohsh[m] z[vend[sohen me fjal[t: "em[ron nj[ose m[
 s[shumti tre drejtues t[p[rkohsh[m]."

Neni 31
 N[nenin 117 shtohen tre nene t[reja 117-a, 117-b dhe
 117-v, si vijojn[:

„Neni 117-a
 Ai q[do ta p[rдор[fjal[n bank[n[kund[rshtim me
 nenin 3 paragrafin 2 t[k[tij ligji dhe me k[t[kontribucion n[
 shkaktimin e d[mit t[personave juridik dhe fizik, do t[
 d[nohet me burg prej tre deri m[dhjet[vjet.

Gjat[p[rckaktimit t[d[nimit me ndikim t[ve]ant[
 [sht[shkalla e d[mit dhe numri i subjekteve t[d[mtuara, si
 dhe ndikimi ndaj sistemit financiar n[t[r[si.

Interesi pron[sor i fituar me kryerjen e vepr[s penale
 nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor.

Neni 117-b
 Ai q[do t[pranoj[depozita n[kund[rshtim me nenin
 5 t[k[tij ligji dhe me k[t[kontribucion p[r shkaktimin e
 d[mit t[personave fizik dhe juridik, do t[d[nohet me burg
 prej 3 deri m[10 vjet.

Gjat[p[rcaktimit t[d[nimit ndikim t[ve]ant[ka shkalla e d[mit dhe numri i subjekteve t[d[mtuara, si dhe ndikimi ndaj sistemit financiar n[t[r]si.

Interesi pron[sor i fituar me kryerjen e vepr[s penale nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor.

Neni 117-v

Ai q[do t[fitoj[akcione n[bank[pa pajtueshm[ri paraprake nga Banka Popullore e parapar[me nenin 11 paragraf[t 1 dhe 4 t[k[tij neni, do t[d[nohet me burg prej 3 deri m[10 vjet.

Gjat[p[rcaktimit t[d[nimit me ndikim t[ve]ant[jan[pasojat ndaj administrimit dhe pun[s s[bank[s dhe ndaj sistemit financiar n[t[r]si.

Interesi pron[sor i fituar nga kryerja e vepr[s penale nga paragrafi 1 i k[tij neni merret me vendim gjyq[sor.

Akcionet e fituara pa p[lqim paraprak t[Bank[s Popullore, gjyqi do t'i shes[me procedur[t[p[rcaktuar me nenin 11 t[k[tij ligji dhe n[pajtim me dispozitat e Ligjit p[r letrat me vler[q[kan[t[b[jn[me tregtin[e letrave me vler[. Mjetet e fituara nga shitja e akcioneve jan[t[hyra t[Buxhetit t[Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 32

N[nenin 119 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Me d[nim n[t[holla, prej 100 000 deri 300 000 denar[d[nohet banka p[r kund[rva]tje n[se:

1) nuk e mban vler[n e kapitalit n[pajtim me ligjin (neni 8);

2) shuma e akcioneve prioritare n[bank[e tejkalon p[rqindjen nga neni 10 paragrafi 1 i k[tij ligji;

3) nuk dor[zon vendim p[r regjistrim n[Bank[n Popullore sipas nenit 13 dhe nenit 21-a t[k[tij ligji;

4) kryen aktivitetet p[r t[cilat nuk ka marr[leje nga Banka Popullore (neni 17);

5) ka b[r[ndryshime t[statusit pa leje nga Banka Popullore (neni 21);

6) nuk k[rkon p[rqim nga Banka Popullore n[rastet e parapara me nenin 25 paragrafi 1 t[k[tij ligji;

7) nuk e njofton Bank[n Popullore p[r rastet dhe afatet nga neni 26 i k[tij ligji;

8) nuk e harmonizon kapitalin dhe kapitalin garantues dhe lart[sin[e tyre t[cilat [sht[i obliguar t'i siguroj[n[pajtim me nenin 27 paragrafi 1, lidhur me nenin 29 dhe 30 t[k[tij ligji;

9) nuk formon rezerv[t[ve]ant[n[lart[si dhe m[nyr[t[p[rcaktuar nga Banka Popullore (neni 33);

10) nuk e p[rmban ndikimin t[llojeve t[caktuara t[rrezikut n[kuadr[t[limiteve t[p[rcaktuara me k[t] ligj dhe nuk i p[rmbahet regullativ[s supervizore t[Bank[s Popullore e cila [sht[e obliguar ta b[j] n[pajtim me nenin 27 paragrafi 2, lidhur me nenet prej 31 deri 37 t[k[tij ligji;

11) lejon kredi n[kund[rshtim me nenet 35, 36, 37, 38 t[k[tij ligji;

12) kryen blerjen e akcioneve personale, n[kund[rshtim me nenin 38 paragrafi 3 i k[tij ligji;

13) nuk punon sipas nenit 39 t[k[tij ligji;

14) nuk e p[rmban aft[sin[dhe likuiditetin n[pun[(nenet 40 dhe 42 t[k[tij ligji);

15) kryen pagesa n[kund[rshtim me nenin 41 t[k[tij ligji;

16) nuk i p[rmbahet dispozitave t[k[tij ligji q[kan[t[b[jn[me hapjen e pozit[s devizore (neni 43);

17) kryen aktivitetet pa pajtim t[ve]ant[nga Banka Popullore (neni 46 paragrafi 2);

18) nuk u jep librezat kursimi personave fizik dhe nuk hap librezat kursimi p[r persona juridik dhe organizata b[mir[se (neni 50);

19) nuk i shpall kushtet p[r pun[me deponime t[kursyera publikisht n[vendet p[r pages[(neni 52);

20) pranon depozit dhe kryen urdh[resa p[r pages[, pages[ose bartje t[mjeteve n[t[holla ose pron[si t[tjera n[kund[rshtim me nenin 53 paragrafi 1 i k[tij ligji;

21) nuk e njofton Drejtorin[p[r t[penguar larjen e parave dhe nuk i dor[zon informata t[tjera relevante organit kompetent (neni 53 paragrafi 3);

22) nuk mbahet kuvendi i bank[s sipas nenit 57 t[k[tij ligji;

23) p[r an[tar t[K[shillit drejtues em[ron person i cili nuk mund t[jet[an[tar i k[shillit drejtues (neni 58 paragrafi 4);

24) nuk mban mbledhje t[k[shillit drejtues (neni 58 paragrafi 7).

25) nuk organizon sh[rnim p[r revizion t[brendsh[m, k[shill p[r udh[heqje me rrezikun dhe k[shill p[r revizion (neni 59 paragrafi 4 pikat 17 dhe 18, neni 61 dhe neni 66);

26) nuk vepron n[pajtim me nenin 68;

27) nuk p[rgatit raport financiar dhe raport t[konsoliduar financiar n[pajtim me nenin 69 t[k[tij ligji ose nuk e dor[zon n[Bank[n Popullore sipas nenit 73 t[k[tij ligji;

28) nuk cakton shoqat[p[r revizion dhe vepron n[kund[rshtim me nenin 72 t[k[tij ligji;

29) nuk shpall ekstrakt nga raportit i reviduar financiar (neni 76);

30) nuk e jep n[shqyrtim ose nuk siguron dokumentacion q[do t[k[rkohet sipas nenit 79 t[k[tij ligji;

31) jep sekretin zyrtar n[kund[rshtim me nenet 83 dhe 84 t[k[tij ligji;

32) kryen qarkullim pagesor n[vend n[kund[rshtim me regullativat;

33) nuk dor[zon njoftim me shkrim n[Regjistrin qendror n[afat t[p[rcaktuar me nenin 84 t[k[tij ligji;

34) Bank[s Popullore i dor[zon t[dh[na jo t[sakta dhe jo n[koh[t[duhur.

Neni 33

Neni 120 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Me d[nim n[t[holla prej 100 000 deri 300 000 denar[d[nohet p[r kund[rva]tje n[se:

1. shoqata e broker[ve ose bursa kryen transakcione n[kund[rshtim me nenin 11 paragraf[t 2 dhe 6 t[k[tij ligji;

2. Depozitori qendror i regjistron akcionet n[kund[rshtim me nenin 11-a paragrafin 3 t[k[tij ligji;

3. personi juridik nuk e njofton Bank[n Popullore n[pajtim me nenin 11-b t[k[tij ligji;

4. nuk e njofton Bank[n Popullore p[r ndryshimet nga neni 26 paragrafi 3 i k[tij ligji;

5. nuk e njofton dhe nuk dor[zon d[shmi n[Bank[n Popullore p[r burimin e mjeteve n[pajtim me nenin 26 paragrafin 4 t[k[tij ligji;

6. personi juridik nuk i dor[zon bank[s t[dh[na nga neni 69 paragrafi 6 i k[tij ligji;

7. shoqata p[r revizion nuk dor[zon njoftim me shkrim n[pajtim me nenin 75 t[k[tij ligji dhe

8. shoqata p[r revizion nuk i dor[zon raportet nga neni 76 paragrafi 1 i k[tij ligji."

Neni 34

N[nenin 121 pikat 1 dhe 2 ndryshohen si vijojn[:

"1) nuk e njofton Bank[n Popullore n[pajtim me nenin 11-b t[k[tij ligji;

2) nuk e njofton Bank[n Popullore p[r ndryshimin nga neni 26 paragrafi 3 i k[tij ligji; dhe"

Pas pik[s 2 shtohet pika e re 3, si vijon:

"3) nuk e njofton dhe nuk i dor[zon d[shmi Bank[n Popullore p[r burimet e mjeteve n[pajtim me nenin 26 paragrafin 4 t[k[tij ligji."

DISPOZITAT KALIMTARE DHE P[RFUNDIMTARE

Neni 35

Banka Popullore [sht[e obliguar n[afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji t[nd[rroj[aktet p[r themelimin e bankave me vendime p[r dh[nien e lejeve p[r themelimin dhe pun[n e bank[s t[cilat i p[rmbajn[elementet e p[rcaktuar me nenin 17 paragrafi 3 i k[tij ligji.

Neni 36

Bankat e themeluara n[Republik[n e Maqedonis[deri n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji jan[t[obliguara ta harmonizojn[pun[n e tyre me dispozitat e k[tij ligji n[afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes s[t[n[fuqi.

Neni 37

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1190.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 2003 година.

Бр. 07-3998/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА****Член 1**

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), членот 31 се менува и гласи:

„На обврзникот му се намалува даночната основа за износот на инвестициите во движен и недвижен имот, до 100.000 евра во денарска противвредност, во тековната година, освен во патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории.

Доколку даночното олеснување од ставот 1 на овој член, обврзникот не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредните периоди до негово целосно искористување.

На обврзникот, за износот на инвестициите во движен и недвижен имот над 100.000 евра во денарска противвредност, во тековната година, освен во патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории, му се намалува даночната основа до 30%, по претходно искористување на правото од ставот 1 на овој член, но не повеќе од остатокот на неискористениот дел од инвестицијата.

За остварување на правото на даночно ослободување од ставовите 1 и 3 на овој член, услов е обврзникот да не го отуѓи имотот за период од три години, почнувајќи од годината во која е извршено инвестирањето.

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од ставовите 1 и 3 на овој член и не го отстапил имотот, го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика.“

Член 2

По членот 36-б се додава нов член 36-в, кој гласи:

„Член 36-в

Од плаќање на данок на добивка се ослободува Народната банка на Република Македонија.“

Член 3

По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:

„Член 50-а

Одредбата на членот 31 од овој закон за намалување на даночната основа по основа на инвестиции ќе се применува до 31 декември 2005 година.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

L I G J I**P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R TATIM MBI FITIMIN****Neni 1**

N[Ligjin p[r tatim mbi fitimin ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", num[r 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 dhe 44/2002), neni 31 ndryshohet si vijon:

"T[obliguarit i zvog[lohet baza tatimore p[r shum[n e investimeve n[pron[t[tundshme dhe t[patundshme, deri n[100 000 EURO n[kund[rvler[n[denar[, n[vitin n[vijim p[rve] veturave, mobiljeve, qilimave, veprave artistike t[artit figurativ dhe artit aplikativ dhe sende tjera dekorative p[r pajisjen e lokaleve administrative.

N[qoft[se leht[simin tatimor nga paragrafi 1 t[k[tij neni, i obliguari nuk e shfryt[zon deri n[fund t[vitit n[vijim, ka t[drejt[ta bart[n[periudhat e ardhshme deri n[shfryt[zimin e plot[t[tij.

T[obliguarit, p[r shum[n e investimeve n[pron[t[tundshme dhe t[patundshme mbi 100 000 EURO n[kund[rvler[n[denar[, n[vitin n[vijim, p[rve] veturave, mobiljeve, qilimave, veprave artistike t[artit figurativ dhe aplikativ dhe sende tjera dekorative p[r pajisjen e lokaleve administrative, i zvog[lohet baza tatimore deri n[30%, pas shfryt[zimit paraprak t[s[drejt[s nga paragrafi 1 i k[tij neni, por jo m[shum[se mbetja e pjes[s s[pashfryt[zuar t[investimit.

P[r realizimin e s[drejt[s p[r lirim nga tatimi sipas paragraf[ve 1 dhe 3 t[k[tij neni, [sht[kusht q[i obliguari t[mos e tjet[rsoj[pron[n n[periudh[prej 3 vitesh, duke filluar nga viti n[t[cilin [sht[b[r] investimi.

N[se i obliguari n[fund t[]do periudhe p[rllogarit[se, me dokument nuk d[shmon se shum[n e zvog[limit t[baz[s tatimore e ka investuar p[r q[llimet nga paragraf[t 1 dhe 3 t[k[tij neni dhe nuk e ka dh[n], e humb t[drejt[n e lirim sipas k[saj baze. Tatimin t[cilin do ta paguante pa e shfryt[zuar k[t[lirim ark[tohet n[shum[t[revalorizuar me zbatimin e shkall[s s[rritjes t[]mimeve n[pakic[sipas t[dh[nave t[Entit shtet[ror t[statistik[s."

Neni 2

Pas neni 36-b shtohet nen i ri 36-v, si vijon:

"Neni 36-v

Nga pagesa e tatimit mbi fitimin lirohet Banka Popullore e Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 3

Pas neni 50 shtohet nen i ri 50-a, si vijon:

"Neni 50-a

Dispozita e neni 31 e k[tij ligji p[r zvog[limin e baz[s tatimore n[baz[t[investimeve do t[zbatohet deri m[31 dhjetor t[vitit 2005."

Neni 4

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[", nd[rsa do t[zbatohet prej 1 janari t[vitit 2003.

1191.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 2-РИ АВГУСТ 2003 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 100 ГОДИНИ МАКЕДОНСКА ДРЖАВНОСТ 1903-2003

I

Потполно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Ристо Андон Мешкоски,
2. Зоран Добре Јанкулоски,
3. Калин Милош Јовиќ,
4. Стоичко Стојмен Николов,
5. Кирил Јонче Ристески,
6. Орце Мите Николовски.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Исмет Осман Реца, во траење од 6 месеци,
2. Азем Али Арслани, во траење од 3 години,
3. Лилјана Стојко Петровска, во траење од 1 година,
4. Мирко Александар Ангеловски, во траење од 3 месеци,
5. Аземин Зимбер Јашари, во траење од 6 месеци,
6. Ајдар Мамут Буњак, во траење од 1 година,
7. Иван Донка Стефанов, во траење од 2 години,
8. Јордан Горѓи Терзиски, во траење од 3 месеци,
9. Лазе Душан Буцевски, во траење од 6 месеци,
10. Панче Димче Стефанов, во траење од 6 месеци,
11. Насир Ваит Тахири, во траење од 6 месеци,
12. Клаус Добре Доневиќ, во траење од 3 месеци,
13. Глигор Атанас Јарковски, во траење од 5 месеци,
14. Горан Стојан Пешевски, во траење од 1 месец,
15. Марјан Ефто Божиноски, во траење од 3 месеци,
16. Синиша Гоце Дејаноски, во траење од 6 месеци,
17. Славе Ангелко Мерџановски, во траење од 2 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-907
 29 јули 2003 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1192.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)

I. Во Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2002), во точката I. под б) наместо “Агрон Буцаку“ треба да стои “Хусеинцеват Хусеини“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4055/1
 25 јули 2003 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 м-р **Никола Поповски, с.р.**

1193.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент (“Службен весник на Република Македонија“ број 92/2002), во точката I. под б) наместо “Хусеинцеват Хусеини“ треба да стои “Теута Арифџи“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4056/1
 25 јули 2003 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 м-р **Никола Поповски, с.р.**

1194.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ П.О.

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје п.о. (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2003) во точката 1. наместо “Садула Камбери, Филолошки факултет“ треба да стои “Незир Шерифи, Виша педагошка школа“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4057/1
 25 јули 2003 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 м-р **Никола Поповски, с.р.**

1195.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2001 и исправка 97/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/01, 103/01 и 38/02), во членот 15 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, цената на градежното земјиште што се отуѓува по пат на непосредна спогодба за изградба на објекти на дипломатски конзуларни претставништва, како и организации и специјализирани агенции на ОН и Советот на Европа, не може да биде пониска од 50 ЕУР по м² градежно земјиште.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3192/2
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1196.

Врз основа на член 91, став 2, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УНИЈАТА МИЈАНМАР

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Унијата Мијанмар на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3599/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1197.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на РМ“ бр. 21/2003), како и во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 31/1998) и Одлуката за критериумите и постапката за распределба на финансиските средства на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 10.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2003 година, како учество во финансирањето на следниве здруженија на граѓани и фондации:

1	Сојуз на просветните работници на Република Македонија	Скопје	80.000,00
2	Здружение за поддршка на деца и семејства во ризик за среќно детство-Скопје	Скопје	50.000,00
3	Здружение на инвалидите Шпреса	Скопје	80.000,00
4	Здружение за унапредување на оспособувањето, интеграција во секојдневниот живот на лицата со поголеми психофизички пречки во развој - Ведрина	Скопје	80.000,00
5	Воздухопловна федерација на Македонија	Скопје	50.000,00
6	Граѓански информативен центар - Спектар	Штип	30.000,00
7	Здружение на инженери за животна средина - развојна програма	Скопје	50.000,00
8	Младински културен центар	Битола	80.000,00
9	Здружение на интелектуална жена - Албанка	Куманово	60.000,00
10	АКУД Мирче Ацев	Скопје	100.000,00
11	Здружение на граѓани бранителите на Македонија	Скопје	100.000,00
12	Центар за развој на малото стопанство и еколошки систем - Идеал	Тетово	50.000,00
13	Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија - Спату	Скопје	50.000,00
14	Здружение за унапредување на професионалната ориентација и вработување на инвалидизирани лица - Ергос	Скопје	40.000,00
15	Здружение за развој на планинските региони во Република Македонија	Скопје	30.000,00
16	Противпожарен сојуз на Македонија	Скопје	50.000,00
17	Млади истражувачи на Македонија, секција на МИМ Пеони	Кратово	50.000,00
18	Културен центар на Бошњациите во Република Македонија	Скопје	50.000,00
19	Ансамбл за народни песни и ора Скопје	Скопје	70.000,00
20	Информативен центар за целобрална парализа	Скопје	60.000,00
21	Сојуз за превентива од алкохолизам, никотизам и наркомани на град Скопје	Скопје	100.000,00
22	Здружение на жени албанки за хуманитарни и социјални проекти Перспектива	Скопје	80.000,00
23	Асоцијација за унапредување на статусот на жената во современите општествени процеси во Македонија - Женска акција	Скопје	50.000,00
24	Центарно европска младинска иницијатива - ЦЕМИ	Скопје	50.000,00
25	Детска амбасада за сите деца во светот	Прилеп	50.000,00
26	Македонски центар за европско образование	Скопје	70.000,00
27	Европски форум	Гевгелија	30.000,00
28	Здружение за негување на древните традиции - Ксантика	Скопје	50.000,00
29	Здружение на граѓани за валоризација, популаризација и педагогија на културното наследство - Сеизмо	Скопје	50.000,00

30	Сојуз за грижи и воспитување на децата на Македонија	Скопје	100.000,00	73	Здружение на невработени, социјалци и хендикепирани лица Иднина Македонија - Охрид	Охрид	80.000,00
31	Граѓанска асоцијација - МОСТ	Скопје	100.000,00	74	Здружение на Македонско научно друштво - Битола	Битола	50.000,00
32	Младински центар за превенција и решавање на конфликти	Скопје	50.000,00	75	За култура на живеење, унапредување и хуманизација на просторот - Урбис	Скопје	50.000,00
33	Сојуз на борците на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-45	Скопје	200.000,00	76	Прва детска амбасада во светот Меѓаши на Република Македонија	Скопје	100.000,00
34	Сојуз за грижи и воспитување на децата на град Скопје	Скопје	80.000,00	77	Здружение на граѓани воени инвалиди и загинати од Република Македонија во војните на поранешна СФРЈ во времето од 1 април 1991-15 мај 1992	Скопје	100.000,00
35	Сојуз на наставници албанци Наим Фрешари во РМ	Скопје	150.000,00	78	Здружение на македонците од егејскиот дел на Македонија Битола	Битола	50.000,00
36	Здружение на стечајни работници на Општина Куманово	Куманово	50.000,00	79	Здружение на граѓани СОС-телефон за жени и деца жртви на насилство	Куманово	50.000,00
37	Здружение на народни ора и песни - Зограф	Скопје	50.000,00	80	Здружение на невработени од Тиквешко-Пелагонискиот регион	Кавадарци	30.000,00
38	Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и јавната комуникација на Македонија	Скопје	80.000,00	81	Унија за култура на Власите од Македонија	Скопје	50.000,00
39	Здружение на еколоистите на Македонија	Скопје	100.000,00	82	Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност	Скопје	100.000,00
40	Сојуз на студентите при Универзитетот Св. Кирил и Методиј	Скопје	200.000,00	83	Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија	Скопје	80.000,00
41	Македонски национален комитет за споменици и места Икономос	Скопје	100.000,00	84	Сојуз на здруженија за техничка култура на Република Македонија - Народна техника	Скопје	100.000,00
42	Барање од здружение на граѓани за помош на лица со посебни потреби - Церебри	Скопје	50.000,00	85	Шелтер центар - прифатилиште за жени и деца жртви на насилството	Скопје	100.000,00
43	Горанско друштво	Скопје	50.000,00	86	Центар за независни граѓански иницијативи	Кратово	30.000,00
44	Фолклорен ансамбал Глигор Прличев	Скопје	80.000,00	87	Здружение на јавни локални радиодифузни претпријатија на Република Македонија	Велес	100.000,00
45	Фондација за развој на мали и средни претприемништва	Скопје	80.000,00	88	Сојуз на извидниците на Македонија	Скопје	100.000,00
46	Европска кука	Скопје	50.000,00	89	Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на Република Македонија	Скопје	50.000,00
47	Младински сојуз	Крушево	30.000,00	90	Здружение на класични филозофи - Антика	Скопје	30.000,00
48	Граѓани за граѓаните	Скопје	80.000,00	91	Здружение на уметност и култура А-3-Струга	Струга	50.000,00
49	Културно уметничко друштво - Брвеница	Брвеница	30.000,00	92	Здружение на независни писатели на Македонија	Скопје	100.000,00
50	Ансамбал за народни песни и ора - Орце Николов	Скопје	80.000,00	93	Македонски центар за карпеста уметност	Скопје	130.000,00
51	Здружение на граѓани - Полио плус	Скопје	150.000,00	94	Детски парламент на Македонија	Скопје	70.000,00
52	Асоцијација на жените претприемачи - АРНА	Скопје	100.000,00	95	Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби - Ластовица	Скопје	50.000,00
53	Здружение на граѓани - Детето пред се	Скопје	50.000,00	96	Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на РМ	Скопје	60.000,00
54	Центар за детско-уметничко изразување, музикотерапија и психифизичка релаксација-Цундуле	Скопје	100.000,00	97	Здружение на ранетите и членови на фамилиите на загинатите припадници на вооружените сили на Македонија	Скопје	100.000,00
55	Здружение на граѓаните без работа	Скопје	30.000,00	98	Организација на организациите на жените на Македонија	Скопје	60.000,00
56	Сојуз на граѓаните без работа на РМ	Скопје	30.000,00	99	Музичка младина на Македонија	Скопје	100.000,00
57	Центар за развој на дијалог	Струга	50.000,00	100	Сојуз на здружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија	Скопје	120.000,00
58	Здружение за демократска култура - Толеранција	Струга	50.000,00	101	Сојуз на синдикатите на Македонија	Скопје	2.500.000,00
59	Ансамбал на народни песни и ора - Кочо Рацин	Скопје	50.000,00	102	Здружение на граѓани - Нова	Битола	30.000,00
60	Еколошко друштво - Кладенец	Пехчево	30.000,00	103	Центар за младинска соработка - Мактин	Скопје	30.000,00
61	Здружение на самохрани мајки на РМ	Скопје	100.000,00	104	КУД Буримет Ешарит	Тетово	50.000,00
62	Еколошко друштво - Виножито	Штип	40.000,00	105	КУД Дрита	Скопје	50.000,00
63	Македонски центар за независна иницијатива	Радовиш	30.000,00	106	КУД Каршијака	Скопје	30.000,00
64	Центар за развој на демократија	Охрид	80.000,00	107	Проект развој Македонија	Скопје	50.000,00
65	Друштво за достоинство на хендикепираните лица - Надеж	Штип	100.000,00				
66	Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа	Скопје	100.000,00				
67	Македонски центар за меѓународна соработка	Скопје	100.000,00				
68	Центар за мултикултурна корелативна колаборација и мултинационално издигнување на младите - Аврора	Прилеп	50.000,00				
69	Здружение на граѓани - Спас за езерото Младост	Велес	50.000,00				
70	Здружение на земјоделците - Тиквеш	Кавадарци	50.000,00				
71	Здружение на граѓани - Женски центар	Скопје	50.000,00				
72	Сојуз на организации на жени на Република Македонија	Скопје	250.000,00				

Член 2

Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации од член 1 по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Министерството за финансии најдоцна до 31.01.2004 година.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3526/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1198.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по “Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи” (“Службен весник на РМ” бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО “ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ”

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат услови и критериуми за распределба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи и на млади брачни двојки изградени со средства за делумно финансирање согласно Договорот за заем од Фондот/Проект 1340 на Советот на Европската Банка за развој (во натамошниот текст: Проектот), како и со средства од Буџетот на Република Македонија.

Член 2

Реализацијата на изградбата на становите и нивниот број се предвидува со годишна Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија.

Член 3

Барање за добивање на стан за користење под закуп може да поднесе лице:

- државјанин на Република Македонија;
- со постојано место на живеење во местото каде е изграден станот; и
- без стан во негова сопственост, на брачниот другар и на полнолетните членови на неговото семејно домаќинство.

Становите ќе се распределуваат согласно Методологијата за бодирање на кандидатите за добивање право на користење на стан под закуп, составен дел на оваа одлука (Прилог 1).

Член 4

Распределбата на становите ќе се врши врз основа на следните критериуми:

- просечниот годишен приход по член на семејно домаќинство да не изнесува повеќе од 65% од просечниот годишен Бруто-национален приход по глава на жител на Република Македонија, според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на РМ;
- млади брачни двојки со деца не постари од 12 години; и
- лица над 18 години кои до својата осумнаесетта година биле згрижени во институции и други облици на згрижување за деца без родители.

Член 5

Распределбата на становите ќе се врши во зависност од бројот на членовите на семејното домаќинство на барателот на стан и од големината (површината) на станот по м² утврдена во главниот изведбен проект усвоен од надлежен орган.

Член 6

Распределбата на становите ќе ја врши Комисија составена од пет члена, од кои три од Министерството за транспорт и врски и по еден член од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за финансии (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата ја формира министерот за транспорт и врски во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Распределбата на становите изградени по Проектот ќе се врши со распишување на оглас во најмалку две јавни дневни гласила од страна на Министерството за транспорт и врски.

Огласот од став 1 на овој член се распишува во рок од 8 дена од денот на издавањето на акт за употреба на станбениот објект од надлежен орган.

Член 8

Огласот од член 7 на оваа одлука, меѓу другото содржи:

- местоположба на станбениот објект и адреса;
- бројот на станови и станбената површина што ќе се распределува согласно член 5 на оваа одлука;
- спецификација на потребната документација која барателот на стан треба да ја приложи (уверение за државјанство; потврда дека барателот, неговиот брачен другар и полнолетните членови на неговото семејно домаќинство на територијата на Република Македонија немаат стан во сопственост; потврда за висината на платата остварена за последните три месеци за барателот, неговиот брачен другар и полнолетните членови на неговото семејно домаќинство; потврда за брачниот статус, односно за раскинување на истиот, потврда за невработеност и др.);
- рок за поднесување на потребната документација; и
- критериуми по кои ќе се врши распределбата на становите.

Поднесените документи не можат да бидат со важност постари од шест месеци и за валидноста на истите подносителот дава изјава под морална, материјална и кривична одговорност.

Барањето за добивање на стан на користење под закуп со потребната документација се поднесува до Министерството за транспорт и врски.

Член 9

Комисијата е должна во рок од 30 дена по завршувањето на огласот да изготви ранг листа на пријавените кандидати и врз основа на истата министерот за транспорт и врски донесува одлука за распределба на становите.

Одлуката од став 1 на овој член се доставува на секој учесник на огласот во рок од 15 дена од денот на донесувањето, со поука за право на жалба до Комисијата за станбени и иселенички прашања.

Член 10

За користењето на стан се склучува договор за користење на стан под закуп меѓу Министерството за транспорт и врски и лицето кое добило стан на користење, согласно одредбите на Законот за облигационите односи.

Во договорот од став 1 на овој член, меѓу другото се утврдува висината на закупнината која не може да биде пониска од 0,46 ЕУР по м², а утврдена со годишната Програма за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија, времетраењето на закупничкиот однос кој не може да биде подолг од пет години, како и други права и обврски за страните на договорот.

Член 11

Корисниците на стан под закуп ќе можат да го откупат станот по рокот утврден во став 2 на член 10 на оваа одлука, на начин и услови утврдени со закон.

Член 12

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ќе врши контрола и следење на договорите за користење на стан под закуп, односно за исполнување на обврските од страна на закупопримачите, утврдени во договорите.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и постапката за распределување на становите изградени по “Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи” (“Службен весник на Република Македонија” бр. 104/00, 97/01 и 8/02).

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3356/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАН ПОД ЗАКУП

1. Подносителот на барањето на стан при бодирањето може да добие најмногу 100 бода.

2. По критериумот од член 4 алинеја 1 на оваа одлука барателот може да добие најмногу 30 бода.

По критериумот од член 4 алинеја 2 на оваа одлука барателот може да добие најмногу 30 бода.

3. По критериумот од член 4 алинеја 3 на оваа одлука барателот може да добие најмногу 40 бода.

Бодирањето се врши според следнава табела:

Критериуми	%	Бодови
Просечен годишен приход по член на семејно домаќинство не повеќе од 65% од просечниот БНП по глава на жител на Република Македонија според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на РМ - член 4, алинеја 1	до 65% до 60% до 55% до 50% до 45% до 40%	5 бода 10 бода 15 бода 20 бода 25 бода 30 бода
Млади брачни двојки со деца не постари од 12 години - член 4, алинеја 2	Без деца со 1 дете со 2 и повеќе деца	20 бода 25 бода 30 бода
Лица над 18 години кои до 18-та година биле згрижени во институции и други облици на згрижување за деца без родители - член 4, алинеја 3		40 бода

4. Лицата кои на објавените, а поништени огласи за распределба на станови во Скопје, Велес, Гостивар, Кичево, Делчево и Битола, склучиле договори за закуп на стан, а поднеле барање за добивање на стан согласно оваа методологија, ќе добијат дополнителни 10 бода.

5. При утврдување на ранг листата, во случаи на ист број на бодови согласно оваа методологија, приоритет ќе имаат лицата над 18 години кои до 18-та година биле згрижени во институции и други облици на згрижување за деца без родители.

1199.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства во износ од 80.000.000 денари на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија од кои 72.400.000 денари за надминување на финансиските проблеми со кои се соочува Фондот и 7.600.000 денари за издавање на сини картони на претпријатијата загубари за август 2003 година.

Член 2

Средствата од член 1, да се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 Министерство за финансии - Функции на државата, Програма 12, ставка 443, потставка 443717 - Други неспомнати трансфери.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3559/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1200.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕДОРАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА - ТРАНСФЕРИ КОН ИЗДАВАЧИТЕ НА ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Средствата од Раздел 193.01 од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, потставка 443813 на Агенцијата за информации (трансфери до издавачите на весници и списанија) за 2003 година, во износ од 10.000.000,00 денари се распоредуваат на следниве корисници:

1. Дневник	3.500.000,00
2. МИА	1.500.000,00
3. Кумановски весник	250.000,00
4. Теа модерна	250.000,00
5. Македонија-еуропе	300.000,00
6. БИС	600.000,00
7. Репортер	300.000,00
8. Вепра	300.000,00
9. Дрини	450.000,00
10. Пика	400.000,00
11. Брези 9-	450.000,00
12. Македонска панорама	300.000,00
13. Влера	300.000,00
14. Албас	150.000,00
15. Македонија во НАТО	300.000,00
16. Прокултура	450.000,00
17. Сити лајф	200.000,00

Член 2

Дистрибуцијата на средствата се врши преку Агенцијата за информации и е зависна од динамиката на излегувањето на весниците и списанијата во текот на 2003 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3607/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1201.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/94 и 51/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 2001 ГОДИНА

1. Во Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година, објавена во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2001, во точката 7 став 1 потточка 3 зборовите: “30 јануари 2004 година“ се заменуваат со зборовите: “30 јануари 2006 година“, во став 3 во третиот ред зборовите: “во јануари 2001 година (100 Јени=55,4550 денари)“ се заменуваат со зборовите: “на денот на уплатата“.

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на сите корисници кои имаат доспеани неплатени обврски, недоспеани обврски и за кои набавките се во тек.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3564/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1202.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 19/94 и 51/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 2002 ГОДИНА

1. Во Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2002 година, објавена во “Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 36/2002, во точката 7 став 1 потточка 3 зборовите: “5 март 2005 година“ се заменуваат со зборовите: “5 март 2006 година“, во став 3 во третиот ред зборовите: “во март 2002 година (100 Јени=53,0802 денари)“ се заменуваат со зборовите: “на денот на уплатата“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3564/2
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1203.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35008 Основен суд Кичево, Програма 12- Судска администрација, потставката 425219 - Одржување на софтверска и хардверска опрема се намалува за 28.646,00 денари, а потставката 423111-Пошта се зголемува за 28.646,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3502/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1204.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 04006 Јавното правобранителство на Република Македонија, Програма 11-Администрација, потставката 424111-Канцелариски материјали се намалува за 50.000 денари, потставката 423112 - Телефон и телефакс се зголемува за 50.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3503/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1205.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 05001 Министерство за одбрана, Програма 11 Администрација, потставка 420122-Патување во странство-патни расходи се зголемува за 816.510 денари, потставката 468111-Реконструкција на градежни објекти се намалува за 300.000 денари, потставката 463213 - Купување на клима уреди се зголемува за 300.000 денари. Во Програма 12 АРМ, потставката 423211-Горива и масла се намалува за 2.816.510 денари, потставката 425113-Поправка и сервис на хеликоптери се намалува за 7.943.690 денари, потставката 426116-Други здравствени услуги се намалува за 2.000.000 денари, потставката 420111-Патување во земјата - хранарина се зголемува за 1.223.000 денари, потставката 424414-Материјали за одбрана се зголемува за 6.720.690 денари, потставката 424511 - Лекови се зголемува за 2.000.000 денари, потставката 426513 - Обука и преквалификација се зголемува за 2.000.000 денари. Во Програма 14-ЦВЗУ потставката 422114 - Течни горива се намалува за 3.500.000 денари, потставката 421111 -Електрична енергија се зголемува за 2.300.000 денари, потставката 421112-Водовод и канализација се зголемува за 1.200.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3558/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1206.

Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК**

1. На работниците од АД "КАРПОШ ДЕКОР" од Крива Паланка да им се исплати паричен надоместок по основ на структурни реформи во вкупен износ од 17.504.500,00 денари.

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот на Република Македонија, Раздел 09002-Министерство за финансии-функција на државата, Програма 12-функција, Ставка 443, Потставка 443312 - Надоместок по основ на структурни реформи.

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3513/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1207.

Врз основа на член 14 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР****Член 1**

Деловниот простор кој во катастарската евиденција се води на име Народна банка на Република Македонија, изграден на К.П. бр. 11705, на ул. "Васил Главинов" бр. 3, Имотен лист бр. 42064, КО Центар 1 - Скопје, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 1.422,00м², се распоредува на користење на Министерството за економија.

Вредноста на деловниот простор изнесува 2.328.604,00 ЕУР, односно 142.126.112,00 денари.

Член 2

Се задолжува Народната банка на Република Македонија и Министерството за економија да извршат примопредавање на деловниот простор кој е предмет на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3582/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1208.

Врз основа на член 4 и 27 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ****Член 1**

Се дозволува замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое претставува К.П. 57 во површина од 18.150м², 6 класа во м.в. "Голема Браненица" КО Паралово - Битола, заведено во Имотен лист бр. 92, сопственост на Република Македонија, со земјоделско земјиште кое претставува 37/484 дел од К.П. 78 во површина од 16.543м², 4 класа во м.в. "Класина" КО Гнеотино - Битола, заведено во Имотен лист бр. 174, сопственост на Ване Галевски од Битола, со стан на ул. "Босна" бр. 37.

Член 2

Договорот за замена за правото на сопственост на земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1132/3-02
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1209.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
НАБАВКА НА ПРАВОСМУКАЛКИ ЗА ЧИСТЕЊЕ
ВОЗДУХОПЛОВИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка на правосмукалки за чистење воздухоплови, бр. 02-893/6 од 12.06.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 6.06.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2959/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1210.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка на основни средства бр. 02-893/5 од 12.06.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 6.06.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2960/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1211.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗВЕДБА НА САНАЦИЈА НА ПОЗИЦИИ НА
ПРИСТАНИШНА ПЛАТФОРМА НА АЕРОДРОМ
СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изведба на санација на позиции на пристанишна платформа на Аеродром Скопје, бр. 02-893/8 од 12.06.2003 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 6.06.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2961/1
21 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1212.

Врз основа на член 92 од Законот за минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ
СУРОВИНИ

Член 1

Во Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/2003), после членот 6, се додава нов член 6-а, кој гласи:

„Член 6-а

Вредноста на произведените минерални суровини од член 3 на оваа одлука, изразена во бодови по единица производ изнесува:

1. Енергетски суровини:	
1.1. Јаглен (површинска експлоатација)	300
1.2. Јаглен (подземна експлоатација)	400
1.3. Геотермална вода	15
2. Металични минерални суровини:	
2.1. Оловна руда (подземна експлоатација)	100
2.2. Цинковна руда (подземна експлоатација)	100
2.3. Бакарна руда (површинска експлоатација)	125
2.4. Никелна руда (површинска експлоатација)	375
2.5. Останати руди	125
3. Неметални минерални суровини, украсен камен и градежно - технички камен	
3.1. Украсен камен	
3.1.1. Мермер комерцијален блок	5.000
3.1.2. Мермер-томболон	1.500
3.1.3. Гранит-комерцијален блок	2.500
3.1.4. Гранит томболон	700
3.1.5. Травертин комерцијален блок	2.600
3.1.6. Травертин - кршен камен	800
3.1.7. Оникс комерцијален блок	2.500
3.2. Градежно-технички камен	200
3.3. Глина	
3.3.1. Керамичка	225
3.3.2. Бентонитска	200
3.3.3. Лапорец	150
3.4. Останати неметални суровини	
3.4.1. Песок чакал	350
3.4.2. Кварц	300
3.4.3. Кварцит	150
3.4.4. Туф	100
3.4.5. Дијатомејска земја	100
3.4.6. Останати неметални минерални суровини	100
4.0. Скапоцени и полускапоцени камења	3.000
5.0. Подземни води и природни гасови	
5.1. Подземни води	
5.1.1. Минерални води	5.000
5.1.2. Вода за пиење	2.000
5.2. Јагленороден двооксид CO ₂ и други гасови	500“

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Определувањето на концесискиот надоместок по произведена минерална суровина се пресметува по следната формула:

$$B = K_p \times B_p \times P \times B_b$$

каде што е:

B - Висина на надоместокот на произведената минерална суровина во денари;

Кп - Количина на произведена минерална суровина изразена во компактна маса во м³;

Вп - Просечна вредност на произведената минерална суровина изразена во бодови;

П - Процент определен за конкретната минерална суровина;

Вб - Вредност на бодот за пресметковниот период - година, зависно од движењето на животните трошоци во пресметковната година во Република Македонија.

Вредноста на бодот, Вб изнесува еден денар.

При определувањето на просечната вредност на произведената минерална суровина, земено е предвид видот на минералната суровина, начинот на експлоатација и податоците за остварените просечни пазарни цени на минералната суровина во Република Македонија.

Износот за концесиониот надоместок за поедини видови на минерална суровина во компактна состојба по единица производ изразен во бодови изнесува:

Ред. бр.	Минерална суровина	Ед. мера	Вп-Вредност на произведената мин. суровина (бодови)	П-Процент за концесиони надоместок (%)	Износ на концесиони надоместок по единица производ /Вп x П/ (бодови/м ³ ,t)
1.0.	Енергетски суровини				
1.1.	Јаглен (повр. експлоатација)	м ³	300	1	3,0
1.2.	Јаглен (подзем.Експлоатација)	м ³	400	0,5	2,0
1.3.	Геотермална вода	м ³	15	2	0,3
2.0.	Металични минерални суровини				
2.1.	Оловна руда (подземна експлоат.)	м ³	100	2	2,0
2.2.	Цинковна руда (подземна експлоат.)	м ³	100	2	2,0
2.3.	Бакарна руда (површинска експлоат.)	м ³	125	4	5,0
2.4.	Руда на никел (површинска експлоат.)	м ³	375	4	15
2.5.	Останати руди	м ³	125	4	5
3.0.	Неметални минерални суровини				
3.1.	Украсен камен				
3.1.1.	Мермер мерц.блок	м ³	5.000	5	250
3.1.2.	Мермер-томболон	м ³	1.500	5	75
3.1.3.	Гранит-комерц.блок	м ³	2.500	5	125
3.1.4.	Гранит-томболон	м ³	700	5	35
3.1.5.	Травертин-ком.блок	м ³	2.600	5	130
3.1.6.	Травертин-кршен камен	м ³	800	5	40
3.1.7.	Оникс - ком.блок	м ³	2.500	5	125
3.2.	Градежно-технички камен	м ³	200	3	6
3.3.	Глина				
3.3.1.	Керамичка	м ³	225	2	4,5
3.3.2.	Бентонитска	м ³	200	2	4,0
3.3.3.	Лапорец	м ³	150	2	3,0
3.4.	Останати неметални минерални суровини				

3.4.1.	Песок	м ³	350	2	7,0
3.4.2.	Чакал	м ³	300	2	5,0
3.4.3.	Кварц	м ³	150	2	3,0
3.4.4.	Туф	м ³	100	2	2,0
3.4.5.	Дијатомејска земја	м ³	100	2	2,0
3.4.6.	Останати неметални минерални суровини	м ³	100	2	2,0
4.0.	Скапоцени и полускапоцени камења	м ³	3.000	5	150
5.0.	Подземни води и природни гасови				
5.1.	Подземни води				
5.1.1.	Минерални води	м ³	5.000	1	50
5.1.2.	Вода за пиење	м ³	2.000	1	20
5.2.	Јагленороден двооксид CO ₂ и други гасови	t	500	5	25

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3530/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1213.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за земјоделско земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/98 и 18/99) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ, ВО СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА, НА ПЛОДОУЖИ- ВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат категориите на социјално необезбедени лица, условите, критериумите и роковите за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата, на плодоуживање.

Член 2

Во полза на лица:

- корисници на социјална помош кои се способни за работа и социјално обезбедени, согласно Законот за социјална заштита;

- невработени корисници на паричен надоместок, согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност;

- на кои им престанало правото на паричен надоместок, во рок од година дена од престанокот на правото на паричен надоместок;

- невработени и евидентирани како невработени над една година во Заводот за вработување;

- вработени кај работодавец, што користат земјоделско земјиште во државна сопственост, за кое не се плаќани плати и придонеси од плата над 1 година;

- социјално необезбедени - земјоделци без сопствена земја.

Владата на Република Македонија дава на плодоуживање земјоделско земјиште во сопственост на државата, врз основа на одредбите на оваа одлука.

Член 3

За давање на плодуюживање на земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство обезбедува земјоделско земјиште во државна сопственост од:

- слободното и досега неиздаденото земјоделско земјиште под концесија, долгорочен или краткорочен закуп, по одредбите од Законот за земјоделско земјиште;
- земјоделското земјиште по раскинатите договори со закупците и концесионерите;
- земјоделското земјиште согласно Програмата на Владата по член 11 од Законот за земјоделско земјиште;
- земјоделското земјиште кое државата ќе го добие во сопственост по основ на подарок, размена, купопродажба или по друг законски основ;
- земјоделското земјиште кое по закон, прописи донесени врз основа на закон или поединечни акти на судови или други државни органи, ќе премине во државна сопственост или ќе се врати во владение на државата.

Член 4

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по обезбедување на земјоделското земјиште за давање на плодуюживање според член 3 од оваа одлука, го известува Министерството за труд и социјална политика, доставувајќи му ги податоците за земјоделското земјиште кое може да се издаде на плодуюживање.

Член 5

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по утврдување на земјоделското земјиште од член 3 од оваа одлука, објавува јавен оглас за доделување на плодуюживање на земјоделско земјиште и ги повикува заинтересираните, што ги исполнуваат условите од член 2 на оваа одлука, да поднесат барање за доделување на земјоделско земјиште на плодуюживање.

Рокот за поднесување на барање по јавниот оглас, не може да биде покус од 8, ниту подолг од 30 дена.

Јавниот оглас се објавува на локалните медиуми на подрачјето каде се наоѓа земјиштето што се нуди на плодуюживање, во подрачната единица на Заводот за вработување и во Центарот за социјална работа.

Примерок од јавниот оглас, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува до Заводот за вработување и Центарот за социјална работа, заради информирање на заинтересираните и за нивно евидентирање во службите.

Барањата за доделување на земјиште на плодуюживање, во текот на траењето на огласот, се доставуваат до Заводот за вработување, односно Центарот за социјална работа, за лицата кои се водат во евиденцијата, а за земјоделците кои не се социјално обезбедени и без сопствена земја, до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што го покрива подрачјето на кое се наоѓа земјиштето што се нуди на плодуюживање.

Пријавените кандидати треба да достават доказ за статусот, односно за условите потребни за доделување на земјиште на плодуюживање.

Списоците на пријавените кандидати, со барањата и соодветните документи за статусот од Заводот за вработување, Центарот за социјална работа и Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се доставуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Комисијата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, формирана врз основа на член 52 од Законот за земјоделско земјиште ја спроведува постапката по јавниот оглас.

Комисијата е должна во рок од 15 дена од доставување на списоците од член 5 став 7 од оваа одлука, да одлучи по поднесените барања.

Во одлуката треба да стои името и презимето на носителот што го добил правото на плодуюживање,

површината на земјиштето што го добил на плодуюживање, класата на земјиштето, културата, назив на местото каде се наоѓа, катастарските ознаки и други податоци за идентификација на земјоделското земјиште што се дава на плодуюживање.

Член 7

Доколку на огласот се појават повеќе кандидати за парцелите на земјоделско земјиште што се дава на плодуюживање, приоритет имаат лицата, според редоследот утврден во член 2 на оваа одлука.

Член 8

Против одлуката на Комисијата за доделување на земјоделско земјиште на плодуюживање, незадоволните учесници можат да поднесат приговор, во рок од 8 дена до Комисијата при Владата на Република Македонија формирана согласно член 57 став 3 од Законот за земјоделско земјиште.

Член 9

По конечноста на одлуката од член 6 од оваа одлука, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со лицата што добиле право на плодуюживање, заклучува писмен договор.

Договорот задолжително содржи:

- податоци за земјиштето кое се дава (катастарски ознаки, површина, местност каде се наоѓа, култура и др.);
- времетраење на договорот;
- висина на надоместокот за користење;
- условите за раскинување на договорот;
- условите за продолжување на договорот;
- како и други услови утврдени со закон.

По еден примерок од договорот, по неговото потпишување, се доставува до Заводот за вработување, Центарот за социјална работа и подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во договорот се определува и помошта која државата ја обезбедува за почнување на плодуюживањето, врз основа на претходно донесената одлука на Владата на Република Македонија за видот и висината на помошта за корисниците на правото на плодуюживање по оваа одлука.

Член 10

Времетраењето на договорот за давање на земјоделско земјиште на плодуюживање, не може да биде покус од 3 години, ниту подолг од 5 години и истиот може да се продолжи.

Член 11

Земјоделското земјиште во државна сопственост ќе се издава на плодуюживање според податоците утврдени во катастарската евиденција.

Парцелизација на поголемите површини во помали заради обезбедување минимум услови за земјоделско производство за плодуюживателот, ќе се изврши од страна на Државниот завод за геодетски работи.

Воведувањето во владение на плодуюживателите ќе се врши со записник од страна на Комисија составена од претставници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот завод за геодетски работи и од единицата на локалната самоуправа од подрачјето каде што се наоѓа земјоделското земјиште што се дава на плодуюживање.

Член 12

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, го спроведува поединечното извршување на оваа одлука.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3590/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1214.

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСОВИОТ
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Финансовиот план за работа на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје, за 2003 година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1260/1
7 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1215.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.07.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за стопанисување со пасиштата за 2003 година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1260/1
7 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1216.

Врз основа на член 5 од Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/2003), Координативното тело за спроведување на Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето на седницата одржана на 23 јули 2003 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПШТАТА СИГУРНОСТ
ПРЕКУ ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ НА ОГНЕНО
ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

1. ВОВЕД

Недозволената трговија со оружје, како еден од потешките облици на криминал, последниве години во Република Македонија бележи поголем пораст. Тоа се потврдува со извршените анализи и согледувања на Министерството за внатрешни работи за зголемениот број кривични дела во оваа област и зголемените одземени количества огнено оружје, муниција и експлозивни материји што лицата нелегално го поседуваат.

Оваа состојба се јави како рефлексција на сиплет на неповолни економски, политички и безбедносни состојби на Балканот, особено по дезинтеграцијата на поранешната СФР Југославија, војните во Босна и Херцеговина и Хрватска, вооружените судири и нереди во СР Југославија-Косово и Јужна Србија, нередите и беззаконието во Албанија, како и настаните во Република Македонија во текот на 2001 година и присутните транзициони и економски процеси во земјата.

Географската положба на Република Македонија, како средиште на коридорите што го сочинуваат т. н. балкански пат, условува голем дел од криминалните активности, вклучувајќи ја и трговијата со оружје, да се одвиваат низ нејзината територија. Врз основа на наведеното се претпоставува дека во Република Македонија нелегално се поседуваат значајни количества оружје, муниција и експлозивни материји.

Имајќи ја предвид актуелната состојба на неовластено поседување на огнено оружје, муниција и експлозивни материји, од една страна, и активностите што до сега се преземаат во рамките на процесот за стабилизација на мирот и безбедноста на земјите од регионот на Балканот и за нивниот економски развој и просперитет, од друга страна, како императив се налага преземањето на организирана акција за собирање на огненото оружје, муницијата и експлозивните материји што неовластено ги поседуваат граѓаните во Република Македонија, и тоа во законска постапка со што се гарантира дека ќе се воспостави целосен увид и контрола на начинот на постапување при собирањето на оружјето и ќе се избегнат последователни нелегални активности.

Во периодот од 1998 до 2003 година, забележана е експанзија на нелегална трговија со оружја и во тој период се регистрирани 883 кривични дела (недозволено држење оружје или распрскувачки материји), за што се поднесени кривични пријави против 1.228 сторители, а запленети се 9.876 парчиња оружје, од кои 3.119 војничко, 571 ловно, 279 спортско и 5.910 друго, како и 477.984 парчиња муниција, 10 тона и 927 килограми експлозив.

Врз основа на проверките извршени во регистрите на Министерството за внатрешни работи, заклучно со 31.03.2003 година, регистрирани се вкупно 155.992 парчиња оружје со дозвола.

Спроведувањето на организираното доброволно собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји ќе биде во функција на оневозможување на употребата на оружје против највиталните безбедносни интереси на Република Македонија, нејзиниот мир и стабилност, мирот и стабилноста на земјите во регионот и ќе создаде гаранции дека тоа нема да се употреби во меѓусебни пресметки на граѓаните.

Разгледувајќи ги можните модалитети на спроведување на акцијата и притоа имајќи ги особено предвид актуелните состојби, потреби и можности на државата и процените за успешност на акцијата, Република Македонија, со Законот за доброволно предавање и собирање на огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето се одлучи за модусот на доброволно предавање на оружјето во определен законски рок, без идентификација на сопствениците на оружјето, што понатаму ќе значи ослободување од гоњење за дејствијата што претставуваат кривично или друго казниво дело. Со овие активности ќе се врши и легализација на оружјето согласно закон¹ што граѓаните неовластено го поседуваат, а за кое може да се издаде дозвола за оружјето, доколку граѓаните поднесат барање за легализација.

Со потпишување на подготвителниот Документ меѓу УНДП и Владата на Република Македонија за контрола на малото оружје во Македонија отпочна соработката со УНДП на полето на формирање долгорочна национална стратегија за контрола на оружјето во Македонија, која ќе се реализира преку имплементација на повеќе активности, меѓу кои и имплементација на моделот "Оружје за развој".

Активностите се насочени, пред се, кон намалување на прекумерната акумулација и циркулација на оружје,

¹ Закон за набавување, поседување и носење оружје ("Службен весник на РМ" бр. 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на РМ" бр. 26/93).

зголемување на општата безбедност преку намалување на ненамерните убиства и повреди предизвикани од несоодветна употреба на оружјето меѓу цивилите, како и давање поддршка на Владата за обезбедување на сигурноста на граѓаните.

Процесот за доброволно предавање и собирање на огнено оружје ќе придонесе за повторно воспоставување на довербата меѓу граѓаните, ќе претставува чекор напред до безбедноста и стабилноста и ќе се создаде услови за економско опоравување и одржлив развој.

Водечки принципи при изготвувањето на овој проект, кој произлегува од целокупното искуство на УНДП за контрола и намалување на оружјето, како и од досегашните активности во неколку држави, се еднаквоста и неутралноста со цел да се избегне претставата дека целокупниот проект се спроведува за сметка на една или друга заедница.

Помошта на УНДП се состои во поддршка на Владата на Република Македонија во изработката на правна и оперативна рамка и во развојот, подготовката и спроведувањето на процесот на доброволното предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето.

Подготвителните активности вклучуваат:

1) изработка на правна и оперативна рамка во националната програма за зголемување на општата безбедност, преку доброволно предавање на оружјето каде што спаѓаат и оперативните процедури за собирање на оружје, регистрирање, безбедно складирање и негово уништување;

2) подигнување на јавната свест преку градење на клима на доверба, вклучување на единиците на локалната самоуправа и на невладиниот сектор, медиумска кампања, интензивирање на дијалогот меѓу заедниците, размена на информации, развој на свеста кај младите, како и вклученост на граѓаните и локалната самоуправа во процесот на планирање на доброволното собирање на оружјето;

3) развој на програма за прашања поврзани со прекуграничниот криминал и зајакнување на граничната контрола;

4) соработка со ОБСЕ за полициско работење во заедница, вклучувајќи прашања поврзани со малото оружје и

5) изградба на долгогодишна стратегија за намалување на количеството на оружје во Македонија, преку дефинирање на параметрите за имплементација на моделот "Оружје за развој".

2. ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Со оваа програма се утврдува начинот на намалување на оружјето, собирањето, складирањето и уништувањето на предаденото оружје, како и легализација на оружјето што граѓаните неовластено го поседуваат, а за кое може да се издаде дозвола за поседување и носење на оружје во согласност со закон.

Со имплементирање на Националната програма треба да се остварат следниве основни цели:

- градење на мирољубиво општество во кое ќе се почитува законот и редот, граѓанските слободи и човековите права;

- зголемување на општата сигурност во Република Македонија;

- подигање на свеста кај граѓаните за проблемите со нелегалното поседување и држење огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за потребата од намалување на присуството на оружјето како причина за потенцијално насилство;

- намалување на достапноста на оружјето, муницијата и експлозивните материји на илегалниот пазар, редудирање и контролирање на оружјето што нелегално се поседува;

- намалување на бројот на казнивите дела и несреќните случаи предизвикани со огнено оружје и експлозивни материји;

- законитост во поседувањето огнено оружје и превенција од конфликти.

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Националната програма се заснова на следниве принципи:

- програмата е национална, а не политичка;

- граѓаните го предаваат оружјето врз основа на јавен повик за доброволно предавање на оружјето;

- при предавањето на оружјето нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предаваат оружјето;

- против лицата кои доброволно ќе го предадат оружјето нема да се преземаат кривични или прекршочни мерки;

- спроведување на безбедна, јавна и транспарентна акција на собирање и уништување на оружјето и

- спречување на злоупотребата на огненото оружје, муницијата и експлозивните материји за време на собирањето и уништувањето.

4. СТРАТЕШКИ АКТИВНОСТИ

Стратешките активности кои треба да се преземат за успешна реализација на оваа задача се:

- сеопфатни активности што ќе придонесат за вклучување на целото население, како главен услов за успех;

- организирање медиумска кампања преку средствата за јавно информирање за успешно дејствување врз јавното мислење и придонесување за создавање на свест и совест за опасноста што произлегува од чувањето на оружје и други експлозивни средства и муниција неовластено и на недозволен начин;

- формирање на локални и регионални комисии за прифаќање, евиденција и складирање на предаденото оружје;

- одредување место за работа и комуникација со локалното население, на кое ќе се врши медиумска кампања со цел објаснување на акцијата и влевање доверба и храбрење за поттикнување на соработка за доброволно предавање на оружјето и експлозивните материји;

- формирање регионални комисии-пунктови за уништување на оружјето;

- одредување на местата за работа, како и одредување на време за предавање на оружјето, муницијата и експлозивните средства;

- одредување објекти за складирање на оружјето, чување, евиденција, транспорт до местото на уништување, негово уништување и друго;

- подготвување на упатства за работа на комисиите кои ќе го прифатат оружјето со појаснување за посебна процедура за предавање на експлозивните материји и другите средства кои граѓаните доброволно ќе ги предаваат, како и преземање соодветни мерки за обезбедување на одредените пунктови каде што ќе се собира оружјето, муницијата и експлозивните материји;

- преземање соодветни мерки на контрола и обезбедување на територијата и личната безбедност за време на траењето на предавањето на оружјето во рокот предвиден со закон (45 дена);

- во овој период активно ќе се следи реализацијата на задачата преку дневни, неделни и целосни извештаи изготвени од страна на локалните комисии-пунктови, кои ќе бидат доставени до Координативното тело за спроведување на доброволното собирање оружје, муниција и експлозивни материји. Координативното тело ќе подготви извештај до Собранието на Република Македонија;

- организирање на акција за собирање на оружјето на теренот;

- уништување на предаденото оружје, муниција и експлозивни материји;

- легализација на огненото оружје што може да се поседува и носи врз основа на дозвола за оружје;
- преземање на сите потребни мерки за гаранција на анонимноста на оние кои го предаваат оружјето, муницијата и експлозивните материи за уништување;
- преземање на сите потребни мерки за гаранција дека избраните набљудувачи ќе можат да ги следат сите активности на предавачот, регистрацијата, транспортот, складирањето и уништувањето на оружјето, муницијата и експлозивните материи;
- преземање на соодветни мерки за обезбедување на сигурноста при предавањето на оружјето, муницијата и експлозивните материи, како и на вклучениот персонал и набљудувачите и
- преземање на соодветни мерки за обезбедување на медицинска помош и план за евакуација во случај на несреќа.

5. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ АКТИВНОСТИ

5.1. Медиумска кампања

Организирањето на медиумска кампања следниве параметри:

- изработка на медија-план;
 - осмислување на порака со која ќе се води и претставува кампањата;
 - дистрибуција на информации преку летоци, спотови, документарни филмови, контактни емисии, дневен и периодичен печат;
 - идентификување на улогата и активностите на здруженијата на новинарите;
 - идентификување на улогата на медиумите;
 - организирање на форуми за дискусија (јавни дебати);
 - вклучување на единиците на локалната самоуправа и домашните невладини организации во медиумската кампања и координација на активностите на локално ниво и
 - постојано информирање на јавноста за целокупните резултати на акцијата за собирање на оружјето.
- За реализација на оваа задача од посебно значење е помошта што ја дава УНДП.
- Со цел за вклучување на целото население и акцијата да добие национален, а не политички карактер ќе се подготви посебна програма за медиумската кампања, за што ќе се подготви посебна програма за медиумската кампања, за што се очекува помош од УНДП во насока на координирање на работите и активностите со средствата за јавно информирање.
- Во подготовките и за време на траењето на акцијата, ќе бидат вклучени и невладините организации.

5.2. Организирање на акција за собирање на оружје-то на теренот

Акцијата за собирање на оружјето што неовластено се поседува и држи во Република Македонија, како и за легализација на оружјето што граѓаните неовластено го поседуваат ќе се спроведува во периодот од 01.11.2003 година до 15.12.2003 година.

Оружјето ќе се собира со следната динамика:

- првите и последните десет дена секојдневно, а во останатиот период еднаш неделно и тоа: од 01.11.2003 до 10.11.2003 година и од 06.12.2003 до 15.12.2003 година, ќе се одвива секојдневно, а од 11.11.2003 до 05.12.2003 година еднаш неделно.

Предавањето на оружјето ќе се врши во пунктовите на реонот на секоја општина на целата територија на Република Македонија, според план кој ќе го одобри Координативното тело.

Поради искуството во врска со ризикот при ракување и транспортот на експлозивните средства, УНДП ќе учествува во определувањето на процедурата за собирање на експлозивните материи со цел за успешно имплементирање на оваа програма.

а) Формирање на комисии

Координативното тело ќе формира 123 комисии, односно во секоја општина по една, во согласност со закон.

Комисиите ќе бидат составени од пет члена, еден претставник од Министерството за внатрешни работи - од административниот дел, еден претставник од Министерството за одбрана - од административниот дел, еден претставник од Министерството за правда и двајца претставници од органот на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа пунктот, каде што ќе се собира доброволно предаденото оружје.

Лицата од министерствата што се во состав на комисијата ги предлагаат соодветните министерства, додека од единицата на локалната самоуправа советот на локалната самоуправа, а ги именува Координативното тело.

Координативното тело, ќе формира и шест регионални комисии со ист состав, како и локалните комисии, заради координација на активностите на локалните комисии. Реонот на работа на секоја регионална комисија ќе биде територијата на соодветната изборна единица.

Имајќи предвид дека можат да бидат предадени разни видови, марки и калибри на оружје, потребно е да се обезбеди присуство на стручни лица во составот на комисиите, кои ќе го прифатат оружјето.

Со комисијата раководи претседател, претставник на локалната самоуправа, што ќе го именува Координативно тело.

Комисијата има и секретар. Секретарот на советот на локалната самоуправа е и секретар на комисијата и тој ги врши административните и книговодствените работи на комисијата.

Лицата кои ќе бидат предложени за членови на комисијата за собирање на оружје што доброволно се предава треба да бидат афирмирани личности со авторитет и уживаат доверба кај граѓаните.

При составот на комисиите, ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на етничките заедници во локалната самоуправа, како и за половата застапеност.

Локалните комисии во текот на својата работа ќе им овозможат на членовите на меѓународните организации, на невладините организации и здруженија на граѓани, да ја следат целосно работата на комисијата при собирањето на оружјето.

За правилна работа на локалните комисии, Координативното тело ќе подготви упатство за работа.

По формирањето на комисиите ќе се организира обука за членовите на комисиите за правилно извршување на задачите.

б) Формирање на регионални комисии-пунктови за уништување на оружјето

Предаденото оружје, треба да се складира и чува во прописно обезбедени објекти.

Предаденото оружје јавно ќе се уништи во присуство на комисија во состав:

- еден претставник од Министерството за внатрешни работи;
- еден претставник од Министерството за одбрана;
- еден претставник од Министерството за правда и
- двајца претставници од заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија.

Горенаведените лица ги предлагаат соодветните државни органи, а ги именува Координативното тело, Координативното тело го именува и претседателот на комисијата.

Заради уништување на собраното оружје што доброволно е предадено од страна на граѓаните, во зависност од видот на оружјето, ќе се ангажираат стручни лица кои ќе ги одреди Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Стручните лица, покрај уништувањето, ќе го организираат и транспортот на средствата од локалните комисији до местото за уништување, односно до складиштето, каде што ќе биде сместено до неговото уништување.

Уништувањето ќе се врши јавно во реонот определен за тоа од страна на стручната комисија, за што претходно ќе бидат известени средствата за јавно информирање и меѓународните организации, невладините организации и здруженија на граѓани, чии претставници можат да присуствуваат при уништувањето на оружјето.

в) Одредување на местото за собирање на оружјето

При одредување на местото за работа на Комисијата за собирање на оружјето што граѓаните доброволно ќе го предаваат, треба да бидат исполнети следниве услови:

- да е подалеку од населено место поради безбедност во случај на евентуална несреќа при работа;
- да не е покрај пат кој се користи за време на работа на комисијата;
- да се обезбеди градобран или буре со песок со метална цевка, за да се провери дали оружјето е празно, односно да се испразни ако е наполнето;
- да има лесен приод и друго;
- да се консултира УНДП во врска со локацијата и регулациите за поставувањето на пунктовите.

г) Евиденција на собраното оружје

По прегледот, стручното лице пополнува соодветен формулар - материјална листа за применото оружје, отвора евидентен материјален картон за секој вид посебно и се оформува документација за материјално книговодство, со која се задолжува ракувачот, кој ќе ги чува средствата, до предавање до комисијата за уништување. Документацијата од материјалното книговодство, оформена при примањето на оружјето, по уништувањето се чува заедно со записникот за уништување.

д) Објекти за складирање и чување

Оружјето и муницијата што ќе се собере од калибар до 12 милиметри ќе се чува во складиштата на АРМ, за што ќе се задолжат ракувачите со оружје од соодветните органи.

Експлозивните средства и муницијата од калибар над 12 милиметри по оценување на опасност на стручното лице во комисијата за собирање, да се смести во соодветни наменски магацини или веднаш да се транспортира на определено место. Ако за тоа нема услови, тогаш треба да се преземат мерки за уништување од страна на стручните лица. Во вакви случаи да не се чека 90 дена за уништување, туку стручната група да оди на местото на настанот и таму да одлучи.

ѓ) Транспорт на оружјето и експлозивните материи

Оружјето собрано на локално ниво, од местото каде што работи комисијата до регионалното складиште на АРМ ќе го транспортираат единиците на АРМ, зависно од тоа во кое складиште ќе се чува, додека од регионалното складиште до местото за уништување превозот ќе го врши Министерството за внатрешни работи или АРМ зависно од тоа која екипа ќе врши уништување на истото.

За време на транспортот да се преземаат сите мерки, согласно со прописите и правилата за транспорт на оружје, муниција и експлозивни материи.

Комисијата за уништување на оружјето го следи транспортот на оружјето се до неговото складирање и уништување.

е) Уништување на оружјето, муницијата и експлозивните материи

Уништувањето на оружјето, муницијата и експлозивните материи го вршат стручни групи, составени од претставници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Групите ќе направат сопствен план и друга документација за уништување на оружјето, муницијата и експлозивните материи, согласно со прописите и правилата што ја регулираат оваа постапка.

Групата подготвува записник за уништеното оружје и записникот го оверуваат со свој потпис најмалку три члена од Комисијата за уништување на оружјето, муницијата и експлозивните материи. Комисијата има право да провери дали се уништува собраното оружје по вид, марка, калибар и број, ако смета дека тоа е потребно за правилно вршење на својата задача.

Оружјето може да се уништи со фрлање во печка за топење на метали, газење со валјак или сечење, за што одлука донесува екипата за уништување. Оружјето ќе биде уништено со топење во печки на "Макстил" - Скопје, а муницијата и експлозивните материи по пат на експлозија на воените полигони "Криволак" и "Стенковец".

Во врска со методологијата за уништување на оружјето УНДП ќе учествува со давање технички совет.

ж) Обезбедување на работните точки за собирање на оружјето, муницијата и експлозивните материи

За обезбедување на работните точки за доброволно предавање и собирање на огненото оружје, муницијата и експлозивните материи и за легализацијата на оружјето ќе се преземат соодветни мерки во договор со надлежните органи.

Националната програма ќе се достави до меѓународните организации (НАТО, ЕУ, ОБСЕ и други) со цел за нивно ангажирање на одредени пунктови.

з) Контрола и обезбедување на територијата и границата

Бидејќи за време на доброволното предавање на оружјето, муницијата и експлозивните материи нема да се поведува кривична или прекршочна постапка за сите оние кои недозволено располагаат со овие средства, постои можност за негова злоупотреба при транспортот на оружјето. Заради тоа потребно е поинтензивно да се врши обезбедување на целокупната територија на Републиката, но безбедносните мерки да не го попречуваат процесот на собирање на оружјето како и безбедноста на граѓаните.

с) Следење на реализацијата на задачата

Координативното тело од стручните служби ќе формира екипа за секојдневно следење на реализацијата на задачата.

и) Извештаи

За време на спроведувањето на акцијата ќе се подготвуваат дневни и неделни извештаи од страна на комисиите за собирање на оружјето, муницијата и експлозивните материи, како и завршни извештаи по извршувањето на задачата. Врз основа на овие извештаи, Координативното тело, ќе подготви и достави извештај до Собранието на Република Македонија.

ј) Легализација на оружјето

На пунктовите каде што се врши доброволно предавање на оружјето, лицата кои поседуваат оружје за кое немаат одобрение за набавување и дозвола за оружје согласно со Законот за набавување, поседување и носење оружје, можат да поднесат барање за издавање на дозвола за оружје. Образецот на барањето за издавање на дозвола за оружје пропишан од Министерството за внатрешни работи ги содржи следниве податоци: лични податоци за лицето (име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, живеалиште и адреса на станот и единствен матичен број на граѓаните), вид, марка и калибар на оружјето кое е предадено.

Барањето за издавање на одобрение за оружје преку комисиите се поднесува до Министерството за внатрешни работи. Со цел за непречено извршување на

оваа активност, Министерството за внатрешни работи ќе обезбеди доволна количина на обрасци за издавање дозвола за оружје, а управните служби на Министерството за внатрешни работи ќе се организираат за побрзо спроведување на постапката по барањата за издавање дозволи за оружје.

Министерството за внатрешни работи, без да го утврди потеклото на оружјето ќе издаде дозвола за оружје, ако лицето кое поднело барање ги исполнува условите пропишани со Законот за набавување, поседување и носење оружје.

5.3. Носители на спроведувањето на националната програма

1. Координативното тело формирано од Собрание-то на Република Македонија ќе го следи, анализира и координира спроведувањето на оперативниот план на стратешките активности, ќе ја ревидира и постојано унапредува Националната програма и ќе поднесе извештај до Собранието за спроведените активности и за количеството на предаденото оружје;

2. Регионални комисии за координација;

3. Локални комисии на кои оружјето доброволно ќе се предава;

4. Комисии кои ќе присуствуваат на уништувањето на оружјето и

5. Професионални групи од АРМ и МВР за уништување на оружјето.

5.4. Финансирање на Националната програма

- Финансиска конструкција за спроведување на Националната програма.

Потребните финансиски средства за реализација на оваа програма секој од носителите на активностите ќе ги обезбеди од свои сопствени средства.

Финансиските средства, неопходни за реализирање на активностите на Координативното тело за спроведување на Законот за доброволно предавање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето, ќе ги обезбеди Собранието на Република Македонија.

Програмата ќе се реализира и со финансиска помош од УНДП согласно со делот од Договорот склучен меѓу Владата на Република Македонија и УНДП.

5.5. Завршни одредби

Во соработка со УНДП ќе се организира донаторска конференција за зголемување на финансиските средства, кои ќе им бидат доделени на единиците на локалната самоуправа во зависност од успехот на акцијата, односно количината на доброволно предаденото оружје.

Акцијата за спроведување на доброволно предавање на огнено оружје, муниција и експлозивни материји согласно со закон ќе биде прва и последна од ваков тип. По истекот на рокот предвиден за доброволно предавање на оружјето ќе се постапува во согласност со закон.

Оваа програма се објавува во "Службен весник на Република Македонија" и во дневните весници.

Бр. 07-3020/7
30 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Координативното тело,
Г'зим Острени, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 239/03 од 30.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-40863-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ЈЗО Завод за здравствена заштита Тетово, ул. „29-ти Ноември“ бр. 73, Тетово.

Се брише досегашниот застапник д-р Ратка Ветероска в.д. директор, а се запишува новиот в.д. директор д-р Азизе Велиу.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 239/2002. (20892)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2035/03 од 30.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02048189?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на Авто сервис СЕТНЕ-Ф ТП Фадил Бајрам Кружези Скопје, ул. "Места" бр. 56.

Се запишува бришење на Авто сервис СЕТНЕ-Ф ТП Фадил Бајрам Кружези Скопје, ул. "Места" бр. 56.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2035/2003. (19349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2407/03 од 07.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 02034255?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на Друштвото за изведување градежни работи, трговија и услуги КИМПЕКС-МОНТ ДОО увоз-извоз Скопје ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Баница" бр. 23.

Се брише досегашниот управител Поповски Тихомир, а се запишува новиот управител Сашко Велкоски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2407/2003. (19350)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Ст. бр. 388/03 од 30.06.2003 година, е отворен стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГРАДИНА ИМПЕКС Мујо ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Љубин, Сарај и жиро сметка бр. 300000001070140 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02008463?-8-01-000 и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20487)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 63/2002 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија "А+Б Пласт Василиос и др." ДОО од Гевгелија, со жиро сметка бр. 200000028498010 која се води кај Стопанска банка АД Скопје.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник Драги Димовски-дипломиран економист од Струмица, ул. "Младинска" бр. 1-2.

За стечаен судија се именува Ванчо Мендизов, судија на Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетните последици кои поради тоа можеле да настанат.

Се повикуваат должниковите должници своите овврски да ги исполнуваат директно кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собирач на доверители на 16.09.2003 година во 8,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште на собрание на доверители на 7.10.2003 година со почеток во 8,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Гевгелија. (20533)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 71/03 од 11.07.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за завршни занаетчиски работи во градежништвото Стојаноски Радивој Аце "НЕВЛАЦ" Т.П. Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса, и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (20535)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 2/03 од 26.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "Билјана" Цвекарница Тодоровска Борис Сузана - Неготино, со седиште на ул. "Партизанска" бб, локал 5, со жиро сметка бр. 270-0000006142-85 при Извозна и кредитна банка АД Скопје, Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 1284/98 од 22.05.1998 година, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20536)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 53/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-поединец ЧАРЛИ Антонио Кирило Горѓиев тп-Кочани, ул. "Димитар Влахов" бр. 68, со жиро сметка бр. 210-053388320118 кај Тутунска банка АД - Скопје филијала - Кочани.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец-поединец ЧАРЛИ Антонио Кирило Горѓиев тп-Кочани се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Трговец-поединец ЧАРЛИ Антонио Кирило Горѓиев тп-Кочани да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20675)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 22/02 од 24.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АДИ увоз-извоз ДООЕЛ - Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 44, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-11144 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Подрачна единица - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АДИ увоз-извоз ДООЕЛ - Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство, трговија и услуги АДИ увоз-извоз ДООЕЛ - Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20676)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 56/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БКБ ДООЕЛ - Штип, ул. "Сутјеска" бр.

6, Штип, со жиро сметка бр. 300-080000030102 кај Комерцијална банка АД - Скопје, филијала - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги БКБ ДООЕЛ - Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство, трговија и услуги БКБ ДООЕЛ - Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20677)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 58/03 од 24.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, превоз и услуги ТИ & ДИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Дуго Село" бр. 19, Штип, со жиро сметка бр. 200-00003315-0324 кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, превоз и услуги ТИ & ДИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за трговија, превоз и услуги ТИ & ДИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20678)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 59/03 од 25.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ФОТОМАК ДООЕЛ Штип, ул. "Пиринска" бр. 24, Штип, со жиро сметка бр. 200-000021135807 кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ФОТОМАК ДООЕЛ Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ФОТОМАК ДООЕЛ Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20679)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 66/03 од 15.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Авто такси "ТИКВЕШКИ БЕЛ МЕРЦЕДЕС" ТП Стефанов Трајко Лазо од Ваташа, ул. "Васил Хадијорданов" бр. 1, со жиро-сметка бр. 2000000912017-20, во Стопанска банка АД Скопје - филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 464/98 од 26.02.1998 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20680)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 36/03 од 09.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "АГРАР" Габриела ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Булевар Македонија" бр. 7-2/3 во Кавадарци, со жиро-сметка бр. 300040000004884 во Комерцијална банка АД Скопје - Експозитура Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 11322/99 од 21.02.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20681)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 63/03 од 11.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно услужно трговско претпријатие "АУРОРА" експорт-импорт ДОО Ваташа, со седиште на ул. "Страшо Пинџур" бр. 249, со жиро-сметка бр. 41620-601-34826 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 8119/03 од 18.05.1993 година на Окружен стопански суд Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20682)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 60/03 од 11.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно услужно трговско претпријатие "БИГОР" увоз-извоз Ц.О. Кавадарци, со седиште на ул. "Индустриска" бр. 48, во Кавадарци, со жиро-сметка бр. 41620-601-23173 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Подрачна единица Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 9713/94 од 17.08.1994 година на Окружен суд Скопје, и истата не се спроведува се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20683)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 84/03 од 18.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Електро инсталатер - Сервис ТП. ИСКРА ТРАДЕ Муршадин Реџеп Османи с. Боговиње, со жиро сметка бр. 41500-601-78737 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I-Скопје, под Трег. 13917/99 од 15.02.2000 и со регистарска влошка бр. 02024978-6-09-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (20684)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 74/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт "АНА-КО-МЕРЦ" ДОО Тетово, ул. "Бл. Тоска" бр. 53, со жиро сметка бр. 41500-601-20860 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. 10929/92 од 29.09.1992 и со регистарска влошка бр. 1-24280-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (20685)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 81/03 од 18.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно тр-

говско услужно претпријатие на големо и мало "ЛИН-ДИ" увоз-извоз ц.о. с. Г. Речица, со жиро сметка бр. 41500-601-54196 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. 16287/93 од 09.11.1993 и со регистарска влошка бр. 1-43820-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (20687)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 75/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало експорт-импорт "НЕНО-КО-МЕРЦ" ДОО Тетово, ул. "Бл.Тоска" бр. 53, со жиро сметка бр. 41500-601-20881 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишан при Окружен стопански суд Скопје, под Срег. 10928/92 од 03.10.1992 и со регистарска влошка бр. 1-24561-0-0-0.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (20688)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 56/02 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги "ПОЛИН" ДОО од Гевгелија, со жиро сметка бр. 41610-601-11833 што се водела кај ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, со седиште на ул. "Слободан Митров Данко" бр. 33, Гевгелија.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник, дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20.

За стечаен судија се определува Елена Макаровска, судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на 09.09.2003 година во 9,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште на Собрание на доверители на 16.09.2003 година со почеток во 9,30 часот во сала бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (20662)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 109/03 од 01.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ташка Стојан Никовска ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 240110000021412 што се води при Балканска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд

во Штип под Трег. бр. 64/99 од 01.04.1999 година и со регистарска влошка бр. 03003965?-6-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20667)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 108/03 од 01.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Ванчо Методи Донев ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59946 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег. бр. 75/96 од 15.01.1997 година и со регистарска влошка бр. 1-75-0.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20668)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 136/02 од 05.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија, услуги и производство “Конкрит” П.О. увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-54292 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во прометот Скопје, запишано при поранешниот Окружен суд во Штип под Срег. бр. 2415/95 од 13.11.1995 година и со регистарска влошка бр. 1-13465-0.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20670)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 19/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија и услуги “Мила-ком” увоз-извоз Ц.О. Гевгелија и жиро сметка бр. 41610-601-49857 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот и се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (20671)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 16/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за

производство, трговија и услуги “УНИОНПРОМ 1” Анка и Горги ДОО од с. Негорци - Гевгелија и жиро сметка бр. 200000033087177 при Стопанска банка-Филијала Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, и веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (20672)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 10/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво “ТАЛЕБ” Дојранско Езеро ДООЕЛ од Нов Дојран, со седиште на ул. “Дојранска” бр. 81/2 и жиро сметка бр. 41610-601-71479 при ЗПП Гевгелија, сега Агенција за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, и веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (20673)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 106/2003 од 10.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги трговија на големо и мало СУПЕРБИЈА ПРО-МЕТ Андоноски Киро ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. “Бистра Планина” бр. 17, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01003653?8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, со жиро сметка бр. 30002000065607 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (20674)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 96/03 од 24.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Печатница “2-ри Август А” П.О. - Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-36035 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Одделение Штип, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20698)

Ликвидаторот Виолета Ангелова Геровска од Скопје, ул. “Чумајска” бр. 40, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 35/03 од 16.05.2003, објавува дека Претпријатието за промет ЈУГОТОН ДОО Скопје, со број на жиро-сметка 300000001058888, отворена при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20623)

Ликвидаторот Андријана Богоевска Павлеска од Охрид, с. Велгошти, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег.

бр. 1861/03 од 22.05.2003, објавува дека Друштвото за промет на големо и мало АНИВ Благој ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Антон Попов" бр. 232, со број на жиро сметка 40110-601-180052, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20571)

Во огласот за ликвидација бр.19380, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 48/2003, на стр. 41, се вршат следните исправки: во првиот ред наместо зборот "Јого" треба да стои зборот "Гого", во вториот ред по бројот 9/2 треба да стои: "стан 19", а во петтиот ред наместо зборовите: "ПОЛЕ-КОМПАНИ" треба да стојат зборовите: "ПОПЕ-КОМПАНИ".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. бр. 1631/4, м.в. "Света Петка", култура нива, класа 5, со површина од 1048м², евидентирано во Поседовен лист бр. 967, за КО Морани, и 1/2 идеален дел од земјиште на К.П. бр. 1632/3, м.в. "Света Петка", култура нива, класа 4, со површина од 128м², евидентирано во Поседовен лист бр. 581, за КО Морани, сопственост на Борис Гулевски, за вкупна цена од 4.000,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стела Лазаревска, Т. Ц. 13 Ноември, лок. 21/1, бул. "Јане Сандански", Скопје. (20496)

Се продава земјоделско земјиште, нива петта класа на К.П. бр. 151/1, план 1, скица 6, во КО Матка, на м.в. Ограда" со површина од 1140м², сопственост на Кирило Петрушевски, според Поседовен лист бр. 358 за КО Матка, за вкупна купопродажна цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (20508)

Муртиќ Елмаз од Градско, ул. "4-ти Јули" бр. 104 го продава своето земјоделско земјиште и тоа: катастарска култура пасиште, 2-ра бонитетна класа, со површина од 800м², на К.П. бр. 870/1, план 009, скица 053, м.в. "Лаки", катастарска култура нива, 3-та бонитетна класа, со површина од 1541м², на К.П. бр. 872, план 009, скица 053, во м.в. "Лаки", катастарска култура нива, 2-ра бонитетна класа, со површина од 4367м², на К.П. бр. 879, план 009, скица 053, во м.в. "Лаки" и катастарска култура нива, 2-ра бонитетна класа, со површина од 10429м², на К.П. бр. 882/1, план 009, скица 053, во м.в. "Лаки", запишани во Имотен лист бр. 313 за КО Градско, за купопродажна цена од 40.000 денари за 1м².

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-

ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани, да достават писмени понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (20538)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 96/03 од 18.07.2003 година, склучен помеѓу "Инвест банка" АД Скопје, со седиште на ул. "Македонија" бр. 9-11 во Скопје, како заложен доверител и Друштво за преработка, производство, услуги, трговија и увоз-извоз Фруктана ДОО Штип, со седиште во с. Аргулица општина Карбинци, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во решение Р.бр. 380/2003 Ино. бр. 66/2003 на 23.07.2003 година во Основниот суд во Штип. (20655)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, солемнизиран од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 97/03 од 18.07.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на кеј. "Димитар Влахов" бр. 4 во Скопје, како заложен доверител и Градежно трговско друштво "Бетон-Штип" АД Штип, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 23.07.2003 година со деловоден идентификационен број 10720030000085. (20656)

Над недвижен имот на друштвото за производство и трговија "Термопласт" Даниела ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, кој се наоѓа во Кочани: деловен простор на КП бр. 12231, зграда 1 влез 39, сутерен со површина од 56 м² заведен во Имотен лист број 13932 КО Кочани, заснован е залог на недвижен имот - хипотека од прв ред заведен кај нотарот Менче Златковска под ОДУ бр. 145/03 од 22.07.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијални Инвестициона банка а.д. Куманово, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.000.000,00 денари. (20657)

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство ЛЕДЕР експорт-импорт Кочани, кој се наоѓа во Кочани: деловен простор на КП бр. 12231 зграда 1, влез 1, приземје со површина 55 м² заведен во Имотен лист 13899 КО Кочани, заснован е залог на недвижен имот од прв ред заведен кај нотарот Менче Златковска од Кочани под ОДУ бр. 138/03 од 18.07.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 170.000 ЕУР.

Над подвижен имот-машини сопственост на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство ЛЕДЕР експорт-импорт Кочани: под А/: повеќежлебна дупчалка со хоризонтални и вертикални бургии, двострана дупла автоматска чепарица, линеарна дупла копир фреза - по Фактура бр. 019/03 од 20.06.2003 година и под Б/: автоматска паралица со транспортер 10 М и мотор од 18,50 КВ, брента со мотор 25 КВ и со автоматски вагон лентов верт. пила, ендесалтер мотори од по 4 КВ, шлајферица бартел со 3 мотора од по 4КВ, дребанг со 2 мотори дипломатик, струг со мотор од 4 КВ губиш, комбинирана машина со 1 мотор, крупна пила 1 мотор од 10 КВ, по Фактура бр. 002 од 25.03.2000 година, заснован е регистриран невладетелски залог на под-

вижни предмети од прв ред заведен кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ бр. 139/03 од 18.07.2003 година во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 170.000 ЕУР. (20658)

Се продава земјоделско земјиште: КО Глишиќ, КП бр. 767 м², дел 4, план 004, скица 004, место викано "Градиште" култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 762 м², сосопственост на Петре Неделков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1190 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (20691)

Врз основа на нотарски акт, изготвен од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 290/03 од 16.07.2003 година, заложниот должник Друштво за инженеринг и услуги во промет "М-6" Светлана и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 5, МБ 5212855, има заложено акции опишани во потврдната приватна исправа, во полза на заложниот доверител ЛХБ Интернационална банка акционерско друштво АГ, од Франкфурт на Мајна, СРГ, кој залог е запишан во Централниот регистар - заложен регистар на РМ. (20530)

Врз основа на приватна исправа - Договор за регистриран залог на подвижни предмети, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 283/03 од 04.07.2003 година, заложниот должник Гостилница ТП КАЈ СИМЕ Столевски Симеон од Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 178-а во Скопје, МБ 5224420, има заложено свои подвижни предмети-деловна опрема, опишани во потврдната приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е запишан во Централниот регистар - заложен регистар на РМ. (20531)

Се објавува засновање на залог над подвижни предмети, заведен под единствен деловоден идентификационен број на документот 10120030000826 при Централниот - регистар-регистар за залог на подвижни предмети и права, сопственост на заложниот должник Градежно друштво Гранит АД Скопје, со нотарски акт - Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 356/03 од 18.07.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весова со службено седиште во Скопје, Општина Горче Петров, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 13.700.000,00 ЕУР. (20579)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 340/03 од 14 јули 2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за централно греење Скопје СЕВЕР АД Скопје, со седиште на ул. "Лазо Трповски" бб во Скопје и Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, со седиште на ул. "Лондонска" бб во Скопје, како заложни должници, засновано е залож-

но право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложните должници, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 22.07.2003 година со единствени деловодни идентификациони броеви 10120030000811 и 10120030000812. (20585)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 371/03 од 24 јули 2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија, транспорт и угостителство ТРЕБОМИР ДООЕЛ увоз-извоз - Пехчево, со матичен бр. 4274806, со седиште на ул. "Киро Медарски" бр. 37 во Пехчево, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 25.07.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000827. (20586)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 365/03 од 22 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трговија, и маркетинг на големо и мало ЕНДОМАК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. "Младинска" бр. 277 Струмица, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 23.07.2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030000817. (20587)

Врз основа на Договор за залог врз недвижен имот, со својство на извршна исправа потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ број 363/03 од 22 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар сервис и поправки на електрични производи - Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: деловна зграда на бул. "3-та Македонска бригада", Скопје, изграден на КП 1851, дел 1, зграда 9, влез 1, кат 01, со намена 00550, со површина од 270 м²; КП 1851, дел 1, зграда 9, влез 1, кат 2, со намена 00550, со површина од 291 м²; КП 1851, дел 1, зграда 9, влез 1, ПР, со намена 00550, со површина од 579 м²; КП 1851, дел 1, зграда 10, влез 1, ПР, со намена 00550, со површина од 1905 м²; КП 1851, дел 1, зграда 11, влез 1, ПР, со намена 00550, со површина од 301 м² или со вкупна површина од 3346 м² и земјиште на истата КП за редовна употреба на објектот, врз основа на Имотен лист бр. 25802 за КО Кисела Вода 2, издаден од Државен завод за геодетски работи - Сектор за прмер и катастар - Скопје. (20588)

Врз основа на Договор за залог врз недвижен имот, со својство на извршна исправа потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ број 355/03 од 18 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР-ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ - Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: работилница, која се наоѓа во Скопје, на ул. "3-та Македонска бригада", на КП 1851 во КО Кисела Вода 2, дел 2, зграда 29, влез 1, приземје, со намена 00550, со површина од 292 м² и на КП 1851 во КО Кисела Вода 2, дел 2, зграда 29, влез 1, приземје, со намена 00509, со површина од 9 м², а кој недвижен имот е подробно опишан

во членот 3 од договорот кој е предмет на ова потврдување - сопственост на заложниот должник видно од Имотен лист број 24200 за КО Кисела Вода 2. (20589)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 368/03 од 23 јули 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО КОМЕРЦ-АГ Азби ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бр. 1, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 23.07.2003 година со деловоден број 10120030000822. (20590)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 341/03 од 14 јули 2003 година, склучен помеѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7, Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, со седиште на ул. "Лондонска" бб, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: топлана север - прва фаза, изградена на КП број 1239/2 во КО Скопје, на ул. "Лазо Трпоски" бб, Скопје кој се состои од котларница 837,80 м²; ојак со височина од 45 м; резервоар за вода 32 м²; резервоар за мазут со мазутара 280,70 м²; две трафостаници 24 м²; базен за неутрализација 16 м² и резервоар за нафта 18 м², со право на користење на земјиштето на КП број 12391/2 во КО Скопје со вкупна површина од 6875 м², магистрални и секундарни водови со вкупна должина од 5.481,90 метри, сопственост (односно со право на користење на земјиштето) на заложниот должник Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, видно од Одобрение за градење број 07 Уп. 1-100/8 од 27.12.1999 година, решение за давање на употреба број 07-8184/4 од 17.01.2001 година и Одобрение за градба број 34-08-1284/1 од 13.07.1998 година. (20591)

Врз основа на анекс кон Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 361/03 од 22 јули 2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7, Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги УНИ ИМПЕКС Вера и други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 36/2/5 во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 22.07.2003 година со деловоден број 10120030000809. (20592)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 764056/95 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Гуреци, с. Рашче, Скопје. (20615)

Пасош бр. 598658/95 издаден од СВР-Скопје на име Петковиќ Мирослав, ул. "Г. Димитров" бр. 64/2-11, Скопје. (20616)

Пасош бр. 709928/95 издаден од СВР-Скопје на име Николовска Соња, ул. "М. Х. Јасмин" бр. 40/38, Скопје. (20617)

Пасош бр.250838 издаден од СВР-Тетово на име Изаири Атије, с. Боговиње, Тетово. (20618)

Пасош бр.210346 издаден од СВР-Скопје на име Хазбије Касапи, ул. "Георги Попхристов" бр.6/5-7, Скопје. (20620)

Пасош бр.1257535 издаден од СВР-Скопје на име Љирим Касапи, ул. "Георги Попхристов" бр. 6/5-7, Скопје. (20621)

Пасош бр.1204302/99 издаден од СВР-Скопје на име Решад Изберовиќ, с. Батинци, Скопје. (20622)

Пасош бр.1712983 издаден од СВР-Куманово на име Стојковиќ Гордица, ул. "Никола Тесла" бр.175, Куманово. (20624)

Пасош бр.1712965 издаден од СВР-Куманово на име Стојковиќ Круне, ул. "Никола Тесла" бр.175, Куманово. (20625)

Пасош бр.1088009/98 издаден од СВР-Скопје на име Сејди Имери, с. Арачиново, Скопје. (20627)

Пасош бр.1678693 издаден од СВР-Скопје на име Шемседин Шакири, бул. "Македонско косовска бригада" бр.10/3а, Скопје. (20628)

Пасош бр. 478598/94 издаден од СВР-Скопје на име Трајковска Гордана, ул. "69" бр. 8, Скопје. (20629)

Пасош бр. 1516768/01 издаден од СВР-Скопје на име Манчевски Деан, ул. "Шекспирова" бр. 7/2-12, Скопје. (20643)

Пасош бр. 978396/97 издаден од СВР-Куманово на име Далип Наим, ул. "Др. М. Стојановиќ" бр. 37, Куманово. (20659)

Пасош бр. 476541/94 издаден од СВР-Скопје на име Пухариќ Марина, ул. "В. Влаховиќ" бр. 25/2-а, Скопје. (20686)

Пасош бр. 668073/95 на име Новески Дарко, ул. "П. Попоски" бр. 5/2/12, Гостивар. (20607)

Пасош бр. 1607358/01 издаден од СВР-Скопје на име Гушковиќ Благоја, ул. "И. Н. Аљабакот" бр. 12-б, Скопје. (20690)

Пасош бр. 910513/96 издаден од СВР-Скопје на име Спасовски Стојадин, ул. "Н. Тримпаре" бр. 4, Скопје. (20692)

Пасош бр. 3989460/94 на име Туши Бардиљ, ул. "Црни Дрим" бр. 11, Струга. (20708)

Пасош бр. 1566046 на име Коцаре Александар, ул. "Б. Миладинови" бр. 11, Охрид. (20710)

Пасош бр. 1297310/99 на име Каба Крешник, Струга. (20713)

Пасош бр. 0235986 на име Илбер Даци, ул. "Урфи Аголи" бр. 11, Дебар. (20714)

Пасош бр. 0441313 на име Фатрије Даци, ул. "Урфи Аголи" бр. 11, Дебар. (20715)

Пасош бр. 1420516/00 издаден од СВР-Скопје на име Момировска Елена, бул. "АСНОМ" бр. 68/1-11, Скопје. (20716)

Пасош бр. 1344896/00 издаден од СВР-Куманово на име Сељами Реџеми, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 32, Куманово. (20717)

Пасош бр. 1814342 издаден од СВР-Куманово на име Саити Мухамед, с. Опае, Куманово. (20718)

Пасош бр. 1385336/00 издаден од СВР-Виница на име Атанасов Ванчо, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20, Виница. (20721)

Пасош бр. 1383948/00 издаден од СВР-Тетово на име Ајвази Рамадан, с. Пирок, Тетово. (20737)

Пасош бр. 1462632 издаден од СВР-Тетово на име Емини Сабит, Озармиште, Тетово. (20752)

Пасош бр. 1661194/01 издаден од СВР-Скопје на име Лизабет Верхаген, ул. "398" бр. 51, Скопје. (20758)

Пасош бр. 1549614/01 издаден од СВР-Скопје на име Шабан Агрон, ул. "7-ми Јули" бр. 59, Скопје. (20783)

Пасош бр. 1442528/00 издаден од СВР-Скопје на име Јанковска Маја, ул. "В.С. Бато" бр. 5/1-15, Скопје. (20797)

Пасош бр. 598284/95 издаден од СВР-Скопје на име Раде Кнежевиќ, ул. "Скопска" бр. 1/1-1-а, Скопје. (20801)

Пасош бр. 611711 на име Врачариќ Љубица, с. Долно Лакочереј, Охрид. (20803)

Пасош бр. 1722945/02 на име Бајрами Фаредин, с. Форино, Гостивар. (20804)

Пасош бр. 1484388/00 на име Адеми Гзим, с. Форино, Гостивар. (20805)

Пасош бр. 1279222/99 издаден од СВР-Скопје на име Ненад Боројевиќ, ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 4/34, Скопје. (20806)

Пасош бр. 1678934/01 издаден од СВР-Скопје на име Хусамедин Шахин, ул. "Ј. Трпovski" бр. 1/6-1, Скопје. (20810)

Пасош бр. 1525278 на име Дестанова Улмеан, ул. "Косовска" бр. 204, Штип. (20824)

Пасош бр. 1525252 на име Дестанов Кемал, ул. "Косовска" бр. 204, Штип. (20825)

Пасош бр. 138716 на име Мимоза Костовска, Ресен. (20831)

Пасош бр. 1297183 на име Дани Неки, Струга. (20832)

Пасош бр. 661804 на име Дабески Кочо, ул. "М. Јовески" бр. 9, Кичево. (20833)

Пасош бр. 1660413 на име Амзаи Аријета, Струга. (20834)

Пасош бр. Д.2922 издаден од МНР-Скопје на име Сабриу Шукри, с. Пирок, Тетово. (20837)

Пасош бр. 1095951 на име Тања Петковска, ул. "Железничка станица" бр. 4/77-б, Куманово. (20838)

Пасош бр. 1655608 на име Зорка Дончева, с. Ново Коњарево бр. 211, Струмица. (20839)

Пасош бр. 1423811 на име Маневски Перо, ул. "Гуро Ѓаковиќ" бр. 7, Струмица. (20840)

Пасош бр. 1284315/99 издаден од СВР-Тетово на име Махир Османи, с. Гургурница, Тетово. (20844)

Пасош бр. 1711489/02 издаден од СВР-Скопје на име Андреевска Ирина, ул. "Партизански одреди" бр. 121/7, Скопје. (20856)

Пасош бр. 197299/94 издаден од СВР-Гостивар на име Стеван Шароски, ул. "С. Филиповиќ" бр. 2/3-б, Гостивар. (20878)

Пасош бр. 1169823/98 на име Кица Ветула, с. Велешта, Струга.

Пасош бр. 1277490 на име Трајчев Бобан, ул. „Миро Барага“ бр. 7, Пробиштип.

Чекови од тековна сметка бр. 13383285 со бр. 5892-803 и бр. 5892804 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановиќ Зорица, Скопје. 20702

Чекови од тековна сметка бр. 13703-16 од бр. 255007 до бр. 255016 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Кристина Блажева, Скопје. (20711)

Чекови од тековна сметка бр. 10771-55 од бр. 1486149 до бр. 1486157 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Спасовски Раде, Скопје. (20811)

Работна книшка на име Ивановски Марјанчо, Скопје. (20595)

Работна книшка на име Гочевска Ленче, с. Моштица, Делчево. (20597)

Работна книшка на име Милошевски Предраг, Гостивар. (20599)

Работна книшка на име Илиевски Филип, ул. "Илинденска" бр. 4-5, Тетово. (20602)

Работна книшка на име Трпковски Горан, Скопје. (20619)

Работна книшка на име Јанев Свонко, Скопје. (20660)

Работна книшка на име Јанев Сашко, Скопје. (20661)

Работна книшка на име Миланова Костадинка, Скопје. (20663)

Работна книшка на име Јанева Гордана, Скопје. (20664)

Работна книшка на име Јанева Сузана, Скопје. (20665)

Работна книшка на име Поповиќ Драган, Скопје. (20666)

Работна книшка на име Стоилов Орце, с. Градовци, Кочани. (20696)

Работна книшка на име Иван Младеновски, ул. "К. Ј. Питу" бр. 3, Куманово. (20697)

Работна книшка на име Митев Благој, ул. "Пиринска" бр. 2, Св. Николе. (20698)

Работна книшка на име Георги Кочков, Скопје. (20738)

Работна книшка на име Фроса Кочкова, Скопје. (20739)

Работна книшка на име Сања Фрковиќ, Скопје. (20759)

Работна книшка на име Чукалевска Катерина, ул. "Д. Лахчански" бр. 57/9, Битола. (20814)

Работна книшка на име Скајоски Бранко, Кичево. (20815)

Работна книшка на име Фејсал Ајредини, с. Градец, Гостивар. (20816)

Работна книшка на име Цветанова Ленче, с. Извор, Велес. (20817)

Работна книшка на име Хасановиќ Бедро, с. Лажани, Прилеп. (20818)

Работна книшка на име Адем Рустеми, с. Г. Речица, Тетово. (20820)

Работна книшка на име Михајловски Гоце, Скопје. (20829)

Работна книшка на име Идриз Мамути, Скопје. (20835)

Воена книшка на име Јашаров Омер, ул. "Средорек" бр. 49, Куманово. (20701)

Свидетелство на име Жежовски Методија, с. Разловци, Делчево. (20598)

Свидетелство на име Јашароска Лирије, Крушево. (20600)

Свидетелство на име Наумовска Милјана, Ресен. (20601)

Свидетелство од 4 одделение на име Виолетка Донева, Радовиш. (20699)

Свидетелства на име Мајлинда Азири, Куманово. (20700)

Свидетелство од 8 одделение на име Миланова Елена, Св. Николе. (20822)

Индекс на име Станоески Даниел, ул. "Егејска" бр. 41, Прилеп. (20706)

Диплома на име Фаик Шаќири, с. Сараќино, Тетово. (20704)

Диплома на име Арсовска Васка, ул. "Штипска" бр. 133, Тетово. (20821)

Чековна картичка бр. 55806 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Науме Јованоски, Охрид. (20693)

Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Зимбова Марија, Охрид. (20694)

Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Боро Ѓорѓиевски, Охрид. (20695)

Чековна картичка бр. 1048621 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Латковски Радомир, Охрид. (20813)

Здравствена легитимација на име Борче Јованоски, Охрид. (20596)

Здравствена легитимација на име Лозаноски Славе, Охрид. (20703)

Здравствена легитимација на име Рамаданоски Цеват, Охрид. (20812)

Здравствена легитимација на име Јосифоски Стојанчо, Охрид. (20819)

Здравствена легитимација на име Николовска Слоботка, Велес. (20836)

Штедна книшка бр. 5010100/33249 издадена од Експорт Импорт банка АД Скопје на име Камбер Синани, с. Никуштак, Куманово. (20809)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Дуцески Љупче, Гостивар. (20608)

Даночна картичка бр. 4030992189933 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ДПТУ Омега Комерц, Скопје. (20747)

Даночна картичка бр. 4033991219359 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Флис Ана" ДООЕЛ, Скопје. (20798)

Даночна картичка бр. 4030998356815 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име ТДПТУ "Киндер", Скопје. (20802)

Даночна картичка бр. 4030993189708 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Универзал-Балкан Јован и др." ДОО, Скопје. (20807)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Чукниев Максим, Велес. (20827)
 Даночна картичка бр. 4030991139290 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Тека инвест", Скопје. (20847)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Чевли плитки со потенок фон 9.000 пара, согласно Уредбата за униформа и делови на униформата на припадниците на полицијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 бода,
- цена	30 бода,
- рок на испорака	15 бода,
- начин на плаќање	15 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 18.08.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Заедно со понудата понудувачот да достави и еден пар чевли, и притоа истиот да биде видливо обележан.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 38/2003 (ТРЕТ ПАТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Чевли високи специјални - 1.800 пара.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	45 бода,
- цена	35 бода,
- рок на испорака	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 18.08.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Со понудата задолжително е достави еден пар чевли. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 52/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Дводелен комплет за заштита од дожд Горатекс за припадниците на Полицијата - 1.000 парчиња, согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 бода,
- цена	40 бода,
- рок на испорака	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 19.08.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Заедно со понудата понудувачот да достави и мостра.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР

ПОКАНА ЗА ПОНУДИ "НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ И ЕЛЕКТРО МОТОРНИ ВОЗОВИ "

Заем Бр: 4439 МК
ПЗП Бр РС 2003/1

1. Оваа покана за понуди следи после генералната објава за набавки по овој проект објавена во Development Business бр. 534 од 16 мај 2000 година.

2. Република Македонија прими заем од Меѓународната банка за реконструкција и развој наменет за Проектот за транспортниот сектор, и се согласи дел од тој заем да биде наменет за плаќања по договорот за "Набавка на резервни делови за одржување на дизел моторни возови и електро моторни возови".

3. Јавното претпријатие Македонски железници ги поканува сите подобни понудувачи (од подобни земји како што е дефинирано во Водичот: Набавки преку

ИБРД заеми и ИДА кредити, јануари 1995, ревидирани јануари 1996, септември 1997 и јануари 1999 година да поднесат запечатени понуди за "Набавка на резервни делови за одржување на дизел моторни возови и електро моторни возови".

Предмет на набавка е следен:

Дел 1: Набавка на резервни делови за дизел моторни возови.

Дел 2: Набавка на резервни делови за електро моторни возови.

Рокот на испорака е максимум 16 недели.

4. Понудениот процес треба да биде спроведен во согласност со меѓународните понудбени процедури специфицирани во Водичот на Светска банка: Набавки преку ИБРД заеми и ИДА кредити, и се отворени за сите понудувачи од подобните земји дефинирани во Водичот.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации од Јавното претпријатие Македонски железници и да ги погледаат понудените документи на адресата наведена подолу од 08:00 до 14:00 часот: ЈП Македонски железници, г-н. Влатко Тоновски; ул. „III Македонска бригада“ бб, П.факс: 543; 1000 Скопје; Република Македонија. Тел: ++ 389 2 3162 048; Мобил: ++ 389 70 70 344714; Факс: ++ 389 3174 501. Работно време 08:00 до 15:00. E-mail: vleca_tp@mz.com.mk.

6. Комплетен примерок од понудената документација на англиски може да се набави од заинтересираните понудувачи по писмена пријава на горенаведената адреса по уплата на неповратни трошоци од 5500,00 денари (МКД) или УС\$ 100. Начинот на плаќање ќе биде преку директен депозит на жиро сметка: 200000002567097 даночен број. 4030995107709 депонент на Стопанска банка А.Д. Скопје (за ЈП Македонски железници-Скопје) за плаќање во денари и на Stopanska banka A.D. Skopje Swift address stob mk 2X, smetka: 25730-149, во корист на Македонски железници за плаќања во УС\$. Документите ќе се испраќаат по пошта (авионска или сувоземна) или можат да се подигнат од претставници на понудувачите на долната адреса после поднесување на писмена евиденција за уплата на неповратните трошоци.

Понудите треба да се поднесат до ЈП Македонски железници на горната адреса во или пред 11:30 часот локално време на 4 септември 2003 година.

Сите понуди треба да бидат придружени со банкарска гаранција од:

- За понуди од Дел 1: минимум 40.000,00 Евра или еквивалентна сума од конвертибилна валута.

- За понуди од Дел 2: минимум 30.000,00 Евра или еквивалентна сума од конвертибилна валута.

Задочнетите понуди ќе бидат вратени.

Понудите ќе се отвораат во присуство на претставници на понудувачите, кои ќе изберат да присуствуваат, на адреса и во време специфицирано подолу: ЈП Македонски железници, г-н. Влатко Тоновски; ул. „III Македонска бригада“ бб, П.факс: 543; 1000 Скопје; Република Македонија. Тел: ++ 389 2 3162 048 Факс: ++ 389 3174 501. E-mail: vleca_tp@mz.com.mk.

Време и датум на отворање: 12:00 часот локално време на 4 септември 2003 година.

**PE MACEDONIAN RAILWAYS
REPUBLIC OF MACEDONIA
Transport Sector Project**

**INVITATION FOR BIDS
"Procurement of Spare Parts for Maintenance of Diesel
Motor Units and Electro Motor Units"**

Loan No.: 4439 MK
IFB N° DMU/EMU 2003/1

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no. 534 published on May 16, 2000.

2. The Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Transport Sector Project, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for the Procurement of Spare Parts for Maintenance of Diesel Motor Units and Electro Motor Units

3. The Public Enterprise "Macedonian Railways"-Skopje now invites sealed bids from eligible Bidders (all contractors from eligible countries as defined under the Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995, Revised January 1996 and September 1997 and January 1999, hereinafter referred to as the IBRD Guidelines for Procurement) for Procurement of Spare Parts for Maintenance of Diesel Motor Units and Electro Motor Units

4. The scope of procurement shall be as a follow:

- LOT 1: Procurement of Spare parts for Diesel Motor Units

- LOT 2: Procurement of Spare Parts for Electro Motor Units

The delivery period is max. 16 weeks.

5. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

6. Interested eligible bidders may obtain further information from the Public Enterprise "Macedonian Railways"-Skopje and inspect the bidding documents at the address given below from 0800 to 1400 hours.

PE MACEDONIAN RAILWAYS; Attn: Mr. Vlatko Tоновски; III Makedonska Brigada bb; P.O. Box: 543; 1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3162 048 Mobil: ++ 389 70 344 714 Fax: ++389 2 3228 009. E-mail: vleca_tp@mz.com.mk. Office hour 08:00 – 15:00.

7. A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address, stated below, and upon payment of a nonrefundable fee of 5.500,00 denars (MKD) or in US\$ 100. The method of payment will be direct deposit to account No: 200000002567097 tax no. 4030995107709 deponent of STOPANSKA BANKA AD SKOPJE (for PE "Macedonian Railways -Skopje) for payments in denars and to STOPANSKA BANKA AD SKOPJE SWIFT ADDRESS STOB MK 2X, account No: 25730-149, in favor of Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia for payments in US\$. The documents will be sent by airmail and surface mail, or may be issue of Bidders' representatives at the address below after submission a written evidence for payment of a nonrefundable fee.

8. Bids must be delivered to PE "Macedonian Railways-Skopje to address stated above, at or before 11:30 hour local time on September 4, 2003

All bids must be accompanied by a bid security of:

- For Bid of LOT 1: minimum EURO 40.000,00 (forty thousand EURO) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

- For Bid of LOT 2: minimum EURO 30.000,00 (thirty thousand EURO) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

Late bids will be rejected.

Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address and local time specified below: PE MACEDONIAN RAILWAYS; III Makedonska Brigada bb; P.O. Box: 543; 1000 Skopje; Republic of Macedonia. Tel: ++ 389 2 3162 048 Fax: ++389 2 3228 009. E mail: vleca_tp@mz.com.mk. Time and Date of Bids opening: 12:00 h local time on September 4, 2003.

**АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ОПШТИНИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИ-
НА - МЕАП
РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА КА-
НАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО КУМАНОВО, ШТИП
И ВЕЛЕС ВО МАКЕДОНИЈА
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР**

Оваа покана за тендер ги следи генералните правила за набавка за овој проект, кои се објавени на Веб-страницата на ЕБРД во делот "Можности за Набавки", на 17 март 2003.

Министерството за транспорт и врски за и во име на ЈП "Водовод" Куманово и ЈП "Исар" Штип и ЈКП "Дервен" Велес понатаму именувани како "Набавувачи", ќе употребат дел од средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој (Банката) за покривање на трошоците за рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во Велес, додека за Куманово и Штип се добиени како грант од Владата на Република Македонија за рехабилитација и проширување на канализациона мрежа.

Набавувач: Министерство за транспорт и врски ги поканува заинтересираните добавувачи да достават запечатени понуди за договорите кои се финансирани од дел на средства од заемот за следниве работи:

Набавувачите ЈП "Водовод" Куманово и ЈП "Исар" Штип ги поканува заинтересираните добавувачи да достават запечатени понуди за следниве работи кои се добиени како грант од Владата на Република Македонија:

Лот 1: Куманово:

Изградба на канализација, должина 12.9 км со дијаметар од 200-1000 мм, вклучувајќи шахти и соодветни работи на патот.

Лот 2: Штип:

Изградба на канализација, должина 5.1 км со дијаметар од 200-700 мм, вклучувајќи шахти, една пумпна станица и соодветни работи на патот.

Набавувачот ЈКП "Дервен" Велес ги поканува заинтересираните Добавувачи да достават запечатени понуди за следниве работи кои се добиени како дел од заемот:

Лот 3: Велес:

Изградба на канализација, должина 2700 м со дијаметар од 200-800 мм, вклучувајќи шахти, прелевања на атмосферска вода и соодветни работи на патот.

Времето проценето за изградба е 82 недели.

Понудувачите се поканети да учествуваат за еден или повеќе лотови. Секој Лот мора да биде проценет посебно. Понудите за повеќе од еден лот можат да понудат попуст и таквиот попуст ќе биде разгледуван при споредба на понудите. Со секој работодавец ќе се направи посебен договор.

Се очекува да договорените лотови бидат истовремено имплементирани. Предуслов е стандардизацијата на набавените материјали.

Доставувањето на понуди за договорите кои се финансирани со средства од заемот од Банката и од грантот на Владата е отворено за претпријатија од било која држава. Средствата од заемот на Банката и од грантот на Владата нема да бидат искористени со цел да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен од глава VII од Повелбата на Обединетите Нации.

Потребно е понудувачите да се реномирани и искусни локални и/или странски добавувачи и треба да имаат релевантно искуство во проектирањето, изведувањето и комплетирањето на рехабилитација и проширување на канализациони мрежи.

Со цел да се квалификуваат кандидатите мора да му покажат на набавувачот дека ги задоволува барањата во поглед на искуство, финансиска позиција и доказ за судски спорови, како што е прикажано подолу:

1. Општо искуство. Кандидатот ќе ги исполнува следниве минимални критериуми:

а) Просечен годишен промет како главен изведувач (одредено како фактурирање за работи во тек и комплетирани) во текот на изминатите пет години на еквивалент на еврото за Лот 1 - 3,500,000.00; за Лот 2 - 1,800,000.00; за Лот 3 - 500,000.00; и

б) Успешно искуство како главен изведувач во изведувањето на најмалку три проекти од карактер и комплексност споредливи со предложениот договор во текот на изминатите пет години.

2. Финансиска позиција. Кандидатот ќе прикаже дека има пристап до, или на располагање тековни средства, непопречени реални средства, кредитни линии, и други финансиски средства, доволни да го подмири паричниот тек за изградба за договорот за период од шест месеци, проценет како не помалку од Евро еквивалент за Лот 1 - 700,000.00; за Лот 2 - 380,000.00; за Лот 3 - 110,000.00, земајќи ги во обзир обврските на кандидатот за други договори.

Прегледаните годишни финансиски сметки, вклучувајќи биланси на состојба и сметка за добивки и загуби изминатите пет години ќе бидат доставени и ќе мораат да ја прикажат јачината на финансиската позиција на кандидатот, покажувајќи долгорочна профитабилност. Каде што ќе биде потребно, набавувачот ќе бара информации од банкарите на кандидатите.

3. Доказ за судски спорови. Кандидатот ќе обезбеди прецизни информации за секоја тековна или стара судска парница или арбитража, која произлегува од договори, кои тој ги завршил или се под негова изведба во изминатите пет години. Постојаната историја на кандидатот или некој партнер во заеднички потфат дека бил прогласен за виновен може да резултира во неуспех на кандидатурата.

4. Заедничките потфати мора да ги задоволат следниве барања за квалификација:

- Водечкиот партнер треба да исполни не помалку од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за општо искуство и финансиска позиција кои се одредени погоре.

- Другите партнери треба да исполнат не помалку од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за општо искуство и финансиска позиција, кои се одредени погоре.

- Заедничкиот потфат мора колективно да ги задоволи критериумите за финансиска позиција, кои се наведени погоре, за чија цел релевантните цифри за секој од партнерите ќе се додадат за да се постигне вкупниот капацитет на заедничкиот потфат. Секој поединечен член треба да ги задоволи барањата за прегледаниот биланс на состојба и судска парница.

Тендерската документација може да се подигне или да се побара да биде доставена во Македонија од канцеларијата на Консултантот за МЕАП како претставник на набавувачот, и да се поднесе во пишана форма и по неповратна уплата во износ од 120.00 евра или противизнос во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тендерската документација може да биде испратена преку пошта или пак по курир надвор од Република Македонија по извршената неповратна уплата во износ од 180.00 евра.

Уплатата може да биде извршена во готово во споменатата канцеларија или пак да се уплати преку банка на долунаведената сметка. Доколку се побара документацијата да биде испратена по брза пошта, таа ќе биде веднаш испорачана, но нема да се прифати одговорност доколку истата задоцни или пак се изгуби.

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска гаранција од 78,000.00 евра за Лот 1: Куманово, тендерска гаранција од 26,000.00 евра за Лот 2: Штип, тендерска гаранција од 24,000.00 евра за Лот 3: Велес или противвредност во друга конвертибилна валута.

Понудите треба да бидат доставени до канцелариите на адресата на Министерството за транспорт и врски на 3 октомври 2003 година во или пред 12:00 локално време, кога ќе бидат разгледувани во присуство на понудувачите, односно преставниците кои се избрани да присуствуваат.

Министерство за транспорт и врски: Министерство за транспорт и врски, Плоштад "Црвена Скопска Општина" бр.4, 1000 Скопје, Република Македонија. Тел. (+389) (2) 3 145-425; 3 145-499. Факс. (+389) (2) 3 118-144. E-mail: popovski@mtc.gov.mk.

Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подигнале тендерската документација е достапен за увид во канцеларијата на консултантот на долунаведената адреса.

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата може да ја подигнат на следнава адреса:

Договор: Рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во Куманово, Штип и Велес во Македонија.

Консултантот за имплементација дејствува како претставник на нлогодавачот.

ПРОВА Инженеринг ГмбХ МЕАП, ул. „Девола“ бр. 44а, 1000 Скопје, Македонија. Тел: (+389) 2 3091-773-776. Факс: (+389) 2 3091-777. E-mail: meapq@meap-project.net.

Цел на уплата: Купување тендерска документација за Договор 2.01. Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје, ж-сметка: 300000000000133.

Број на сметка: Девизно плаќање 70801522-17315.

Денарско плаќање 8081 522-8355.

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME - MEAP SEWER NETWORK

REHABILITATION/EXTENSION IN KUMANOVO, STIP AND VELES IN MACEDONIA INVITATION FOR TENDERS

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project, which was published on the EBRD's Web site in the Procurement Opportunities section on March 17, 2003.

The Ministry of Transport and Communications for and on behalf of JP "Vodovod" Kumanovo and JP "Isar" Stip and JKP "Derven" Veles

Hereinafter referred to as "The Employers", intend using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the Sewer Network Rehabilitation/Extension in Veles and proceeds of a grant from the Government of Macedonia for the Sewer Network Rehabilitation/Extension in Kumanovo and Stip.

The Employer The Ministry of Transport and Communications now invites sealed tenders from contractors for the following works to be funded from proceeds of a grant from the Government of Macedonia:

Lot 1: Kumanovo:

Construction of 12.9 km of sewers with a diameter of 200 – 1000 mm, including manholes and related road works.

Lot 2: Stip:

Constructions of 5.1 km of sewers with a diameter of 200 – 700 mm, including manholes, one pump station and related road works.

The Employer JKP "Derven" Veles now invites sealed tenders from contractors for the following works to be funded from part of the proceeds of the loan:

Lot 3: Veles:

Construction of 2700 m of sewers with a diameter of 200 – 800 mm, including manholes, storm water overflows and related road works.

The estimated construction duration is 82 weeks.

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must be priced separately. Tenders for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders. A separate contract shall be made with each Employer.

The Contract lots are expected to be implemented concurrently. Standardization of supplied materials is a prerequisite.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank and the Government's grant is open to firms from any country. The proceeds of the Bank's loan and the Government's grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Tenderers shall be reputable and experienced local and/or foreign contractors and shall have relevant experience in the design, execution and completion of the rehabilitation and extension of the sewer networks.

To be qualified an applicant must demonstrate to the Employer that it substantially satisfies the requirements regarding experience, financial position and litigation history, specified below:

1. General Experience. The applicant shall meet the following minimum criteria:

(a) Average annual turnover as prime contractor (defined as billing for works in progress and completed) over the last five years of euro equivalent for Lot 1 – 3,500,000.00; for Lot 2 – 1,800,000.00; for Lot 3 – 500,000.00; and

(b) Successful experience as prime contractor in the execution of at least three projects of a nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five years.

2. Financial Position. The applicant shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a period of six months, estimated as not less than euro equivalent for Lot 1 – 700,000.00; for Lot 2 – 380,000.00 and for Lot 3 – 110,000, taking into account the applicant's commitments for other contracts.

The audited annual financial accounts, including balance sheet and profit and loss account for the last five years shall be submitted and must demonstrate the soundness of the applicant's financial position, showing long-term profitability. Where necessary, the Employer will make inquiries with the applicant's bankers.

3. Litigation History. The applicant shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over the last five years. A consistent history of awards against the applicant or any partner of a joint venture may result in failure of the application.

4. Joint ventures must satisfy the following minimum qualification requirements:

(a) The lead partner shall meet not less than 50 percent of all the qualifying criteria for general experience and financial position specified above.

(b) The other partners shall meet not less than 25 percent of all the qualifying criteria for general experience and financial position specified above.

(c) The joint venture must satisfy collectively the criteria for financial position stated above, for which purpose the relevant figures for each of the partners shall be added to arrive at the joint venture's total capacity. Individual members must each satisfy the requirements for audited balance sheets and litigation.

Tender Documents may be obtained or requested to be dispatched by mail or courier within Macedonia from the office at the address of the Implementation Consultant for MEAP, acting as "The Employers Representative" upon payment of a non-refundable fee of EUR 120 or equivalent in a convertible currency. If requested, the documents may be dispatched by mail or courier outside of Macedonia upon payment of a non-refundable fee of EUR 180 will apply. Payment may be either in cash to the office below, or bank transfer as indicated below. Documents will only be dispatched after receipt of the bank transfer. If requested to send documents by mail or courier, the documents will be promptly dispatched, but no liability can be accepted for loss or late delivery.

All tenders must be accompanied by a Tender Security of 78,000 Euro (seventy-eight thousand Euro) for Lot 1: Kumanovo, a Tender Security of 26,000 Euro (twenty-six thousand Euro) for Lot 2: Stip and a Tender Security of 24,000 Euro (twenty-four thousand Euro) for Lot 3: Veles or equivalent in international convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address of The Ministry of Transport and Communications on or no later than 3 October 2003 at 12:00 p.m. (local time), at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

The Ministry of Transport and Communications:

Address: Ministry of Transport and Communications
Plostad "Crvena Skopsko Opstina" No. 4 1000 Skopje Republic of Macedonia. Tel: (+389) (2) 3 145 425; 3 145-499; Fax: (+389) (2) 3 118 144. E-mail: popovski@mtc.gov.mk

A register of potential tenderers who have purchased the Tender Documents may be inspected at the address of the Implementation Consultant for MEAP.

Prospective tenderers may obtain further information from, inspect and acquire the Tender Documents at the following office:

Contract: "MEAP, Sewer Network Rehabilitation/Extension in Kumanovo, Stip and Veles in Macedonia".

The Implementation Consultant acts as the Employers' Representative: PROWA Engineering GmbH MEAP – Headquarters, ul. Devol 44 a, 1000 Skopje, Macedonia. Tel.: (+389) 2 3091-773/-776 Fax: (+389) 2 3091-777 E-mail: meaphq@meap-project.net

Purpose: Procurement of Tender Documents Contract II.01. Acceptor: Komercijalna Banka AD Skopje, Bank Account 3000000000000133. Account Numbers: Foreign Currency 70801522-17315, Local Currency 8081522-8355.

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-143/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-143/2003 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на моторни масла за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, според следната спецификација:

	Моторни масла	Вкупно кгр.
1.	SEA 15W-40, API CG4, CH4	20200
2.	SEA 15W-40, API CF-4/SG, CAT DEO, CCMC D4/D5	25000

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на маслата.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по килограм (во буре) без ДДВ, и вкупните вредности за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од

странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- список на главни испораки на маслата (дадени во спецификацијата) во последните три години;
- сертификат-технички карактеристики на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци (освен ревизорскиот извештај).

Понудувачите треба да достават и по една фотокопија на документите како би можеле оригиналните односно заверените документи да ги повлечат по затворањето на тендерот и да ги искористат за учество во другите повици за масла и масти.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење 40 поени,
- квалитет 30 поени,
- начин на плаќање 20 поени,
- рок на испорака 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 19.08.2003 година, во 11:00 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на РЗСРК-Скопје, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 1/2003

1. Набавувач

Републички завод за заштита на спомениците на културата - Скопје, со седиште на ул. „Евлија Челебија“ бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка

- Градежна скела - 500 м²
- Карактеристики:
- метална скела.
- Патничко возило „Лада Нива“1
- Карактеристики:
- основен модел.

3. Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот,
- Име на производителот, земјата на производство-то и атест (сертификат) за понудената опрема,
- Рок на фабричка гаранција,
- Вкупна цена, искажана во денари со пресметан ДДВ, царина и други јавни давачки,
- Начин и услови на плаќање,
- Начин на сервисирање и време на вонгарантно одржување,
- Изјава на понудувачот дека гарантира дека во секое време на повик на набавувачот располага со резервни делови.

4. Придружна документација која понудувачот, задолжително треба да ја приложи

- Извод од регистрација на дејност,
 - Документ за бонитет од Централниот регистар,
 - Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
 - Доказ од судската евиденција дека не е отворена стечајна постапка или ликвидација,
 - Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.
- Документите од точка 4 не смеат да бидат постари од шест месеци и треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

5. Посебни услови

Референтна листа.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- Цена 40 бода,
- Квалитет 30 бода,
- Начин и рок на плаќање 20 бода,
- Гаранција 10 бода.

7. Рок и начин на доставување на понудите

Рокот за доставување на понудите е 10 (десет) дена сметано од денот на објавувањето на барањето за прибирање на понудите.

Понудувачите, понудите треба да ги достават во еден оригинален печатен примерок (тендерска документација од нарачателот), кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

Понудите што не ќе ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Понудите и другата документација се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени според ова барање нема да се разгледуваат.

Понудите можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Евлија Челебија“ бб.-Скопје, или да се предадат во архивата на РЗСРК - Скопје.

Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

За сите потребни информации обратете се на телефон 3227-240.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-16/03

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач: Град Скопје, Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

Предмет на повикот е набавка, сечење, транспорт и вградување на плочи/кочки од природен камен за поплучување на Плоштад „Македонија“ во град Скопје.

Количина и карактеристики на набавката:

Тип на елемент	Димензии (цм)	Боја	Количина (м ²)
плочи	40/40/10	сива, темносива до црна	11.500
	40/80/10		
	50/50/10		
	50/100/10		
кочки	10/10/10	сива, сивозелена до темносива	2.000

Понудувачите може да дадат свои понуди за набавка на еден или двата типа на елементи од предметот на набавката, со или без вградување, како и понуда само за вградување на камените елементи.

Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, во присуство на овластените претставници на понудувачите, на 11.08.2003 година (понеделник), во 10 часот, во просториите на Градскиот комитет.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- назив и седиште на понудувачот,
- наведување за кој дел од предметот на набавката се дава понуда,
- вкупна цена со пресметан ДДВ,
- рок на испорака/вградување,
- начин и услови на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 24, 25 и 26 од законот за јавни набавки)

Со понудата, заради утврдување на економско-финансиската и техничката способност, понудувачите треба да достават:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитетот од Централниот регистар, странските правни и физички лица кои учествуваат на повикот доставуваат ревизорски извештај со податоци за вкупното економско работење на понудувачот во последните три години;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- доказ од надлежен суд дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација;
- доказ од надлежен суд дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
- доказ за технолошкиот бонитет на понудувачот: референтна листа, расположиви ресурси на понудувачот - број и структура на вработени и механизација што ќе се ангажира во реализација на набавката;

- понудувачите кои даваат понуда во делот на набавка, сечење и транспорт на камените елементи, задолжително доставуваат и податоци за наоѓалиштето на каменот, податоци - резултати од извршени минеролошко-петрографски и физичко-механички испитувања на понудениот вид на камен согласно важечките стандарди во Република Македонија и примерок во погодни димензии.

Изводот од регистрација, документот за бонитет и другите барани потврди треба да бидат доставени во оригинален примерок или копија заверена кај нотар и, освен изводот од регистрација, не постари од шест месеци.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛПОДОБЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на испорака/вградување,
- начин и услови на плаќање.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок за доставување на понудите е десет (10) дена од денот на последното објавување во јавно гласило, или до терминот на јавното отворање.

Доставувањето на понудите, согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, се врши преку пошта на адреса: Град Скопје, ул. „Илинденска“ бб - Скопје, или со предавање во архивата на Град Скопје, односно на Комисијата за јавни набавки на самото јавно отворање на понудите, во затворен плик кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, бројот на јавниот повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната документација која со овој повик се бара, нема да се разгледуваат.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6308
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6238
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4750
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	6898
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8333
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9248
16	Производство на тутунски производи	8080
17	Производство на текстилни ткаенини	4354

18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3367
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1619
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4208
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7365
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8594
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	12152
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12220
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4157
26	Производство на производи од други неметални минерали	9561
27	Производство на основни метали	8932
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6332
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6450
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7696
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	8362
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4896
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	12157
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6102
35	Производство на други сообраќајни средства	7604
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4661
37	Рециклажа	4428
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10891
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7925
45	Градежништво	5917
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8981
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9618
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5790
55	Хотели и ресторани	6260
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6473
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10625
64	Поштенски активности и телекомуникации	12703
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15150
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	16357
67	Помошни активности во финансиското посредување	20621

70	Активности во врска со недвижен имот	10858
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6577
72	Компјутерски и сродни активности	8953
73	Истражување и развој	9180
74	Други деловни активности	8716
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8449
80	Образование	7500
85	Здравство и социјална работа	7798
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7514
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10685
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7374
93	Други услужни дејности	8743
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1184. Закон за водните заедници.....	1
1185. Закон за изменување на Законот за трговските друштва.....	14
1186. Закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој.....	14
1187. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење.....	15
1188. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	18
1189. Закон за изменување и дополнување на Законот за банките.....	23
1190. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	33
1191. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри август 2003 година - Националниот празник на Република Македонија и 100 години македонска државност 1903-2003.....	34
1192. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	34
1193. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент.....	34
1194. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје п.о.....	34
1195. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	35

1196. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Унијата Мијанмар.....	35
1197. Одлука за распределба на средствата во Буџетот на Република Македонија за 2003 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации.....	35
1198. Одлука за услови и критериуми за распределба на станови изградени по "Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи".....	37
1199. Одлука за доделување на средства на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.....	38
1200. Одлука за распоредување на недораспоредените средства - трансфери кон издавачите на весници и списанија за 2003 година.....	38
1201. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година.....	39
1202. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделени на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2002 година.....	39
1203. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	39
1204. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	39
1205. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	40
1206. Одлука за исплата на паричен надоместок.....	40
1207. Одлука за распоредување на деловен простор.....	40
1208. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	40
1209. Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на правосмукалки за чистење на воздухоплови.....	41
1210. Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на основни средства.....	41
1211. Одлука за давање согласност на Одлуката за изведба на санација на позиции на пристанишна платформа на Аеродром Скопје.....	41
1212. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини.....	41
1213. Одлука за давање на земјоделско земјиште, во сопственост на државата, на плодоуживање на одредени категории социјално необезбедени лица.....	42
1214. Одлука за давање согласност на Финансовиот план за работа на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје за 2003 година.....	44
1215. Одлука за давање согласност на Програмата за стопанисување со пасишта за 2003 година.....	44
1216. Национална програма за зголемување на општата сигурност преку доброволно предавање на огнено оружје, муниција и експлозивни материи.....	44
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2003 година.....	63

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.